



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 10 март 2000
Скопје
Број 19

Претплата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498
Год. LVI

529.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за водите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2000 година.

Бр. 07-893/1
2 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Член 1

Во Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/98) во член 129 став 2 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

530.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 март 2000 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија, што го донесе Управниот одбор на Македонската радио-телевизија, на седницата одржана на 16 јуни 1999 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-891/1
2 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

531.

Врз основа на членовите 5 и 25 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 март 2000 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на јавниот обвинител на Република Македонија е именуван

Михајло Маневски, републички советник во Владата на Република Македонија

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-902/1
2 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република,
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

532.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 март 2000 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – ГЕВГЕЛИЈА

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Гевгелија, се избрани:

Димитар Јованов, дипл. правник, раководител на подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување – Гевгелија,

Сузана Гоцевска, вработена во Центарот за социјални работи – Гевгелија,

Венчо Атанасов, директор на Природното лекувалиште „Негорски бањи“ – Гевгелија и

Богомил Момков, економски техничар, вработен во АД „Југотутун“ – Гевгелија.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Гевгелија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-900/1
2 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

533.

Врз основа на член 19 од Законот за избирачкиот список и за избирачката легитимација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/96 и 9/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 март 2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК
НА ЧЛЕН ВО ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК**

1. Се разрешува од функцијата заменик член во Државната комисија за избирачкиот список

Златко Пејовски, по негово барање поради именување на друга функција.

2. За заменик на член во Државната комисија за избирачкиот список се именува

Јадранка Иванова, дипл. правник од Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-901/1
2 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

534.

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 март 2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА
СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – ПРИЛЕП**

Се дава согласност на одредбите на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита Прилеп, што Управниот одбор на Заводот ги донесе на седницата, одржана на 25 февруари 1999 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-892/1
2 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

535.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии („Службен весник на РМ“ бр. 42/93 и 40/99) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.02.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА НЕМЕТАЛНАТА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕРИЗИРАН ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛНИ РУДИ „ДИМЧЕ МИРЧЕВ“ А.Д. ВЕЛЕС,
НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВЕНУЛЕ – 2, ВЕЛЕС**

1. На Друштвото за експлоатација и преработка на неметални руди „Димче Мирчев“ А.Д. Велес, се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на неметалната минералната сировина – мермери-

зиран варовник на локалитетот Венуле – 2, Велес со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
А	4.613.500	7.568.500
Б	4.613.000	7.568.500
В	4.613.000	7.569.500
Г	4.613.500	7.569.500

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува 0,5 км².

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на РМ“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на користењето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за стопанство.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-928/1
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

536.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии („Службен весник на РМ“ бр. 42/93 и 40/99) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.02.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ГРАДЕЖНО-ТЕХНИЧКИ КАМЕН – МЕРМЕРИ НА „УРБАН ИНВЕСТ“ ОД КАВАДАРЦИ,
НА ЛЕЖИШТЕТО „ЈАРЕБИЧКИ КАМЕН“, КАЈ
С. ДЕБРИШТЕ, КАВАДАРЦИ**

1. На „Урбан Инвест“ од Кавадарци се дава концесија за користење и за експлоатација на минералната сировина градежно-технички камен – мермери на лежиштето „Јаребички камен“, кај с. Дебриште, Кавадарци, со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y	КОТА
T1	4.589.942	7.573.875	450
T2	4.589.942	7.574.035	435
T3	4.589.650	7.574.200	425
T4	4.588.950	7.574.200	339,5
T5	4.588.950	7.574.170	335,5
T6	4.589.178	7.573.995	363,5
T7	4.589.652	7.573.876	435

2. Концесијата се дава со времетраење од 30 години, со можност за продолжување на истата под услови определени со закон.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на РМ“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за стопанство.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-924/1
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

537.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии („Службен весник на РМ“ бр. 42/93 и 40/90) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.02.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА НЕМЕТАЛНАТА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БЕНТОНИТИ НА ГЕЕЕМ БУЛОЊ ФРАНЦИЈА (GEEEM BOULOGNE FRANCE), НА ЛОКАЛИТЕТОТ СТРАЦИН – РУГИНЦИ, КРАТОВО**

1. На ГЕЕЕМ Булоњ ФРАНЦИЈА (GEEEM Boulogne FRANCE), се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на неметалната минерална сировина – бентонити на локалитетот Страцин – Ругинци, Кратово со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4.666.000	7.589.000
T2	4.666.000	7.580.950
T3	4.670.000	7.580.950
T4	4.670.000	7.589.000

Поврнината на просторот од став 1 на овој член изнесува 25 км².

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на РМ“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на користењето на додадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за стопанство.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-927/1
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

538.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии („Службен весник на РМ“ бр. 42/93 и 40/90) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.02.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – УКРАСЕН КАМЕН – МЕРМЕР НА П.П. „УНИ ГРАН МЕР“ – ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РАМНОБОР“ – МАРИОВО, ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ**

1. На П.П. „УНИ ГРАН МЕР“ – Прилеп се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина – украсен камен – мермер на лежиштето „Рамнобор“, Мариово, општина Витолиште, со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4.559.550	7.566.000
T2	4.560.450	7.566.000
T3	4.560.450	7.567.000
T4	4.559.550	7.567.000

2. Концесијата се дава со времетраење од 8 години, без можност за продолжување.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на РМ“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за стопанство.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-925/1
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Вид на издавање: Д-А (автор) – оригинал, подготвен од
Ужестен национален институт за стандартизација и метрологија

539.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии („Службен весник на РМ“ бр. 42/93 и 40/90) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА НЕМЕТАЛНАТА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДИСТЕНИ НА ТЕРЕН БУЛОЊ ФРАНЦИЈА (GEEEM VO. ULOGNE FRANCE), НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВОЛКОВСКА И ЧУМОВСКА РЕКА ВО АТАРОТ НА СЕЛАТА ЧУМОВО И ПРИЛЕПЕЦ – ПРИЛЕП

1. На ГЕЕЕМ Булоњ ФРАНЦИЈА (GEEEM Vo. ulogne FRANCE), се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на неметалната минерална сировина – дистени на локалитетот Волковска и Чумовска река во атарот на селата Чумово и Прилепец – Прилеп со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4.570.000	7.552.400
T2	4.570.000	7.545.000
T3	4.572.800	7.545.000
T4	4.573.000	7.548.500
T5	4.574.000	7.550.000
T6	4.574.000	7.552.400

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува 25 км².

2. Вршењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на РМ“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на користењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за стопанство.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Број 23-926/1 Претседател на Владата
29 февруари 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

540.

Врз основа на член 7 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/98 и 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Се одзема земјоделското земјиште во државна сопственост од досегашниот корисник “ЗЗ „Слобода“ – Зе-

лениково во КО Пакошево, КО Ново Село, КО Добрино, КО Градовци, КО Таор, КО Зелениково, КО Страхојаница и КО Орениани во вкупна површина од 1.111.33.66 ха според катастарската евиденција.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-923/1
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

541.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА КАРЕВ“ – КРУШЕВО

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Никола Карев“ – Крушево, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 9.02.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1067/1
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

542.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ПЕТРЕ ГЛИГУРОСКИ“ С. КОСТИНЦИ – ПРИЛЕП

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Петре Глигуровски“ с. Костинци – Прилеп, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 11.06.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2116/1
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

543.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРЖАВНО МАШИНСКО УЧИЛИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се основа државно машинско училиште од следните постојни училишта: Енергетско-машински училишен центар „Никола Тесла“, Скопје, Градско машинско училиште „Св. Кирил и Методиј“, Скопје и Машинско училиште „Гоце Делчев“ Скопје.

Името на државното машинско училиште е Државно машинско училиште „8-ми Септември“ (во натамошниот текст: државно машинско училиште).

Член 2

Државното машинско училиште е правен наследник на државните средни училишта од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Во државното машинско училиште ќе се реализираат и остваруваат планови и програми од машинската и градежната струка за образовни профили кои досега се реализирале во државните средни училишта од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Во државното машинско училиште ќе се реализираат и остваруваат образовните планови и програми од член 3 на оваа одлука почнувајќи од 01.09.2000 година.

Член 5

Учениците кои ја следат наставата во државните средни училишта од член 1 на оваа одлука, ќе ја продолжат наставата во државното машинско училиште.

Член 6

Средствата за основање, просторот, опремата, нагледните средства и слично се обезбедуваат од државните средни училишта од член 1 на оваа одлука, утврдени со биланс врз основа на пописот што ќе се изврши веднаш по влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 7

Наставниците, стручните соработници, административно-техничките работници се преземаат од државните средни училишта од член 1 на оваа одлука.

Член 8

За извршување на подготовките за почеток со работа на државното машинско училиште, министерот за образование формира Комисија.

Член 9

Формирањето на училишниот одбор, донесувањето на Статутот и именувањето директор на државното машинско училиште ќе се изврши во рок од шест месеци од денот на уписот на државното машинско училиште во Судскиот регистар.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-826/1
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
Љубчо Георгиевски, с.р.

544.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО- ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПРО- СТОРИИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ

1. Даут Рустеми се разрешува од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското ра-

ботење на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје.

2. За член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје се именува Бари Азири, дипл. економист.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-642/2
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

545.

Врз основа на член 666 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98 и 63/98) и член 7 од Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ во Акционерско друштво во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АД ЗА ТЕЛЕКОМУНИ- КАЦИИ „МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ОД РЕ- ДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ

1. Марјан Стојменов, се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Акционерското друштво за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ во државна сопственост - Скопје од редот на вработените.

2. За член на Управниот одбор на Акционерското друштво за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ во државна сопственост - Скопје од редот на вработените се именува Борислав Несторовски, директор на Регионалниот центар за телекомуникации - Тетово.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-884/2
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

546.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за организацијата на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО- РОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

1. За помошник на директорот на Царинската управа се назначува Александар Даштевски, досегашен советник на директорот на Царинската управа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-125/2
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

547.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ**

1. Се разрешува Петко Серафимов, од должноста помошник на директорот на Фондот за здравствено осигурување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-707/2 Претседател на Владата
22 февруари 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

548.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ**

1. За помошник на директорот на Фондот за здравствено осигурување се назначува Љупчо Петковски, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-708/2 Претседател на Владата
22 февруари 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

549.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ФИНАНСИИ**

1. За советник на министерот за финансии се назначува Драги Шапи, досегашен началник на одделението во Секторот за буџети и фондови во Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-733/2 Претседател на Владата
22 февруари 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

550.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ФИНАНСИИ**

1. За советник на министерот за финансии се назначува м-р Анита Ангеловска, досегашен самостоен со-

ветник во Секторот за монетарен и финансиски систем во Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-733/3 Претседател на Владата
22 февруари 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

551.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ФИНАНСИИ**

1. За советник на министерот за финансии се назначува Љупка Миндошева, досегашен советник во Секторот за меѓународни финансии во Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-733/4 Претседател на Владата
22 февруари 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

552.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК
НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

1. Се разрешува Ибис Кадрија, од должноста советник на министерот за труд и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-816/2 Претседател на Владата
22 февруари 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

553.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ**

1. За помошник на министерот за образование се назначува Снежана Јанкуловска, досегашен психолог во ОУ „Кочо Рацин“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-817/2 Претседател на Владата
22 февруари 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

554.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ**

1. За помошник на министерот за образование се назначува м-р Добринка Тасковска, асистент на Правниот факултет во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-818/2
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

555.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ**

1. За советник на министерот за образование се назначува Трајче Димитровски, досегашен раководител на ЦЕОП на АГД „Илинден“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-819/2
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

556.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКИОТ
ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА**

1. За директор на Педагошкиот завод на Македонија се именува Симсонка Гучева, досегашен в.д. директор на Педагошкиот завод на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-820/2
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

557.

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД
НА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува Љиљана Самарциска – Панова, од должноста заменик на директорот на Педагошкиот завод на Македонија, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-821/2
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

558.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА**

1. За помошник на директорот на Педагошкиот завод на Македонија се назначува Љиљана Самарциска – Панова, досегашен заменик на директорот на Педагошкиот завод на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-823/2
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

559.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ОДБРАНА**

1. За помошник на министерот за одбрана кој ќе раководи со Секторот за набавка, продажба, инвестиции и развој се назначува Трајко Велков, досегашен началник на Одделението за прописи и организација на управа во општина Горче Петров – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-858/1
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

560.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ОДБРАНА**

1. За помошник на министерот за одбрана кој ќе раководи со Секторот за финансиски работи се назначува

Дивна Лазарова, досегашен раководител на служба во Фабриката „Раде Кончар“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-859/1
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

561.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА

1. За помошник на министерот за одбрана кој ќе раководи со Секторот за услуги и производство се назначува Кирил Ѓоргов, досегашен директор на РЕ „Маркетинг“ во НИП „Нова Македонија“ АД – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-860/1
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

562.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

1. Бригадниот генерал Саво Јанев, се разрешува од должноста потсекретар во Министерството за одбрана, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-771/2
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

563.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За советник во Владата на Република Македонија се назначува Мирс Арсениески, адвокат

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 17-872/2
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

564.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97, бр. 15/97, бр. 11/99 и бр. 81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 14.02.2000 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Акционерското друштво за производство и обработка на тутун, индустрија и трговија „Дајмон-Горица“ – Виница се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – втора емисија на акции во вредност од 500.000 германски марки или во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на ден 14.02.2000 година во износ од 15.503.510 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-20/1
02 март 2000 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
Никола Груевски, с.р.

565.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 29-02-2000 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ПО ВИДОВИ ИЗДАВАЧИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува поблиската содржина на барањето за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по видови издавачи (во натамошниот текст: Барање).

Член 2

1. Содржина на барање од трговско друштво

Барањето за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност, што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува трговско друштво, содржи:

1. Податоци за издавачот:

- 1.1. фирма и седиште на издавачот;
- 1.2. форма на друштвото;
- 1.3. организација на друштвото со овластувања на организационите делови во платниот промет;
- 1.4. број на решението од регистарскиот суд;
- 1.5. матичен број;
- 1.6. предмет на работа според регистрацијата.

2. Вкупен капитал со состојба на денот на последната периодична пресметка и последната годишна сметка;

- 2.1. запишан капитал;
 - уплатен капитал;
 - запишан, а неуплатен капитал;

- 2.2. премии на емитирани акции;
 - 2.3. ревалоризациони резерви;
 - 2.4. резерви – законски, статусни и слободни
 - 2.5. акумулирана добивка/загуба;
 - 2.6. добивка/загуба за финансиската година
3. Структурата на капиталот според сопственоста и видовите на акции (обични и приоритетни), со состојба на денот на последната периодична пресметка и последната годишна сметка.
4. Показатели за оствареното производство:
- 4.1. Вредносен и физички обем на производство, односно на услуги за претходните три години (вредносни и натурални показатели);
 - 4.2. Нематеријални вложувања: издатоци за истражување и развој, пронајдоци, патенти, лиценци и концесии.
5. Остварен приход:
- 5.1. на домашен пазар;
 - 5.2. на странски пазар;
 - 5.3. однос на увозот со извозот.
6. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) по годишната сметка со состојба на 31 декември за претходните три години:
- 6.1. Биланс на успехот:
 - 6.1.1. приходи од продажба;
 - 6.1.2. приходи по основа на употреба на сопствени производи, стоки и услуги;
 - 6.1.3. останати деловни приходи;
 - 6.1.4. промена на вредност на залихите (+; -)
 - 6.1.5. материјални трошоци;
 - 6.1.6. трошоци за вработените;
 - 6.1.7. амортизација и вредносно усогласување на долгорочните и краткорочните средства;
 - 6.1.8. резервирање за трошоци и ризици;
 - 6.1.9. вредносно усогласување на финансиските средства и вложувањата во тековни средства;
 - 6.1.10. останати трошоци од работењето;
 - 6.1.11. приходи од учество на вложувања;
 - 6.1.12. приходи од останати вложувања и заеми со неповрзани субјекти;
 - 6.1.13. приходи по основа на камати, курсни разлики и сл. приходи;
 - 6.1.14. расходи по основа на камати, курсни разлики и сл. расходи;
 - 6.1.15. добивка/загуба од редовното работење пред оданочувањето;
 - 6.1.16. даноци и придонеси од добивка пред оданочувањето;
 - 6.1.17. добивка/загуба по оданочувањето;
 - 6.1.18. даноци и придонеси неискажани во приходните позиции;
 - 6.1.19. добивка/загуба за финансиската година.
 - 6.2. Биланс на состојбата
 - 6.2.1. Актива:
 - 6.2.1.1. побарувања за запишан, а неуплатен капитал
 - 6.2.1.2. постојани средства:
 - нематеријални вложувања (средства);
 - материјални вложувања (средства);
 - долгорочни финансиски вложувања.
 - 6.2.1.3. тековни средства:
 - залихи,
 - краткорочни побарувања од работење;
 - краткорочни финансиски вложувања;
 - други краткорочни побарувања;
 - хартии од вредност и парични средства.
 - 6.2.1.4. платени трошоци за идниот период и недостасана наплата на приходи (АВР);
 - 6.2.1.5. вкупна актива;
 - 6.2.1.6. вонбилансна актива
 - 6.2.2. Пасива:
 - 6.2.2.1. капитал и резерви:
 - запишан капитал;
 - премии на емитирани акции;
 - ревалоризациона резерва;
 - резерви (законски, статутарни и др.);
 - акумулирана добивка;
 - пренесена загуба;
 - добивка/загуба за финансиската година
 - 6.2.2.2. долгорочни резервирања за ризици и трошоци;
 - 6.2.2.3. долгорочни и краткорочни обврски:
 - долгорочни обврски;
 - краткорочни обврски.
 - 6.2.2.4. одложени плаќања на трошоци и приходи во идната година (ПВР);
 - 6.2.2.5. вкупна пасива;
 - 6.2.2.6. вонбилансна пасива
7. Список и борј на акционери кои учествуваат со повеќе од 10% во основната главнина на акционерското друштво.
8. Исплатена дивиденда во претходната година по видови акции.
9. Движење на ликвидноста:
- 9.1. достасани, а неплатени обврски на денот на поднесување на барањето;
 - 9.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена од денот на поднесување на барањето, број на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до денот на поднесување на барањето за издавање долгорочни хартии од вредност.
10. Податоци за управата:
- 10.1. состав и организациона структура;
 - 10.2. податоци за досегашната работа;
 - 10.3. дали членовите на управата се членови на управни одбори или се акционери во други акционерски друштва, со кој износ и кој вид на акции.
11. Број на вработени и нивна квалификациона структура.
12. Податоци на емисијата:
- 12.1. обем на емисијата;
 - 12.2. намена на средствата;
 - 12.3. видот на хартијата од вредност и другите елементи на хартијата согласно Законот;
 - 12.4. заштита од фалсификување (квалитет) на хартијата од вредност, доколку се печати;
 - 12.5. рок на запишување и купување на хартијата од вредност;
 - 12.6. правата на купувачот на хартијата од вредност од одлуката за издавање;
 - 12.7. преносливост на хартијата од вредност;
 - 12.8. продажни места;
 - 12.9. факсимил на хартијата од вредност (со купони и други елементи) доколку се печати, односно содржина на потврдата доколку хартијата не се печати;
 - 12.10. место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавањето долгорочни хартии од вредност;
 - 12.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја откупи целокупната емисија;

12.12. други податоци неопходни за одлучување по барањето.

13. Основни податоци за деловната и развојната политика.

II. Содржина на барањето поднесено од банка и штедилница

Барањето за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Барање), што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува банка или штедилница, содржи:

1. Податоци за издавачот:

- 1.1. фирма и седиште на издавачот;
- 1.2. број на решението од регистарскиот суд;
- 1.3. број на решението од Народната банка на Република Македонија за издавање одобрение за работа;
- 1.4. матичен број на издавачот;
- 1.5. работите кои издавачот ги врши во смисла на Законот за банки и штедилници;
- 1.6. организација, мрежа, статус на организационите делови и овластувањата на организационите делови во правниот промет.

2. Вкупен капитал со состојба на денот на последната периодична пресметка и последната завршна сметка:

- 2.1. запишан капитал:
 - уплатен капитал;
 - запишан, а неуплатен капитал;
- 2.2. ревалоризациони резерви;
- 2.3. резерви;
- 2.4. премии на емитирани акции;
- 2.5. акумулирана добивка/загуба;
- 2.6. добивка/загуба од деловната година.

3. Сопственичка структура на капиталот и структура според видот на акциите (приоритетни и обични), на денот на последната периодична сметка и последната завршна сметка;

4. Основни билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) по завршна сметка на 31 декември за претходните три години;

4.1. Биланс на успехот:

- 4.1.1. приходи од камати;
- 4.1.2. расходи од камати;
- 4.1.3. приходи од хартии од вредност;
- 4.1.4. приходи од провизија;
- 4.1.5. трошоци за провизија;
- 4.1.6. нето добивка/загуба од трансакции на должнички хартии од вредност;
- 4.1.7. останати приходи;
- 4.1.8. општи административни трошоци;
- 4.1.9. амортизација;
- 4.1.10. останати трошоци;
- 4.1.11. вредносно усогласување на побарувањата и резервирање;
- 4.1.12. добивка/загуба пред оданочувањето;
- 4.1.13. даноци и придонеси пред оданочувањето;
- 4.1.14. добивка/загуба по оданочувањето;
- 4.1.15. добивка/загуба од вонредни активности;
- 4.1.16. останати даноци и придонеси;
- 4.1.17. добивка/загуба за финансиската година.

4.2. Биланс на состојбата

4.2.1. Актива:

- 4.2.1.1. парични средства и сметки кај банките;

4.2.1.2. благајнички записи и други одобрени записи;

4.2.1.3. побарувања од кредитни институции и комитенти:

- краткорочни;
- долгорочни.

4.2.1.4. должнички хартии од вредност;

4.2.1.5. акции и други хартии од вредност со променлив приход;

4.2.1.6. учество во вложувања во кредитни институции и во поврзани субјекти;

4.2.1.7. нематеријални средства;

4.2.1.8. материјални средства;

4.2.1.9. побарувања за запишан, а неуплатен капитал;

4.2.1.10. останати средства;

4.2.1.11. платени трошоци за идниот период и недостасана наплата на приходи (ABP);

4.2.1.12. вкупна актива;

4.2.1.13. вонбилансна актива;

4.3.1. Пасива

4.3.1.1. долгови кон кредитни институции и комитенти:

- краткорочни;
- долгорочни;

4.3.1.2. долгови евидентирани со сертификати (хартии од вредност);

4.3.1.3. останати обврски;

4.3.1.4. одложени плаќања на трошоци и приходи во идната година (ПБР);

4.3.1.5. резервирање за ризици и трошоци;

4.3.1.6. запишан капитал;

4.3.1.7. премии на емитирани акции;

4.3.1.8. резерви;

4.3.1.9. ревалоризациони резерви;

4.3.1.10. акумулирана добивка/загуба;

4.3.1.11. добивка/загуба за финансиската година;

4.3.1.12. вкупна пасива;

4.3.1.13. вонбилансна пасива.

5. Податоци од рекласифицираниот биланс на успех на денот на последната годишна сметка;

5.1. приходи по основ на камата;

5.2. расходи по основ на камата;

5.3. нето-приход/расход од камата;

5.4. оперативни приходи;

– надомести и провизии;

– нето приходи од курсни разлики;

– останати приходи од дејноста.

5.5. вкупни приходи (5.3. + 5.4.);

5.6. останати расходи:

– провизии и надомести

– останати деловни расходи

– исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања

– добивка (загуба) пред оданочување

– данок на добивка

– добивка (загуба) по оданочување.

6. Податоци од рекласифициран биланс на состојбата на денот на последната периодична пресметка и последната годишна пресметка:

6.1. Актива:

6.1.1. парични средства;

6.1.2. депозити кај Народната банка на Република Македонија;

6.1.3. пласмани во други банки и кредити на други банки;

6.1.4. краткорочни кредити;

6.1.5. активни временски разграничувања и останата актива;

- 6.1.6. долгорочни кредити намалени за тековната доспеаност;
 - 6.1.7. долгорочни пласмани во хартии од вредност и останати долгорочни побарувања;
 - 6.1.8. основни средства;
 - 6.1.9. вкупна актива;
 - 6.1.10. вонбилансна актива;
 - 6.2. Пасива:
 - 6.2.1. депозити по видување;
 - 6.2.2. обврски спрема Народната банка на Република Македонија;
 - 6.2.3. штедење на граѓани и краткорочни орочени депозити;
 - 6.2.4. обврски по краткорочни кредити и достасани долгорочни обврски;
 - 6.2.5. обврски по краткорочни хартии од вредност;
 - 6.2.6. пасивни временски разграничувања и останата пасива;
 - 6.2.7. долгорочни депозити;
 - 6.2.8. обврски по долгорочни кредити;
 - 6.2.9. обврски по долгорочни хартии од вредност;
 - 6.2.10. капитал и долгорочни резервации;
 - 6.2.11. извори на вонбилансни средства;
 - 6.2.12. вкупна пасива;
 - 6.2.13. вонбилансна пасива
 - 7. Релативни показатели од работењето на денот на последната годишна сметка:
 - 7.1. адекватност на капиталот;
 - 7.2. учество на капиталот во расидата;
 - 7.3. учество на средства од граѓани во пасивата;
 - 7.4. однос на краткорочни пласмани и краткорочни извори;
 - 7.5. однос на девизната пасива и девизната актива;
 - 7.6. голем и најголем можен кредит во однос на капиталот;
 - 7.7. трајни вложувања во претпријатија;
 - 7.8. трајни вложувања во банки и штедилници;
 - 7.9. пласмани во основни средства.
 - 8. Движење на ликвидноста:
 - 8.1. достасани, а неплатени обврски на денот на поднесување на барањето;
 - 8.2. просечно минусна состојба на жиро сметка во последните 60 дена од денот на поднесување на барањето, број на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до датумот на поднесување на барањето за издавање долгорочни хартии од вредност.
 - 9. Список и број на акционери кои учествуваат со повеќе од 10% во основната главнина на акционерското друштво.
 - 10. Исплатени дивиденди во претходната година.
 - 11. Вкупен платен предмет спрема странство за претходната година и за тековната година.
 - 12. Вкупна девизна занитуда на граѓани за претходната година и за тековната година.
 - 13. Податоци за управата:
 - 13.1. состав и квалификациона структура;
 - 13.2. податоци за досегашната работа;
 - 13.3. дали членовите на управа во банка се членови на управен одбор или се акционери во други акционерски друштва, со кој износ и кој вид на акции;
 - 14. Број на вработени и нивната квалификациона структура
 - 15. Податоци за емисија:
 - 15.1. обем на емисијата;
 - 15.2. намена на средствата;
 - 15.3. видот на хартијата од вредност и нејзините елементи согласно Законот;
 - 15.4. заштитата од фалсификување на хартијата од вредност, доколку се печати;
 - 15.5. рок за запишување и купување на хартијата од вредност;
 - 15.6. права на купувачот на хартијата од вредност од одлуката за издавање;
 - 15.7. преносливост на хартијата од вредност;
 - 15.8. продажни места;
 - 15.9. факсимил на хартијата од вредност (со купони и други елементи) доколку се печатат, односно содржина на потврдата доколку хартијата не се печати;
 - 15.10. место на кое може да се изврши увид во сите наводи за веродостојноста на податоците за издавачот на хартијата од вредност;
 - 15.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја откупи целата емисија;
 - 15.12. други податоци неопходни за одлучување по барањето.
 - 16. Основни податоци за деловната и развојна политика.
- Банка или штедилница за која, согласно договорот за основање, е утврдено дека основачите основачкиот капитал ќе го уплатат во рок од една година од денот на уписот на банката во трговскиот регистар не може да поднесе барање за наредната емисија се додека не се уплати основачкиот капитал во целина.
- ### III. Содржина на барањето поднесено од осигурително друштво
- Барањето за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: барање), што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува осигурителното друштво, содржи:
1. Податоци за издавачот:
 - 1.1. име и седиште на осигурителното друштво;
 - 1.2. број на решението од регистарскиот суд;
 - 1.3. број на решението на министерот за финансии за издавање дозвола за основање на друштвото;
 - 1.4. матичен број;
 - 1.5. предмет на работа според регистрацијата;
 - 1.6. организација на друштвото, мрежа, статус на организационите делови и овластувања на организационите делови во правниот промет.
 2. Собственичка структура на капиталот и структура на капиталот според видот на акциите (приоритетни и обични) на денот на последната пресметка.
 3. Вкупен капитал и резерви во состојба на денот на последната периодична пресметка и последната годишна пресметка:
 - 3.1. запитан капитал:
 - уплатен капитал;
 - неуплатен капитал.
 - 3.2. премии на емитирани акции;
 - 3.3. ревалоризациони резерви.
 - 3.4. резерви
 - резерви на сигурност (законски);
 - статутарни резерви;
 - останати резерви;
 - 3.5. акумулирана добивка/загуба;
 - 3.6. добивка/загуба за финансиската година.
 4. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) со состојба на 31 декември по годишната сметка за претходните три години:
 - 4.1. Биланс на успехот:
 - 4.1.1. Техничка пресметка од работи на неживотно осигурување:
 - 4.1.1.1. пресметани премии;
 - 4.1.1.2. останати технички приходи, намалени за реосигурување;

- 4.1.1.3. распоредени приходи од вложувања од нетехнички резултат;
- 4.1.1.4. надоместоци за штети, намалени за реосигурување;
- 4.1.1.5. промени во основните технички резервирања намалени за реосигурувањата;
- 4.1.1.6. трошоци по основ на резервирања за бонуси и попусти, намалени за реосигурувањата;
- 4.1.1.7. приходи од останати работи за осигурување и реосигурувања;
- 4.1.1.8. расходи од работењето-трошоци од осигурувањето-нето;
- 4.1.1.9. останати осигурителни тех. трошоци за сопствена сметка намалени за реосигурувањето;
- 4.1.1.10. промени во резервирањето за израмнување и резервите за непредвидени штети;
- 4.1.1.11. останати резервирања;
- 4.1.1.12. технички резултат од работењето на неживотно осигурување.
- 4.1.2. Техничка пресметка од работи на животното осигурување:
 - 4.1.2.1. пресметани премии (приходување);
 - 4.1.2.2. приходи од вложување;
 - 4.1.2.3. приходи од нерезализирана добивка од вложувања;
 - 4.1.2.4. останати осигурително тех. приходи, намалени за реосигурувањето;
 - 4.1.2.5. надоместоци за исплата на штета, намалени за реосигурување;
 - 4.1.2.6. промена во останатите тех. резервирања, намалени за реосигурување;
 - 4.1.2.7. трошоци по основ на резервирање за бонуси и попусти, намалени за реосигурувањето;
 - 4.1.2.8. приходи од останати работи за осигурувањето и реосигурувањето;
 - 4.1.2.9. расходи од работењето-трошоци за спроведување на осигурувањето-нето;
 - 4.1.2.10. трошоци за вложувања;
 - 4.1.2.11. расходи по основ на нерезализирана загуба од вложување;
 - 4.1.2.12. останати осигурително тех. трошоци намалени за реосигурувањето;
 - 4.1.2.13. распореден приход од вложувања пренесени на нетехнички резултат;
 - 4.1.2.14. технички резултат од работи на животното осигурување.
- 4.1.3. Нетехнички резултат-вкупна пресметка.
 - 4.1.3.1. тех. резултат од работи на неживотно осигурување;
 - 4.1.3.2. тех. резултат од работи на животното осигурување;
 - 4.1.3.3. приходи од вложувања;
 - 4.1.3.4. приходи по основ на нерезализирана добивка од вложувања;
 - 4.1.3.5. распореден приход од вложувања од тех. резултат од работи на животното осигурување;
 - 4.1.3.6. трошоци од вложувањето;
 - 4.1.3.7. расходи по основ на нерезализирана загуба од вложувањето;
 - 4.1.3.8. распоредени приходи од вложувања на нетех. резултат од работи на неживотно осигурување;
 - 4.1.3.9. останати приходи;
 - 4.1.3.10. останати трошоци, вклучувајќи ги и вредносните усогласувања;

- 4.1.3.11 добивка/загуба од работењето пред оданочување;
- 4.1.3.12. даноци и придонеси од добивка од редовно работење;
- 4.1.3.13. добивка/загуба по оданочувањето;
- 4.1.3.14. вонредни приходи;
- 4.1.3.15. вонредни расходи;
- 4.1.3.16. добивка/загуба од вонредни активности пред оданочување;
- 4.1.3.17. даноци и придонеси од добивка од вонредни активности;
- 4.1.3.18. добивка/загуба од вонредни активности по оданочувањето;
- 4.1.3.19. останати даноци и придонеси неискжани во претходните периоди;
- 4.1.3.20. добивка/загуба за деловната година.

4.2. Биланс на состојбата

4.2.1. Актива:

- 4.2.1.1. побарување за запишан, а исплатен капитал;
- 4.2.1.2. нематеријални средства;
- 4.2.1.3. материјални средства;
- 4.2.1.4. вложувања:
 - во поврзани субјекти и учество во вложувања;
 - останати финансиски вложувања;
 - депозити дадени на реосигурувачи.
- 4.2.1.5. вложувања за сметка и ризик на сопственикот на полицата за животно осигурување;
- 4.2.1.6. побарувања:
 - побарувања од непосредни работи на осигурувањата;
 - побарувања од работите на реосигурување;
 - останати побарувања.
- 4.2.1.7. останати средства:
 - парични средства и хартии од вредност;
 - откупени сопствени акции;
 - неспомнати средства.
- 4.2.1.8. платени трошоци за идниот период и недостасана наплата на приходи (ABP);
- 4.2.1.9. вкупна актива;
- 4.2.1.10. вонбилансна актива;

4.2.2. Пасива:

- 4.2.2.1. Капитал и резерви:
 - запишан капитал (уплатен и исплатен);
 - премии на смитирани акции;
 - ревалоризациони резерви;
 - резерви;
 - акумулирана добивка/загуба;
 - добивка/загуба за финансиската година.
- 4.2.2.2. обврски од втор ред;
- 4.2.2.3. технички резервирања:
 - преисплатни премии;
 - математички резерви за животно осигурување;
 - резерви за штети;
 - резерви за повраќај на премии, зависни и независни од резултатот (бонуси и попусти);
 - законски пропишани резервирања за неосигурани утврдени штети;
 - останати осигурително-технички резервирања.
- 4.2.2.4. неосигурителни технички резервирања;

- 4.2.2.5. останати резервирања;
- 4.2.2.6. денозити задржани од работите од реосигурување и финансиски пресметковни односи;
- 4.2.2.7. останати обврски;
- 4.2.2.8. одложени плаќања на трошоци и приходи во идната година (ПВР);
- 4.2.2.9. вкупна пасива;
- 4.2.2.10. вонбилансна пасива.

5. Движење на ликвидност:

- 5.1. достасани, а неплатени обврски на денот на поднесување на барањето;
- 5.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на поднесување на барањето, број на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до датумот на поднесување на барањето за емисија.

6. Список и број на акционерите кои учествуваат со повеќе од 10% во основната главнина на акционерското друштво.

7. Исплатена дивиденда во претходната година.

8. Податоци за управата:

- 8.1. состав и квалификациона структура;
- 8.2. податоци за досегашна работа;
- 8.3. дали членовите на управата на осигурителното друштво се членови во управен одбор или се акционери во други акционерски друштва, со каков износ и со кој вид на акции;
- 8.4. број на вработени и нивната квалификациона структура.

9. Податоци за емисијата:

- 9.1. обем на емисијата;
- 9.2. намена на средствата;
- 9.3. видот на хартијата од вредност и нејзините елементи согласно Законот;
- 9.4. заштита од фалсификување на хартијата од вредност, доколку се печати;
- 9.5. рок за запишување и купување на хартијата од вредност;
- 9.6. правата на купувачот на хартијата од вредност од одлуката за издавање;
- 9.7. преносливост на хартијата од вредност;
- 9.8. продажни места;
- 9.9. факсимил на хартијата од вредност (со купони и други елементи доколку се печати), односно содржината на потврдата доколку хартијата од вредност не се печати;
- 9.10. место на кое може да се изврши увид за сите наоди на веродостојноста на податоците за издавачот на хартии од вредност;
- 9.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја откупи целокупната емисија;
- 9.12. други податоци неопходни за одлучување по барањето.

10. Основни податоци за деловната и развојна политика.

IV. Содржина на барањето поднесено од единици на локална самоуправа

Барањето за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: барање), што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува единица на локалната самоуправа, содржи:

- 1. Назив на издавачот;
- 2. Структурата на буџетот во последните три години;
- 2.1. видот и висината на приходите;
- 2.2. видот и висината на расходите;
- 3. Податоци за емисијата:

- 3.1. обем на емисијата;
- 3.2. намена на средствата;
- 3.3. видот на хартијата од вредност и нејзините елементи согласно Законот;
- 3.4. заштита од фалсификување на хартијата од вредност доколку се печати;
- 3.5. рок за запишување и купување на хартијата од вредност;
- 3.6. правата на купувачот на хартијата од вредност од одлуката за издавање;
- 3.7. преносливост на хартијата од вредност;
- 3.8. продажни места на хартијата од вредност;
- 3.9. факсимил на хартијата од вредност (со купон и други елементи) доколку се печатат, односно содржината на потврдата доколку не се печатат;
- 3.10. место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавачот;
- 3.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја откупи целокупната емисија;
- 3.12. план за развој со план на приходи за намурување на обврските по издавањето на долгорочни хартии од вредност;
- 3.13. други податоци неопходни за одлучување по барањето.

4. Програма за обезбедување на средства за враќање на инвестицијата

Одредбите од член 2 дел I на овој правилник соодветно се применуваат на задруги и на други правни лица кои не се опфатени во делот II, III и IV на овој правилник и на емисија на долгорочни хартии од вредност по основ на претворање на побарувања во акционерски капитал.

V. Документација која се поднесува кон барањето

Издавачите кои барањето ја поднесуваат следнава документација:

- акт за основање (одлука или договор);
- статут, односно друг општ акт за организација;
- копија од решението за упис во трговскиот регистар и решение од надлежен орган за издавање дозвола за работа, односно дозвола за основање;
- судска регистрација за промена на висината и структурата на акционерскиот капитал со последната успешна емисија на акции;
- одлука за издавање хартии од вредност;
- биланс на состојба и биланс на успех за претходните три години, со извештај од овластен ревизор за економско-финансиска ревизија, односно со мислење од овластен ревизор за бонитетот, потврда од агенцијата надлежна за проценка на капиталот и потврда од носителот на платниот промет за состојбата на жиро сметката за последните 60 дена до денот на поднесување на барањето;
- изјава од одговорното лице дека емисијата е заснована на законските прописи, дека податоците наведени во барањето се веродостојни и дека се обезбедени услови за печатење на хартијата од вредност (ако се бара нивно печатење);
- јавен повик.

Освен документацијата од став 1 на оваа точка издавачот поднесува и:

- доказ за уплата на пропишаниот надоместок за Комисијата;
- овластување за лицето кое ќе соработува со Комисијата за хартии од вредност во постапката на разгледување на барањето за емисија;
- други податоци неопходни за одлучување по барањето.

Член 3

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржина на барањето за издавање на долгорочни хартии од вредност, по видови издавачи број 01-111/1 од 31-12-1997 година („Службен весник на Република Македонија“ број 8/98).

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-92/1

Претседател на Комисијата,

1 март 2000 година

Никола Груевски, с.р.

566. Скопје

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 29-02-2000 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДА- ВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој правилник се утврдува поблиската содржина на барањето за давање одобрение за издавање краткорочни хартии од вредност по видови издавачи (во натамошниот текст: Барање).

Член 2

1. Содржина на барање од трговско друштво и друго правно лице

Барањето за давање одобрение за издавање краткорочни хартии од вредност, што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува трговско друштво и друго правно лице, содржи:

1. Податоци за издавачот:

- 1.1. фирма и седиште на издавачот;
- 1.2. форма на друштвото;
- 1.3. организација на друштвото со овластување на организационите делови во платниот промет;
- 1.4. број на решението од регистарскиот суд;
- 1.5. матичен број;
- 1.6. предмет на работа според регистрацијата.

2. Вкупен капитал со состојба на денот на последната годишна сметка:

- 2.1. запишан капитал:
 - уплатен капитал;
 - запишан, а неуплатен капитал.
- 2.2. премии на емитирани акции;
- 2.3. ревалоризациони резерви;
- 2.4. резерви – законски, статутарни, слободни;
- 2.5. акумулирана добивка/загуба;
- 2.6. добивка/загуба за финансиската година.

3. Структурата на капиталот според сопственоста и по видови акции (обични и приоритетни), со состојба на денот на поднесување на барањето.

4. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) по годишната сметка со состојба на 31 декември за претходната година:

4.1. Биланс на успехот**4.1.1. Приходи:**

- приходи од продажба;
- приходи од сопствено производство и услуги;

- приходи од вложувања;
- приходи од камати, курсни разлики и друго;

- останати приходи;
- вкупен приход.

4.1.2. Расходи:

- материјални трошоци;
- трошоци за вработените;
- расходи од камати, курсни разлики и друго;

- останати трошоци;
- вкупен приход.

4.1.3. Добивка или загуба од деловната година.**4.2. Биланс на состојбата****4.2.1. Актива:**

- побарувања за запишани, а неуплатен капитал;
- постојни средства;
- тековни средства;
- платени трошоци за идниот период и недо-стасана наплата на приходи (ABP);
- вкупна актива;
- вонбилансна актива.

4.2.2. Пасива:

- капитал и резерви;
- долгорочни резерви;
- долгорочни и краткорочни резерви;
- одложени плаќања на трошоци и приходи во идната година (ПБР);
- вкупна пасива;
- вонбилансна пасива.

5. Движење на ликвидноста:

- 5.1. достасани, а неплатени обврски на денот на поднесување на барањето;
- 5.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на поднесување на барањето, број на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до денот на поднесување на барањето за издавање краткорочни хартии од вредност.

6. Податоци за емисијата:

- 6.1. обем на емисијата;
- 6.2. намена на средствата;
- 6.3. видот на хартијата од вредност и другите елементи на хартијата согласно Законот;
- 6.4. заштита од фалсификување (квалитет) на хартијата од вредност, доколку се печати;
- 6.5. рок на запишување и купување на хартијата од вредност;
- 6.6. правата на купувачот на хартијата од вредност од одлуката за издавање;
- 6.7. преносливост на хартијата од вредност;
- 6.8. продажни места;
- 6.9. факсимил на хартијата од вредност (со купони и други елементи) доколку се печати, односно содржина на потврдата доколку хартијата не се печати;
- 6.10. место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавањето краткорочни хартии од вредност;
- 6.11. други податоци неопходни за одлучување по барањето.

II. Содржина на барањето поднесено од банка и штедилница

Барањето за давање одобрение за издавање краткорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Барање), што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува банка или штедилница, содржи:

1. Податоци за издавачот:
 - 1.1. фирма и седиште на издавачот;

- 1.2. број на решението од регистарскиот суд;
- 1.3. број на решението од Народната банка на Република Македонија за издавање одобрение за работа;
- 1.4. матичен број на издавачот;
- 1.5. работите кои издавачот ги врши во смисла на Законот за банки и иптедилници;
- 1.6. организација, мрежа, статус на организационите делови и овластувањата на организационите делови во правниот промет.
2. Вкупен капитал со состојба на денот на последната годишна сметка:
 - 2.1. запишан капитал;
 - уплатен капитал;
 - запишан, а неуплатен капитал;
 - 2.2. ревалоризациони резерви;
 - 2.3. резерва;
 - 2.4. премии на емитирани акции;
 - 2.5. акумулирана добивка/загуба;
 - 2.6. добивка/загуба од деловната година.
3. Структура на капиталот според сопственоста и видови акции (обични и приоритетни) на денот на поднесување на барањето.
4. Податоци од билансот на успехот и билансот на состојбата на денот на последната годишна сметка:
 - 4.1. Биланс на состојбата
 - 4.1.1. Актива:
 - 4.1.1.1. парични средства и сметки кај банките;
 - 4.1.1.2. благајнички записи и други одобрени записи;
 - 4.1.1.3. побарувања од кредитни институции и комитенти;
 - краткорочни;
 - долгорочни.
 - 4.1.1.4. должнички хартии од вредност;
 - 4.1.1.5. акции и други хартии од вредност со променлив приход;
 - 4.1.1.6. учество во вложувања во кредитни институции и поврзани субјекти;
 - 4.1.1.7. нематеријални средства;
 - 4.1.1.8. материјални средства;
 - 4.1.1.9. побарување од неуплатен капитал;
 - 4.1.1.10. останати средства;
 - 4.1.1.11. платени трошоци за идниот период и недостасана наплата на приходи (АВР);
 - 4.1.1.12. вкупна актива;
 - 4.1.1.13. вонбилансна актива.
 - 4.1.2. Пасива:
 - 4.1.2.1. долгови кон кредитни институции и комитенти;
 - краткорочни;
 - долгорочни;
 - 4.1.2.2. долгови свидентирани со хартии од вредност;
 - 4.1.2.3. останати обврски;
 - 4.1.2.4. резервирање за ризици и резерви;
 - 4.1.2.5. запишан капитал;
 - 4.1.2.6. премии на емитирани акции;
 - 4.1.2.7. резерви;
 - 4.1.2.8. ревалоризациони резерви;
 - 4.1.2.9. акумулирана добивка/загуба;
 - 4.1.2.10. добивка/загуба за финансиската година;
 - 4.1.2.11. одложени плаќања на трошоци и приходи во идната година (ПВР);
 - 4.1.2.12. вкупна пасива;
 - 4.1.2.13. вонбилансна пасива.
 - 4.2. Биланс на успехот:
 - 4.2.1. Приходи:
 - 4.2.1.1. приходи од камати;
 - 4.2.1.2. приходи од хартии од вредност;
 - 4.2.1.3. приходи од провизија;
 - 4.2.1.4. останати приходи;
 - 4.2.1.5. добивка од трансакции на долгорочни хартии од вредност;
 - 4.2.1.6. вкупен приход.
 - 4.2.2. Расходи:
 - 4.2.2.1. расходи од камати;
 - 4.2.2.2. трошоци за провизија;
 - 4.2.2.3. загуба од трансакции на долгорочни хартии од вредност;
 - 4.2.2.4. општи административни трошоци;
 - 4.2.2.5. останати трошоци;
 - 4.2.2.6. вредносно усогласување на побарувањата и резервите;
 - 4.2.2.7. вкупни расходи;
 - 4.2.2.8. добивка/загуба пред оданочувањето;
 - 4.2.2.9. добивка/загуба по оданочувањето;
 - 4.2.2.10. добивка/загуба за финансиската година.
5. Податоци од рекласифицираниот биланс на состојба и билансот на успехот на денот на последната годишна пресметка:
 - 5.1. Биланс на успехот:
 - 5.1.1. приходи;
 - 5.1.2. расходи;
 - 5.1.3. добивка/загуба за финансиската година.
 - 5.2. Биланс на состојба:
 - 5.2.1. актива (билансна и вонбилансна);
 - 5.2.2. пасива (билансна и вонбилансна);
6. Релативни показатели на работењето на денот на последната годишна сметка:
 - 6.1. адекватност на капиталот;
 - 6.2. учество на капиталот во пасивата;
 - 6.3. учество на средства од граѓани во пасивата;
 - 6.4. однос на краткорочни пласмани и краткорочни извори;
 - 6.5. однос на девизната пасива и девизната актива;
 - 6.6. голем и најголем можен кредит во однос на капиталот;
 - 6.7. трајни вложувања во претпријатија;
 - 6.8. трајни вложувања во банки и иптедилници;
 - 6.9. пласмани во основни средства.
7. Движење на ликвидноста:
 - 7.1. достасани, а неплатени обврски на денот на поднесување на барањето;
 - 7.2. просечно минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена од денот на поднесување на барањето, број на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до датумот на поднесување на барањето за издавање краткорочни хартии од вредност.
8. Податоци за емисија:
 - 8.1. обем на емисијата;
 - 8.2. намена на средствата;
 - 8.3. видот на хартијата од вредност и нејзините елементи согласно Законот;
 - 8.4. заштитата од фалсификување на хартијата од вредност, доколку се печати;
 - 8.5. рок за запишување и купување на хартијата од вредност;
 - 8.6. права на купувачот на хартијата од вредност од одлуката за издавање;
 - 8.7. преносливост на хартијата од вредност;
 - 8.8. продажни места;
 - 8.9. факсимил на хартијата од вредност (со кулони и други елементи) доколку се печатат, односно содржина на потврдата доколку хартијата не се печати;

- 8.10. место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавачот на хартијата од вредност;
- 8.11. други податоци неопходни за одлучување по барањето;

III. Документација која се поднесува кон барањето

Издавачите кон барањето ја поднесуваат следнава документација:

- акт за основање (одлука или договор);
 - статут, односно друг општ акт за организација;
 - копија од решението за упис во судскиот регистар и решение од надлежен орган за издавање дозвола за работа, односно дозвола за основање;
 - одлука за издавање хартии од вредност;
 - биланс на состојба и биланс на успех за претходната година, со извештај од овластен ревизор за економско-финансиска ревизија и со мислење од овластен ревизор за бонитетот и потврда од носителот на платен промет за состојбата на жиро сметката за последните 60 дена до денот на поднесување на барањето;
 - изјава од одговорното лице дека емисијата е заснована на законските прописи, дека податоците наведени во барањето се веродостојни и дека се обезбедени услови за печатење на хартијата од вредност (ако се бара нивно печатење);
 - јавен повик;
- Освен документацијата од став 1 на оваа точка издавачот поднесува и:
- доказ за уплата на пропишаниот надоместок за Комисијата;
 - овластување за лицето кое ќе соработува со Комисијата за хартии од вредност во постапката на разгледување на барањето за емисија;
 - други документи неопходни за одлучување по барањето.

Член 3

Податоците за издавачот од член 2 и дел I и II од точка 1 на овој правилник, се поднесуваат кон барањето за прво издавање на краткорочни хартии од вредност во тековната година. При наредните емисии на краткорочни хартии од вредност во тековната година овие податоци не се приложуваат кон барањето, освен во случај на измена на податоците;

Документите од член 2 дел III став 1 алинеи 1, 2, 3 и 5 од овој правилник се поднесуваат кон барањето за прво издавање на краткорочни хартии од вредност во тековната година. При наредните емисии на краткорочни хартии од вредност во тековната година овие податоци не се приложуваат кон барањето, освен во случај на измена на податоците.

Член 4

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржина на барањето за издавање на краткорочни хартии од број 01-108/1 од 22-07-1998 година („Службен весник на Република Македонија“ број 38/98).

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-94/1
01 март 2000 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
Никола Груевски, с.р.

567.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 29-02-2000 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ЗАПИСУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ПО ВИДОВИ НА ИЗДАВАЧИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност (во натамошниот текст: јавен повик), по видови издавачи.

Член 2

1. Содржината на јавен повик на трговско друштво

Јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува трговско друштво – издавач на хартии од вредност, задолжително содржи:

1. Број на решението на Комисијата за хартии од вредност за одобрување на емисијата.

2. Податоци за издавачот:

- 2.1. фирма и седиште на издавачот;
- 2.2. форма на друштвото;
- 2.3. организација на друштвото во овластување на организационите делови во платниот промет;
- 2.4. број на решението од регистарскиот суд;
- 2.5. предметот на работа според регистрацијата;
- 2.6. вкупен капитал со состојба на денот на последната периодична пресметка и последната годишна сметка;
- 2.6.1. запишан капитал;
- 2.6.2. премии на запишани акции;
- 2.6.3. резерви;
- 2.6.4. ревалоризациони резерви;
- 2.6.5. акумулирана добивка / загуба;
- 2.6.6. добивка / загуба за финансиската година.

2.7. структура на капиталот со состојба на денот на последната периодична пресметка и последната годишна сметка;

2.8. вредносен обем на производството, односно на услуги за претходните три години изразено во денари и нематеријални вложувања: издатоци за истражување и развој, пронајдоци, патенти, лиценци и концесии;

2.9. остварен приход:

- 2.9.1. на домашен пазар;
- 2.9.2. на странски пазар;
- 2.9.3. однос на увозот и извозот.

3. Податоци за деловната и развојната политика.

4. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) по годишната сметка со состојба на 31 декември за претходните три години:

4.1. Биланс на состојбата

4.1.1. Актива:

- 4.1.1.1. побарување за запишан, а неуплатен капитал;
- 4.1.1.2. постојани средства;
- 4.1.1.3. тековни средства;
- 4.1.1.4. парични средства и хартии од вредност;
- 4.1.1.5. платени трошоци за идниот период и недостасана наплата на приходи (ABP);
- 4.1.1.6. вкупна актива;
- 4.1.1.7. вонбилансна актива.

- 4.1.2. Пасива:
 - 4.1.2.1. капитал и резерви;
 - 4.1.2.2. долгорочни резерви за ризици и трошоци;
 - 4.1.2.3. долгорочни обврски;
 - 4.1.2.4. краткорочни обврски;
 - 4.1.2.5. одложени плаќања на трошоци и приходи во идната година (ПВР);
 - 4.1.2.6. вкупен приход;
 - 4.1.2.7. вонбилансна пасива.
- 4.2. Биланс на успехот:
 - 4.2.1. приходи од продажба;
 - 4.2.2. приходи од сопствени производи и услуги;
 - 4.2.3. останати приходи;
 - 4.2.4. залихи (+ или -);
 - 4.2.5. материјални трошоци;
 - 4.2.6. трошоци за вработените;
 - 4.2.7. приходи од вложувања, камати и курсни разлики;
 - 4.2.8. расходи од вложувања, камати и курсни разлики;
 - 4.2.9. добивка / загуба пред оданочувањето;
 - 4.2.10. даноци и придонеси;
 - 4.2.11. добивка / загуба по оданочувањето;
 - 4.2.12. добивка / загуба за финансиската година.
5. Реални обврски на сопственоста на издавачот (хипотеки, залога и сл.).
6. Број на акционери кои учествуваат со повеќе од 10% во основната главнина на акционерското друштво.
7. Исплатена дивиденда во претходната година по видови акции.
8. Движење на ликвидноста:
 - 8.1. достасани, а исплатени обврски;
 - 8.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на објавувањето на повикот, бројот на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до денот на објавувањето на повикот.
9. Мислење на овластен ревизор.
10. Податоци за досегашната работа на управата и за учество во капиталот на друштвото и во друго правно лице.
11. Податоци за емисијата:
 - 11.1. обем на емисијата;
 - 11.2. намена на средствата;
 - 11.3. бројот на хартии од вредност што се издаваат, видот и номиналната вредност;
 - 11.4. рокот за запишување и купување на хартиите од вредност;
 - 11.5. продажните места;
 - 11.6. условите за враќање на уплатените средства доколку емисијата не успее или доколку издавачот се откаже од емисијата;
 - 11.7. посебните права што им припаѓаат на сопствениците на хартиите од вредност;
 - 11.8. податоците за гарантот, доколку емисијата е гарантирана;
 - 11.9. други податоци.

II. Содржина на јавен повик на банка и на штедилница

Јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува банка или штедилница – издавач на хартии од вредност, задолжително содржи:

1. Број на решението од Комисијата за хартии од вредност за одобрување на емисијата.
2. Основни податоци за издавачот:
 - 2.1. фирма и седиште на издавачот;
 - 2.2. дата на одржување на основачкото собрание;

- 2.3. број на решението од Народната банка на Република Македонија за издавање одобрение за работа;
- 2.4. број на решението од регистарскиот суд.
3. Работите кои издавачот ги врши во смисла на Законот за банките и штедилниците.
4. Вкупниот капитал – состојба на денот на последната периодична пресметка и последната годишна сметка:
 - 4.1. запишан капитал;
 - 4.2. премии на запишани акции;
 - 4.3. резерви;
 - 4.4. ревалоризациони резерви;
 - 4.5. акумулирана добивка/загуба;
 - 4.6. добивка/загуба за финансиската година
5. Сопственичка структура на капиталот на денот на последната периодична пресметка и последната година сметка.
6. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) по годишната сметка со состојба на 31 декември за претходните три години:
 - 6.1. Биланс на состојбата
 - 6.1.1. Актива:
 - 6.1.1.1. парични средства и сметки кај банките;
 - 6.1.1.2. благајнички записи и други одобрени записи;
 - 6.1.1.3. побарувања од кредитни институции и комитенти;
 - краткорочни;
 - долгорочни;
 - 6.1.1.4. должнички хартии од вредност;
 - 6.1.1.5. акции и други хартии од вредност со променлив приход;
 - 6.1.1.6. учество во вложувања во кредитни институции и поврзани субјекти;
 - 6.1.1.7. нематеријални средства;
 - 6.1.1.8. материјални средства;
 - 6.1.1.9. побарувања за запишан, а неуплатен капитал;
 - 6.1.1.10. останати средства;
 - 6.1.1.11. платени трошоци за идниот период и недостасана наплата на приходи (АВР);
 - 6.1.1.12. вкупна актива;
 - 6.1.1.13. вонбилансна актива.
 - 6.1.2. Пасива:
 - 6.1.2.1. долгови кон кредитни институции и комитенти;
 - краткорочни;
 - долгорочни;
 - 6.1.2.2. долгови евидентирани со хартии од вредност;
 - 6.1.2.3. останати обврски;
 - 6.1.2.4. резервирање за ризици и резерви;
 - 6.1.2.5. запишан капитал;
 - 6.1.2.6. премии на емитирани акции;
 - 6.1.2.7. резерви;
 - 6.1.2.8. ревалоризациони резерви;
 - 6.1.2.9. акумулирана добивка/загуба;
 - 6.1.2.10. добивка/загуба за финансиската година;
 - 6.1.2.11. одложени плаќања на трошоци и приходи во идната година (ПВР);
 - 6.1.2.12. вкупна пасива;
 - 6.1.2.13. вонбилансна пасива.
 - 6.2. Биланс на успехот
 - 6.2.1. Приходи:
 - 6.2.1.1. приходи од камати;
 - 6.2.1.2. приходи од хартии од вредност;
 - 6.2.1.3. приходи од провозија;
 - 6.2.1.4. останати приходи;

6.2.1.5. добивка/загуба од трансакции на долгорочни хартии од вредност;

6.2.1.6. вкупен приход.

6.2.2. Расходи:

6.2.2.1. расходи од камати;

6.2.2.2. трошоци за провизија;

6.2.2.3. загуба од трансакции на долгорочни хартии од вредност;

6.2.2.4. општи административни трошоци;

6.2.2.5. останати трошоци;

6.2.2.6. вредносно усогласување на побарувањата и резервити;

6.2.2.7. вкупни расходи;

6.2.2.8. добивка/загуба пред оданочувањето;

6.2.2.9. добивка/загуба по оданочувањето;

6.2.2.10. добивка/загуба за финансиската година.

7. Податоци за адекватноста на капиталот.

8. Податоци за трајни вложувања на капиталот во:

– друштва;

– банки и штедилници;

– берзи и брокерски посредници;

– основни средства на банката;

9. Бројот на акционери што учествуваат со повеќе од 10% во основната главнина на друштвото;

10. Износот на исплатени дивиденди во претходната година, по видови акции.

11. Податоци за движење на ликвидноста:

11.1. достасани, а неплатени обврски на денот на објавувањето на јавниот повик;

11.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на објавувањето на јавниот повик, бројот на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до датумот на објавувањето на јавниот повик;

12. Податоци за деловната и развојната политика.

13. Податоци за досегашното работење на управата и нивното учество во капиталот на банката, односно во штедилница, или друго правно лице;

14. Број на вработени и нивната квалификациона структура.

15. Мислење на овластен ревизор.

16. Податоци за емисија:

16.1. обем и намена на емисијата;

16.2. бројот и видот на хартиите од вредност и номиналната вредност;

16.3. рок за запишување и купување на хартиите од вредност;

16.4. продажни места;

16.5. услови за враќање на уплатените износи доколку емисијата не успее или доколку издавачот се откаже од емисијата;

16.6. посебни права што им припаѓаат на сопствениците на хартиите од вредност;

16.7. податоци за гарантој, доколку емисијата е гарантирана;

16.8. други податоци.

III. Содржина на јавниот повик воденесено од осигурително друштво

Јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува осигурителното друштво – издавач на хартии од вредност, задолжително содржи:

1. Број на решението од Комисијата за хартии од вредност за одобрена емисија.

2. Основни податоци за издавачот:

2.1. назив и седиште на осигурителното друштво;

2.2. датум на основање;

2.3. број на решението на Министерството за финансии за издавање дозвола за основање на друштвото;

2.4. број на решението од регистарскиот суд;

2.5. предмет на работа според регистрацијата.

3. Вкупен капитал и резерви со состојба на денот на последната периодична пресметка и последната годишна пресметка:

3.1. запишан капитал:

– уплатен капитал;

– неуплатен капитал;

3.2. премии на смитирани акции;

3.3. ревалоризациони резерви;

3.4. резерви;

– резерви на сигурност (законски);

– статутарни резерви;

– останати резерви;

3.5. акумулирана добивка/загуба;

3.6. добивка/загуба за финансиската година.

4. Билансни податоци (биланс на успехот и биланс на состојбата) по годишната сметка со состојба на 31 декември за претходните три години;

4.1. Биланс на состојбата

4.1.1. Актива:

4.1.1.1. побарување за запишан, а неуплатен капитал;

4.1.1.2. нематеријални средства;

4.1.1.3. материјални средства;

4.1.1.4. вложувања;

4.1.1.5. вложувања за сметка и ризик на сопственикот на полиса за животно осигурување;

4.1.1.6. побарувања од непосредни работи и реосигурување;

4.1.1.7. останати побарувања;

4.1.1.8. платени трошоци за идниот период и недостасана наплата на приходи (ABP);

4.1.1.9. вкупна актива;

4.1.1.10. вонбилансна актива.

4.1.2. Пасива:

4.1.2.1. капитал и резерви;

4.1.2.2. обврски од втор ред;

4.1.2.3. технички резервирања;

4.1.2.4. неосигурителни-технички резервирања;

4.1.2.5. останати резервирања;

4.1.2.6. депозити од осигурување финансиски пресметковни односи;

4.1.2.7. останати обврски;

4.1.2.8. одложени плаќања на трошоци и приходи во идната година (ПВР);

4.1.2.9. вкупна пасива;

4.1.2.10. вонбилансна пасива.

4.2. Биланс на успехот (вкупна пресметка):

4.2.1. тех. резултат од работи на неживотно осигурување;

4.2.2. тех. резултат од работа на животно осигурување;

4.2.3. приходи од вложувања;

4.2.4. приходи по основ на нерезализирана добивка од вложувања;

4.2.5. распореден приход од вложувања од тех. резултат од работи на животно осигурување;

4.2.6. трошоци од вложувањето;

4.2.7. приходи по основ на нерезализирана загуба од вложувањето;

4.2.8. распоредени приходи од работи на неживотно осигурување;

4.2.9. вкупна пресметка на успехот.

- 4.2.10. останати трошоци;
 - 4.2.11. добивка/загуба од работењето пред оданочување;
 - 4.2.12. даноци и придонеси од добивка од редовно работење;
 - 4.2.13. добивка/загуба по оданочувањето;
 - 4.2.14. вонредни приходи;
 - 4.2.15. вонредни расходи;
 - 4.2.16. добивка/загуба од вонредни активности пред оданочување;
 - 4.2.17. даноци и придонеси од добивка од вонредни активности;
 - 4.2.18. добивка/загуба од вонредни активности;
 - 4.2.19. останати даноци и придонеси;
 - 4.2.20. добивка/загуба за финансиската година.
5. Податоци за адекватноста на капиталот.
 6. Податоци за учеството на вредноста на основните средства во вкупниот капитал.
 7. Број на акционери што учествуваат со повеќе од 10% во основната главнина на друштвото.
 8. Износот на исплатена дивиденда во претходна година, по видови акции.
 9. Движење на ликвидноста:
 - 9.1. достасани, а исплатени обврски на денот на објавувањето на јавниот повик;
 - 9.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на објавувањето на јавниот повик, број на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до датумот на објавувањето на јавниот повик.
 10. Податоци за деловната и развојна политика на осигурителното друштво.
 11. Износот на средствата за реосигурување.
 12. Податоци за досеганата работа на управата и за учеството во капиталот на друштвото или друго правно лице.
 13. Бројот на вработени и нивната квалификациона структура;
 14. Мислење на овластен ревизор.
 15. Податоци за емисијата:
 - 15.1. обем и намена на емисијата;
 - 15.2. вкупен број на хартии од вредност што ќе се издадат со емисијата и нивната номинална вредност;
 - 15.3. рокот за запишување и плаќање;
 - 15.4. продажни места
 - 15.5. услови за враќање на уплатениот износ доколку емисијата не успее или доколку емитентот се откаже од емисијата;
 - 15.6. посебни права што им припаѓаат на сопствениците на хартиите од вредност;
 - 15.7. податоци за гарантот доколку емисијата е гарантирана;
 - 15.8. други податоци.

Член 3

Одредбите од член 2 под I се применуваат и на единица на локалната самоуправа, задруга и други правни лица кои не се опфатени под II и III на овој правилник.

IV. Материјал за промоција на хартиите од вредност

Член 4

Јавниот повик, покрај задолжителните елементи може да содржи и други елементи и да се објави во форма на: публикација, брошура, писмена изјава издадена како новинарска вест, преку памфлети или други документи, преку прикажување на фотографии, кинематографски филмови или видео материјал, во вид на звучна емитување или прикажување на сликите на хартиите од вредност, преку компјутерски прикази или слични средства.

ски отпечаток, со дистрибуција на снимки или на друг начин (во натамошниот текст: материјал за промоција), со цел за промоција на емисијата.

Член 5

Материјалот за промоција мора да е јасен и да не содржи елементи со кои би се ставиле во заблуда идните инвеститори.

Условите за презентирање на јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност и начинот на неговата презентација мора да бидат такви што ќе стават на знаење дека јавниот повик се издава со цел промоција на хартиите од вредност и за работите околу инвестирање во хартиите од вредност.

Член 6

Материјалот за промоција на хартии од вредност мора да содржи и елементи што ќе предупредуваат за ризикот вклучен во прибавувањето или држењето хартии од вредност предмет на јавниот повик (промена на вредноста на хартијата од вредност, губење на очекуваната добивка и сл.);

Во случај трансакцијата со хартиите од вредност од емисијата да има таква природа што инвеститорот може не само да го изгуби она што го платил, туку може да предизвика обврски за плаќање на дополнителни средства, во јавниот повик и во материјалот за промоција мора да биде наведено дека инвеститорот може да биде доведен во таква ситуација или, зависно од случајот, подоцна може да плати повеќе пари, или со трансакцијата со таквата хартија од вредност може да загуби повеќе од вложените средства.

Доколку со хартијата од вредност не се тргува на востановен пазар за хартии од вредност, јавниот повик и материјалот за промоција мора да укажува на тој факт и мора да содржи податоци преку кои инвеститорот ќе биде информиран за можностите за продажба на хартијата од вредност, односно за потребата да обезбеди сигурни информации за нејзината вредност или за ризиците на кои е изложена.

Доколку со хартијата од вредност се тргува на востановен пазар за хартии од вредност, но со неа се тргува нередовно или инцидентно, така што не е сигурно дека цената на таа хартија од вредност ќе биде постојано котирана; односно може да биде тешко извршување на трансакции по било која цена што котира, тоа мора да биде наведено во јавниот повик и во материјалот за промоција и мора да воочува на тој факт.

Член 7

Материјалот за промоција на хартии од вредност објавен по пат на проспект, брошура, памфлет или слична маркетинг литература ја содржи датата на неговото прво издавање на првата надворешна страница.

Материјал за промоција на хартии од вредност објавен преку кинематографски филм, видео или ТВ емитување ја носи датата на неговото прво емитување, на почетокот или крајот од промотивниот материјал.

Член 8

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржина на јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност, по видови издавачи број 01-37/1 од 09-03-1998 година („Службен весник на Република Македонија“ број 13/98).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-93/1

Претседател на Комисијата,

01.03.2000 година, Никола Груевски, с.р.

568.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 29-02-2000 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ЗА- ПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на јавниот повик за запишување и купување краткорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: јавен повик), по видови издавачи.

Член 2

I. Содржина на јавен повик на трговско друштво и друго правно лице

Јавниот повик за запишување и купување краткорочни хартии од вредност што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува трговско друштво-издавач на хартии од вредност, задолжително содржи:

1. Број на решението на Комисијата за хартии од вредност за одобрување на емисијата.
2. Податоци за издавачот:
 - 2.1. фирма и седиште на издавачот;
 - 2.2. форма на друштвото;
 - 2.3. организација на друштвото со овластување на организационите делови во платниот промет;
 - 2.4. број на решението од регистарскиот суд;
 - 2.5. предметот на работа според регистрацијата;
 - 2.6. вкупен капитал (запишан и незапишан) со состојба на денот на последната годишна сметка;
 - 2.6.1. запишан капитал;
 - 2.6.2. премии на емитирани акции;
 - 2.6.3. ревалоризациони резерви;
 - 2.6.4. резерви-законски, статусни и слободни;
 - 2.6.5. акумулирана добивка/загуба;
 - 2.6.6. добивка/загуба за финансиската година
 - 2.7. структура на капиталот со состојбата на денот на последната годишна сметка.
3. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) по годишна пресметка со состојба на 31 декември за претходната година.
 - 3.1. Биланс на успехот:
 - 3.1.1. вкупни приходи;
 - 3.1.2. вкупни расходи;
 - 3.1.3. добивка/загуба за финансиската година.
 - 3.2. Биланс на состојбата
 - 3.2.1. Актива:
 - вкупна актива;
 - вонбилансна актива.
 - 3.2.2. Пасива:
 - вкупна пасива;
 - вонбилансна пасива.
4. Реални обврски на сопственоста на издавачот (хипотеки, залога и сл.).
5. Движење на ликвидноста:
 - 5.1. достасани и неплатени обврски;
 - 5.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на објавувањето на повикот, бројот на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до денот на објавувањето на повикот.
6. Мислење на овластен ревизор.
7. Податоци за емисијата:

- 7.1. обем на емисијата;
- 7.2. намена на средствата;
- 7.3. бројот на хартии од вредност што се издаваат, видот и номиналната вредност;
- 7.4. рокот за запишување и купување на хартиите од вредност;
- 7.5. продажните места;
- 7.6. условите за враќање на уплатените средства доколку емисијата не успее или доколку издавачот се откаже од емисијата;
- 7.7. посебните права што им припаѓаат на сопствениците на хартиите од вредност;
- 7.8. податоците за гарантот, доколку емисијата е гарантирана;
- 7.9. место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавање краткорочни хартии од вредност;
- 7.10. други податоци.

II. Содржина на јавен повик на банка и на штедилница

Јавниот повик за запишување и купување краткорочни хартии од вредност што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува банка или штедилница - издавач на краткорочни хартии од вредност, задолжително содржи:

1. Број на решението од Комисијата за хартии од вредност за одобрување на емисијата.
2. Основни податоци за издавачот:
 - 2.1. фирма и седиште на издавачот;
 - 2.2. дата на одржување на основачкото собрание;
 - 2.3. број на решението од Народната банка на Република Македонија за издавање одобрение за работа;
 - 2.4. број на решението од регистарскиот суд.
3. Работите кои издавачот ги врши во смисла на Законот за банките и штедилниците.
4. Вкупниот капитал - состојба на денот на последната годишна сметка:
 - 4.1. запишан капитал;
 - 4.2. премии на емитирани акции;
 - 4.3. ревалоризациони резерви;
 - 4.4. резерви - законски, статусни и слободни;
 - 4.5. акумулирана добивка/загуба;
 - 4.6. добивка/загуба за финансиската година.
5. Сопственичка структура на капиталот и структура на капиталот според видот на акциите (обични и приоритетни), на денот на последната годишна сметка.
6. Податоци за остварените приходи, расходи и финансиски резултати за претходниот пресметковен период:

- 6.1. Биланс на успехот:
 - 6.1.1. вкупни приходи;
 - 6.1.2. вкупни расходи;
 - 6.1.3. добивка/загуба за финансиската година.
- 6.2. Биланс на состојбата
 - 6.2.1. Актива:
 - вкупна актива;
 - вонбилансна актива.
 - 6.2.2. Пасива:
 - вкупна пасива;
 - вонбилансна пасива.

7. Податоци за адекватноста на капиталот;

8. Податоци за движење на ликвидноста:

- 8.1. достасани, а неплатени обврски на денот на објавувањето на јавниот повик;
- 8.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на објавувањето на јавниот повик, бројот на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до денот на објавувањето на повикот.

жиро сметката во претходната година и до датумот на објавувањето на јавниот повик.

9. Мислење на овластен ревизор.

10. Податоци за емисија:

- 10.1. обем и намена на емисијата;
- 10.2. бројот и видот на хартиите од вредност и номиналната вредност;
- 10.3. рок за запишување и купување на хартиите од вредност;
- 10.4. продажни места;
- 10.5. услови за враќање на уплатените износи доколку емисијата не успее или доколку издавачот се откаже од емисијата;
- 10.6. посебни права што им припаѓаат на сопствениците на хартиите од вредност;
- 10.7. податоци за гарантот, доколку емисијата е гарантирана;
- 10.8. место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавање краткорочни харти од вредност;
- 10.9. други податоци.

Член 3

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржина на јавниот повик за запишување и купување краткорочни харти од вредност 01-109/1 од 22-07-1998 година („Службен весник на Република Македонија“ број 38/98).

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-95/1
01 март 2000 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
Никола Груевски, с.р.

569.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 9 февруари 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 24 став 4 од Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со решение У.бр.149/99 од 12 јануари 2000 година, по повод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, поведе постапка за оценување уставноста на член 24 став 4 од законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека во ставот 4 на член 24 од Законот е предвидено по жалбата против решението на матичарот да решава органот на управата надлежен за водење на матичните книги.

5. Согласно член 15 од Уставот на Република Македонија се гарантира правото на жалба против поединечните правни акти донесени во постапка во прв степен

пред суд, управен орган или организација или други институции што вршат јавни овластувања.

Од изнесената одредба произлегува дека Уставот го гарантира правото на жалба против наведените акти, со што го обезбедува начелото на двостепеност во одлучувањето.

Од друга страна, пак, согласно член 116 од Законот за органите на управата, Министерството за внатрешни работи, меѓу другото, ги врши и работите што се однесуваат на матичните книги.

Согласно член 2 од Законот за матичната евиденција матичните книги ги води Министерството за внатрешни работи и други органи во случаи определени со закон.

Согласно член 3 на овој закон матичните книги се водат одделно за секое населено место, според матични подрачја што ги определува Министерството за внатрешни работи и од овластен работник (во натамошниот текст: матичар).

Согласно член 24 од Законот за внатрешни работи работниците на Министерството кои имаат посебни должности и овластувања определени со закон се овластени службени лица.

Согласно став 2 точка 3 на овој член од Законот за овластени лица во смисла на овој закон, меѓу другите, се сметаат: министерот, неговиот заменик, раководните работници и работници кои раководат со одредени организациони единици.

Од наведените законски одредби, произлегува дека водењето на матичните книги спаѓа во доменот на работата на Министерството за внатрешни работи; дека матичните книги ги води овластен работник за тоа – матичар при истото министерство и дека раководното лице надлежно за водење на матичните книги е работникот кој раководи со организационата единица на матичната евиденција, што наведува на заклучок дека по жалбата против решението на матичарот со кој се одбива склучувањето на бракот, како второстепен орган, одлучува раководното лице надлежно за водење на матичните книги, односно истиот орган на управа кој учествувал во донесувањето на првостепеното решение.

Имајќи го предвид изнесеното, како и одредбата од членот 15 од Уставот, Судот утврди дека со предвидувањето по жалбата против решението на матичарот да одлучува органот на управата надлежен за водење на матичните книги односно матичната евиденција, ис е во духот на уставната интенција за гаранција на начелото на двостепеност во одлучувањето, односно дека органот на управата надлежен за водење на матичните книги не може да се јавува како второстепен орган, затоа што неговото предвидување како таков, го доведува во прашање начелото на двостепеност во одлучувањето, што е загарантирано со Уставот на Република Македонија, поради што оцени дека оспорената одредба е несогласна со Уставот на Република Македонија.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука, Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проески, Бесим Селими, д-р Јосиф Талески и д-р Тодор Цунев.

У.бр. 149/99
9 февруари 2000 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
14. ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 71/96 и 32/97), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - МАРТ 2000 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат основниците на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

Член 2

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се распоредуваат во основници на осигурување според висината на катастарскиот приход, и тоа:

Ред. бр.	катастарски приход (во денари)	месечна основница на осигурување
1.	до 400,00	2.977,00
2.	од 400,01 до 900,00	4.207,00
3.	од 900,01 до 2.000,00	5.408,00
4.	од 2.000,01 до 4.500,00	6.010,00
5.	од 4.500,01 до 7.000,00	6.610,00
6.	над 7.000,01	7.213,00

Член 3

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен избор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до органот за јавни приходи во општината.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари заклучно со март 2000 година.

Бр. 02-1000/1
28 февруари 2000 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марија Јорданова**, с.р.

15.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95 и 32/97) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/94 и 34/95), во постапката на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО РУДНИЦИТЕ ЗА ОЛОВО И ЦИНК „САСА“, „ЗЛЕТОВО“ И „ТОРАНИЦА“****Член 1**

Во член 2, глава I-в рудници за олово и цинк, од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/75), како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

I ОПШТО-ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

- | | |
|--|--------------|
| 1. управник на рудник | 12/13 месеци |
| 2. техничар за техничка подготовка за изведување подземни рударски објекти | 12/13 месеци |
| 3. техничар за надзор и инвестиции во јама | 12/13 месеци |
| 4. магационер за експлозив | 12/13 месеци |
| 5. раководител во јама | 12/15 месеци |
| 6. технички раководител за производство | 12/14 месеци |
| 7. раководител за транспорт и извоз во јама | 12/15 месеци |
| 8. одговорен за норми во јама | 12/13 месеци |

II СЛУЖБА ЗА СИГУРНОСНА И ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА

- | | |
|---|--------------|
| 1. раководител на служба за сигурносна и техничка заштита | 12/13 месеци |
| 2. одговорен на служба за техничка заштита | 12/13 месеци |
| 3. самостоен референт за сигурносна и техничка заштита во јама | 12/13 месеци |
| 4. референт за сигурносна и техничка заштита по рударство во јама | 12/13 месеци |
| 5. референт за сигурносна и техничка заштита по рударство во јама и на површина | 12/13 месеци |
| 6. референт за сигурносна и техничка заштита по електрика и машинство во јама и на површина | 12/13 месеци |
| 7. мерач на микроклима и загаденост | 12/14 месеци |

III ГЕОЛОШКА СЛУЖБА

- | | |
|--|--------------|
| 1. раководител на геолошка служба | 12/13 месеци |
| 2. одговорен за истражни работи во јама | 12/14 месеци |
| 3. инженер за истражни работи во јама | 12/14 месеци |
| 4. геолог за истражување во јама | 12/14 месеци |
| 5. инженер за длабинско дупчење | 12/14 месеци |
| 6. геолог за хидрогеологија и геомеханика во јама | 12/14 месеци |
| 7. геолошки инженер во јама | 12/14 месеци |
| 8. геолошки инженер одговорен за експлоатација во јама | 12/14 месеци |
| 9. инженер за експлоатација во јама | 12/14 месеци |
| 10. реверски геолози во јама | 12/14 месеци |
| 11. геолог за експлоатација во јама | 12/14 месеци |
| 12. геолог за производство во јама | 12/14 месеци |
| 13. геолог за структурна геологија во јама и длабинско дупчење | 12/13 месеци |
| 14. техничар за истражување во јама | 12/14 месеци |
| 15. самостоен техничар за истражување | 12/14 месеци |
| 16. техничар за експлоатација во јама | 12/14 месеци |
| 17. самостоен реверски техничар во јама | 12/14 месеци |
| 18. реверски техничар во јама | 12/14 месеци |

19. техничар за проби во јама	12/14 месеци	VII ПРОИЗВОДСТВО НА РУДА	
20. сменски техничар за разблажување и квалитетот во јама	12/14 месеци	1. техничар раководител за производство во јама	12/14 месеци
21. техничар за хидрогеологија и геомеханика во јама	12/14 месеци	2. инженер за производство и следење технологија на откопни методи во јама	12/14 месеци
22. техничар за структурна геологија и длабинско дупчење во јама	12/14 месеци	3. инженер за дупчење и минирање	12/14 месеци
23. техничар за длабинско дупчење во јама	12/14 месеци	4. сменски инженер во јама за производство	12/14 месеци
24. земач на проби во јама	12/16 месеци	5. сменски техничар во јама	12/14 месеци
IV СЛУЖБА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА ВО ЈАМА		6. сменски раководител во јама	12/15 месеци
1. раководител на одделение за вентилација во јама	12/13 месеци	7. раководител во јама	12/15 месеци
2. инженер за вентилација, отпранување и одводнување	12/13 месеци	8. сменски надзорник во јама	12/16 месеци
3. надзорник за вентилација во јама	12/15 месеци	9. надзорник во јама-надзорник за производство	12/16 месеци
4. рударски техничар за вентилација во јама	12/14 месеци	10. сменски реверски техничар во јама за откоп и транспорт	12/14 месеци
5. техничар за микроклима и запрашеност во јама	12/14 месеци	11. палител на мини-рудар ВКВ палител	12/17 месеци
6. техничар-работоводител за вентилација во јама	12/14 месеци	12. магационер на прирачен магацин за експлозив во јама	12/14 месеци
7. одржувач на вентилациски објекти во јама	12/16 месеци	13. магационер за експлозив во јама	12/14 месеци
8. одржувач на сепаратно проветрување во јама	12/16 месеци	14. магационер за алати и доставување резервни материјали во јама	12/14 месеци
9. подградувач во јама	12/17 месеци	15. рудар за специјални рударски работи во јама	12/18 месеци
10. одржувач-тесар на јамски простории	12/16 месеци	16. дупчач на ускоп-класична изработка	12/18 месеци
11. тесар-одржувач на ветрени патинта	12/16 месеци	17. дупчач на ускоп со „Алимак“	12/18 месеци
12. рударски работник за ветрени патинта	12/16 месеци	18. дупчач на кола за дупчење	12/18 месеци
13. помошник тесар во јама	12/16 месеци	19. дупчач на ходник	12/18 месеци
14. јамски бравар	12/16 месеци	20. дупчач на подетажен ходник	12/18 месеци
15. јамски цевкар	12/16 месеци	21. дупчач на куси мински дупки на подетажен ходник	12/18 месеци
V ЈАМОМЕРСКА СЛУЖБА		22. дупчач на долги мински дупки со заруцување	12/18 месеци
1. раководител на јамомерска служба	12/13 месеци	23. дупчач на класичен и магацински откоп	12/18 месеци
2. самостоен мерач во јама	12/14 месеци	24. рудар за ускоп во јама	12/18 месеци
3. самостоен мерач во јама и на површина	12/14 месеци	25. рудар за откоп во јама	12/18 месеци
4. мерач во јама	12/14 месеци	26. рудар за дупчење со лафетна дупчалка	12/18 месеци
5. самостоен мерач на инвестициски објекти	12/14 месеци	27. рудар за ходник во јама	12/18 месеци
6. фигурант и помошник снимател во јама	12/14 месеци	28. пом. дупчач на куси и долги мински дупки подетажен откоп и заруцување	12/18 месеци
7. фигурант во јама	12/14 месеци	29. пом. дупчач на подетажен откоп и ходник	12/18 месеци
VI ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗ НА РУДА		30. пом. дупчач на ускоп	12/18 месеци
1. раководител на транспорт и извоз	12/13 месеци	31. пом. дупчач на класичен откоп и магацин	12/18 месеци
2. технички раководител	12/13 месеци	32. пом. рудар за дупчење со лафетна дупчалка	12/18 месеци
3. работоводител за транспорт и извоз	12/15 месеци	33. пом. рудар за ускоп во јама	12/18 месеци
4. надзорник за транспорт и извоз во јама	12/14 месеци	34. помошник рудар за откоп во јама	12/18 месеци
5. сменски техничар за транспорт и извоз во јама	12/14 месеци	35. помошник рудар за ходник во јама	12/18 месеци
6. одржувач и контролор на окно и поткоп 14	12/17 месеци	36. подградувач за подградување и одржување сипка во јама	12/17 месеци
7. одржувач-тесар на главен поткоп	12/16 месеци	37. подградувач за подетално откопување	12/17 месеци
8. помошник одржувач-тесар на главен поткоп	12/16 месеци	38. подградувач за класична подготовка и одржување во јама	12/17 месеци
9. рударски работник-возач	12/16 месеци	39. подградувач за класичен откоп и одржување на откоп	12/17 месеци
10. ракувач со тролџ и акулокомотива на основен поткоп	12/16 месеци	40. подградувач на подготовка со столб	12/17 месеци
11. ракувач со тролџ и акулокомотива на основен поткоп	12/16 месеци	41. подградувач на ходник	12/17 месеци
12. пом. ракувач со тролџ и акулокомотива на основен поткоп	12/16 месеци	42. подградувач во јама	12/17 месеци
13. помошник возач на тролџ локомотива	12/16 месеци	43. рудар за подградување	12/17 месеци
14. одблокувач-предработник на рудни сипки во поткоп	12/18 месеци	44. тесар во јама	12/17 месеци
15. возач на јамски возила	12/15 месеци	45. помошник подградувач на откоп и одржување	12/17 месеци
16. сигнарист	12/15 месеци	46. помошник подградувач на ходник	12/17 месеци
17. бункерист	12/15 месеци	47. помошник рудар за подградување	12/17 месеци
18. товарач-пратител на поткоп 14 во јама	12/16 месеци	48. ракувач со скрепер (скреперист во јама)	12/18 месеци
		49. ракувач со аварна лопата на откоп и ходник во јама	12/18 месеци
		50. ракувач со јамски товарни рударски машини	12/18 месеци

51. рудар во јама за дупчење и товарење со рударски машини	12/18 месеци	13. раководител за длабинско дупчење	12/15 месеци
52. ракувач со јамски утоварувач ГХХ	12/18 месеци	14. палител на мини рудар ВКВ палител на мини	12/17 месеци
53. помошник ракувач со јамски утоварувач ГХХ-КВ/ПКВ	12/18 месеци	15. рудар за специјални рударски работи во јама	12/18 месеци
54. возач на тролеј локомотива	12/16 месеци	16. рудар за ходник-палител	12/18 месеци
55. возач на акулокомотива над 2,5 тони	12/16 месеци	17. рудар за ходник во јама	12/18 месеци
56. возач на акулокомотива до 2,5 тони	12/16 месеци	18. рудар за ускоп во јама	12/18 месеци
57. возач на локомотива во јама	12/16 месеци	19. рудар за подградување	12/18 месеци
58. помошник возач на акулокомотива и тролеј локомотива	12/16 месеци	20. рудар-тесар за ходник, дупчење и товарење	12/18 месеци
59. рударски работник во јама-пратител на воз	12/16 месеци	21. тесар во јама	12/17 месеци
60. возач на руда и засип	12/16 месеци	22. рударски работник во јама	12/18 месеци
61. рударски работник во јама	12/18 месеци	23. одговорен рудар за „Алимак“	12/18 месеци
62. фрлач на руда и засип	12/18 месеци	24. помошник рудар за ходник	12/18 месеци
63. помошник рудар-кранач	12/18 месеци	25. помошник рудар за подградување	12/18 месеци
64. изработувач на јамски колосек	12/17 месеци	26. помошник рудар за ускоп	12/18 месеци
65. ракувач со електро хидраулична дупчалка	12/18 месеци	27. магационер за алати и доставување разни материјали во јама – магационер за алати и материјали	12/14 месеци
66. помошник ракувач со електро хидраулична дупчалка	12/18 месеци	28. рудар за длабинско дупчење во јама	12/17 месеци
67. ракувач со дозер и сигналист	12/15 месеци	29. помошник рудар за длабинско дупчење во јама	12/17 месеци
68. сигналист (окно)	12/15 месеци	30. сигналист на „Алимак“	12/17 месеци
69. сигналист на косо окно и дозер	12/15 месеци	31. возач на јамска локомотива	12/16 месеци
70. бункерист-копач за празнење вагони на хоризонт 625	12/15 месеци	32. рудар за длабинско дупчење површина	12/14 месеци
71. бравар во јама-цевкар	12/15 месеци	33. рударски работник за длабинско дупчење површина	12/14 месеци
72. рудар за одржување окно и друго во јама	12/15 месеци	34. раководител на ЕМО и длабинско дупчење	12/13 месеци
73. пумпар во јама	12/15 месеци	35. одржувач на гарнитура за длабинско дупчење во јама и на површина	12/14 месеци
74. чистач во јама на рударски објекти	12/16 месеци	36. раководител на ЕМО во РЕ	12/14 месеци
75. чистач на канали во јама	12/16 месеци	37. одржувач-предработник на јамска механизација и вагони (одговорен-предработник на група за МО)	12/15 месеци
76. чистач на клозети во јама	12/16 месеци	38. одговорен одржувач за електро уреди, локомотиви и „Алимак“	12/15 месеци
77. ракувач на извозни машини бр. 2 во јама	12/14 месеци	39. одржувач на рударски машини „Алимак“ и друго	12/15 месеци
VIII ДЛАБИНСКО ДУПЧЕЊЕ		40. сменски бравар-одржувач на јамска механизација, локомотива и вагони	12/15 месеци
1. одговорен за длабинско дупчење во јама	12/13 месеци	41. јамски бравар-цевкар и одржувач на дупчачки чекани и острење бургии	12/15 месеци
2. дупчач за длабинско дупчење во јама	12/17 месеци	42. сменски електричар-одржувач на локомотиви и други електро уреди	12/15 месеци
3. механичар за одржување гарнитура за длабинско дупчење	12/13 месеци	43. сменски заварувач-бравар	12/15 месеци
IX ИСТРАЖНО КАПИТАЛНИ РАБОТИ И ГРАДЕЖНО КОМУНАЛНА СЛУЖБА		44. работник за долевање вода и лужина во акубатерии	12/14 месеци
1. управник за истражно капитални работи	12/13 месеци	45. инженер за техничка подготовка за изведување подземни рударски објекти-технички раководител	12/13 месеци
2. технички раководител за истражно капитални работи	12/14 месеци	46. технички раководител за градежно комунални работи во јама и на површина	12/13 месеци
– технички раководител за истражување		47. техничар за градежни работи во јама	12/13 месеци
– технички раководител за капитални работи		48. инженер за дупчачко минерски работи во јама одговорен за рударски објекти во јама	12/13 месеци
3. сменски инженер за истражно капитални работи	12/14 месеци	49. сменски надзорник во јама	12/16 месеци
4. раководител за истражно капитални работи	12/15 месеци	50. предработник во јама-бригадир	12/17 месеци
5. сменски раководител за истражување	12/15 месеци	51. рудар на дупчачка машина и дупчачка кола	12/18 месеци
6. сменски раководител за капитални работи	12/15 месеци	52. ракувач со дизел утоварувач	12/18 месеци
7. сменски техничар во јама	12/14 месеци	53. работник за специјални рударски и градежни работи во јама	12/17 месеци
8. сменски надзорник за истражување и капитални работи надзорник за истражување и капитални работи	12/16 месеци	54. градежен работник во јама-бетонирец КВ и ПКВ	12/17 месеци
9. инженер за дупчачко минерски работи	12/14 месеци	55. работник во јама-бетонирец	12/17 месеци
10. раководител за длабинско дупчење	12/13 месеци	56. бетонирец-тесар на коси јамски простории	12/17 месеци
11. сменски надзорник за длабинско дупчење во јама и површина	12/16 месеци		
12. сменски техничар за дупчење во јама и површина	12/14 месеци		

57. бетонирец-тесар на машини	12/17 месеци	4. сменски одржувач на дупчачки машини	12/15 месеци
58. одржувач на бетон	12/16 месеци	5. сменски одржувач на вагони	12/15 месеци
59. одржувач на јамски простории	12/16 месеци	6. заварувач во јама и одржувач на вагони	12/15 месеци
60. ракувач со утоварна лопата	12/18 месеци	7. одговорен на група за одржување во јама-предработник	12/15 месеци
61. одржувач на рударски машини	12/15 месеци	8. бравар за хидраулика, извозни машини, окно и друго во јама	12/15 месеци
62. сменски бравар-одржувач во јама	12/15 месеци	9. бравар за извозни машини, окно и друго во јама	12/15 месеци
63. одговорен рудар за окно	12/17 месеци	10. бравар за товарни лопати, скрепери и друго во јама	12/15 месеци
64. рудар за окно	12/18 месеци	11. бравар за локомотиви, пумпи, трафостаници и друго во јама	12/15 месеци
65. помошник рудар за окно	12/18 месеци	12. заварувач во јама ВКВ и КВ	12/15 месеци
66. одговорен на ЕМО и контрола на опрема за изработка на окно	12/15 месеци	13. бравар на поткоп	12/14 месеци
67. сменски одржувач и контролор на окно	12/15 месеци	14. заварувач на поткоп	12/14 месеци
68. ракувач со главно извозно витло	12/15 месеци		
69. инженер за следење и усовршување технологија на откопна метода во јама	12/13 месеци		

X ЕЛЕКТРОМАШИНСКО ОДРЖУВАЊЕ НА РУДНИК

1. раководител на ЕМО во јама	12/13 месеци
2. технички раководител на ЕМО во јама	12/13 месеци
3. заменик технички раководител на ЕМО во јама	12/13 месеци
4. електромашински инженер	12/13 месеци
5. електро инженер за ремонт и одржување во јама и надвор	12/13 месеци
6. машински инженер за ремонт и одржување во јама и надвор	12/13 месеци
7. раководител	12/14 месеци
8. раководител на машинско одржување во јама	12/14 месеци
9. раководител на електро одржување во јама	12/14 месеци
10. раководител на машинско одржување на окно, компресорска станица, вентилациска станица и поткоп 14	12/14 месеци
11. машински техничар за оператива во јама	12/13 месеци
12. одржувач (одговорен) за одржување електроуреди, акулокомотиви, истражување и капитални работи	12/14 месеци
13. предработник-одговорен на група	12/15 месеци
14. одржувач на окно	12/15 месеци
15. сменски одржувач на окно	12/15 месеци
16. заварувач на окно и поткоп	12/15 месеци
17. одржувач на поткоп (бравар-заварувач)	12/14 месеци
18. одржувач на компресорска станица, вентилациска станица и опрема во јама	12/14 месеци

XI ЕЛЕКТРО ОДРЖУВАЊЕ НА ОКНО ТС, КС, ВС, ПОТКОП 14 И ЛАМБАРА

1. раководител на електро одржување на окно, ТС, КС, ВС, поткоп 14 и ламбара	12/14 месеци
2. одржувач на окно	12/15 месеци
3. одржувач – сменски на окно, поткоп 14 и ламбара	12/15 месеци
4. самостоен одржувач на ТС, ВС, КС и опрема во јама	12/15 месеци
5. одржувач на поткоп на ламбара	12/14 месеци
6. одржувач на електро постројки и уреди во јама	12/15 месеци

XII МАШИНСКО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЈАМА

1. раководител на машинско одржување во јама	12/14 месеци
2. сменски одржувач-предработник	12/15 месеци
3. сменски одржувач во јама	12/15 месеци

XIII ЕЛЕКТРО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЈАМА

1. раководител на електро одржување во јама	12/14 месеци
2. одржувач на електро опрема во јама и одговорен за ремонт	12/15 месеци
3. одржувач-сменски електричар ВКВ и КВ	12/15 месеци
4. одржувач на акулокомотив и механички уреди	12/15 месеци
5. одржувач на акубатерии	12/15 месеци
6. електричар на извозни машини, пумпи и трафостаници во јама	12/15 месеци
7. сменски бравар за одржување опрема во јама (ВКВ, КВ и ПК)	12/15 месеци
8. сменски механичар за одржување дупчачки коли и утоварачки лопати (ВКВ, КВ и ПК)	12/15 месеци
9. сменски електричар за одржување опрема во јама	12/15 месеци
10. сменски заварувач во јама (ВКВ, КВ и ПК)	12/15 месеци
11. одржувач на батерии	12/15 месеци
12. работници за долевање вода и киселина во акубатерии	12/14 месеци

XIV ГРУПА ЗА ЈАМСКИ ЦЕВКОВОДИ

1. одговорен на група	12/15 месеци
2. заварувач во јама	12/15 месеци
3. бравар во јама	12/15 месеци
4. рударски работник во јама	12/15 месеци

XV МАШИНСКО МЕХАНИЧАРСКА РАБОТИЛНИЦА СО ТРАНСПОРТ

1. возач на возило за превоз на луѓе во јама и на површина	12/15 месеци
--	--------------

XVI ФЛОТАЦИЈА

1. сменоводител за флотација	12/13 месеци
2. сменски надзорник за флотација	12/13 месеци
3. сменоводител за дробење	12/13 месеци
4. ракувач на команден пулт	12/13 месеци
5. ракувач-одржувач на пумпист во дробење	12/13 месеци
6. ракувач со Сајмонс и челоуна дробилка	12/15 месеци
7. дробиличар-ракувач со Сајмонс дробилка	12/15 месеци
8. дробиличар-ракувач со челоуна дробилка	12/15 месеци
9. ракувач со транспортни ленти во одделението за дробење	12/15 месеци
10. ракувач со ленти и вибро сита	12/15 месеци
11. ракувач со трапич за крупни руди	12/15 месеци

12. ракувач со гребач за ситна руда	12/15 месеци
13. флотер за олово	12/14 месеци
14. флотер за цинк	12/14 месеци
15. флотер за пирит	12/14 месеци
16. ракувач на млинови (млинар)	12/14 месеци
17. ракувач и подготвувач на реагенси	12/15 месеци
18. реагентичар-хемикалист	12/15 месеци
19. реагентичар-подготвувач	12/15 месеци
20. одговорен за филтрирање (филтерист)	12/13 месеци
21. помошник филтерист	12/13 месеци
22. ракувач со филтри и филтерска преса	12/13 месеци
23. земач на проби	12/13 месеци
24. предработник за одржување флотациски машини и млинови	12/13 месеци
25. бравар за одржување дозирни пумпи	12/13 месеци
26. предработник за одржување пумпи, компресори и филтри	12/13 месеци
27. бравар за одржување компресори и згуснувачи	12/13 месеци
28. бравар за одржување на флотација	12/13 месеци
29. бравар за чистење и подмачкување машини	12/13 месеци
30. бравар за подмачкување	12/13 месеци
31. заварувач на флотација	12/13 месеци
32. дежурен сменски бравар	12/13 месеци
33. предработник-ВКВ електричар	12/13 месеци
34. електричар за одржување на ремонт	12/13 месеци
35. дежурен сменски електричар	12/13 месеци
36. сменски електричар-кранист	12/13 месеци
37. одржувач на транспортни ленти, вибро сита и магнети	12/13 месеци
38. сменски бравар-заварувач	12/13 месеци
39. надзорник-предработник на јаловиште	12/13 месеци
40. работороводител на јаловиште	12/13 месеци
41. предработник за одржување брани и цевководи на јаловиште	12/13 месеци
42. одговорен работник на јаловиште	12/13 месеци
43. работник на јаловиште	12/13 месеци
44. работник на одржување брани и цевководи на јаловиште	12/13 месеци
45. ремонт мајстор-машинобравар	12/13 месеци
46. машинобравар-заварувач ССС	12/13 месеци
47. машинобравар-заварувач ВКВ И КВ	12/13 месеци
48. сменски машинобравар-заварувач	12/13 месеци
49. сменски електричар	12/13 месеци
50. дупчач на истражно (површинско) дупчење	12/13 месеци
51. одговорен на нископ и дробење (машинско)	12/13 месеци
52. одговорен на нископ и дробење (електро)	12/13 месеци
53. бункерист на нископ во јама	12/17 месеци

XVII Р.Е. ЗЛЕТОВО - ТРАНС

1. возач на товарно возило со носивост од 7 и повеќе тони	12/14 месеци
2. помошник возач на товарно возило со носивост од 7 и повеќе тони	12/14 месеци
3. возач на товарно соло возило со носивост од 7 и повеќе тони	12/14 месеци
4. возач на автобуси	12/14 месеци

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење за работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага претпријатието, ќе се утврди дека осигурувањето врши работа и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-1001/1
28 февруари 2000 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор
д-р Марика Јорданова, с.р.

16.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95 и 32/97) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28.2.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ФАБРИКАТА „ИДНИНА“ - КРАТОВО

Член 1

Во член 1 од Одлуката за утврдување работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Фабриката „Иднина“ од Кратово, бр. 08-1674, од 27.04.1995 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/95), како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

I ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ

1. Работник на претходна обработка	12/13 месеци
2. Чистач	12/13 "
3. млинар на кугличен млин	12/14 "
4. млинар на вибрационен млин	12/14 "
5. работник на силоси и транспорт	12/14 "
6. дозирач	12/14 "
7. месач на маса	12/14 "
8. работник на рачна преса	12/14 "
9. работник на преса од 64-500 тонски преси	12/14 "
10. работник на рамилка на маса-флекс	12/14 "
11. одлепувач на мрежи	12/14 "
12. работник на магнетит	12/14 "

II ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕЧЕЊЕ И СУШЕЊЕ

1. дежурен на печка и сушара	12/13 "
2. утоварувач-истоварувач на вагони (тунелска и моторна печка)	12/14 "
2. утоварувач-истоварувач на сушари	12/14 "

III. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

1. работник на планер машина	12/13 "
2. работник на стругови од 200-600	12/13 "
3. работник на бушилка	12/13 "
4. заливач на олово	12/13 "

IV ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

1. чистач на БП/Х	12/13 "
2. работник на одмотување, печатење и редене стапови	12/13 "
3. работник на машини за електро-статско и гравитационо нанесување зрно	12/13 "

4. работник за подготовка на сврзно средство на прв слој со систем за греене	12/14	"
5. работник за подготвување на сврзно средство во втор слој со регулација на систем за греене	12/14	"
6. работник за контрола на втора сушара	12/14	"
7. работник за намотување со местене топови	12/14	"
8. работник за нанесување прв слој на сврзно средство	12/14	"
9. работник за нанесување втор слој на сврзно средство со редене стапови во втора сушара	12/14	"
10. работник за буткање и контрола на стапови во прва сушара	12/14	"

V ПОГОН ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ОТПАДОЦИ ОД БРУСЕВИ И ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ЗРНОТО И ИМПРЕГАЦИЈА НА СТАКЛЕНИ МРЕЖИ И НИВНО СЕЧЕЊЕ

1. работник на машина за иттанцување и пакување	12/13	"
2. возач на вилушкар	12/13	"
3. чистач	12/13	"
4. работник на отслужување и импрегација	12/14	"
5. работник за собирање и класирање брусев	12/14	"
6. работник за опслужување, отпрапување и одржување дробилнична линија	12/14	"
7. работник за опслужување и одржување сита	12/14	"
8. работник за мерење и пакување зрна	12/14	"
9. работник за опслужување и одржување печка	12/14	"
10. ткајач на стаклено преднио	12/14	"

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење за работниците распоредени на работните места од член 1 оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага претпријатието, ќе се утврди дека осигурениците вршат работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1002/1
28 февруари 2000 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марија Јорданова**, с.р.

17.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 4/94, 14/95 и 32/97) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28.02.2000 година, донесе следниот одлук:

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО КОЖАРСКО-ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА

Член 1

Во член 1 од одлуките за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во кожарско-преработувачката индустрија, бр. 08-3780 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/94) и бр. 08-5486 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/95), како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

КОЖАРИ

1. преземач на сурова кожа	12/15 месеци
2. преземач на крупна сурова кожа	12/15 "
3. преземач на ситна сурова кожа	12/15 "
4. работник за преземање и отпрапување конзервирани кожи (преземач-сортирач)	12/15 "
5. сортир мајстор на сурова кожа	12/15 месеци
6. работник во магацин на сурова кожа	12/15 "
7. работник во магацин на крупна сурова кожа	12/15 "
8. работник во магацин на ситна сурова кожа	12/15 "
9. работник на складирање сурови кожи во синдиците (работници во МСК)	12/15 "
10. работник за манипулација на кожи во синдиците (одговорен за подготовка на план)	12/15 "
11. сортирач на кожи	12/15 "
12. лев работник на шер машина	12/15 "
13. десен работник на шер машина	12/15 "
14. работник на мала шер машина	12/15 "
15. ракувач на машина за одмастување	12/15 "
16. работник на одмастување месо (месо и маст)	12/15 "
17. работник на симнување на месото и маста	12/15 "
18. мајстор на шпалт машина	12/15 "
19. помошник мајстор на шпалт машина	12/15 "
20. одговорен работник на цепење голица	12/15 "
21. помошник работник на цепење голица	12/15 "
22. ракувач на шпалт машина	12/15 "
23. помошник ракувач на шпалт машина	12/15 "
24. работник на кастрење кожи	12/15 "
25. работник на обрежување голица	12/15 "
26. работник на рачно обработување шпалт и кожа	12/15 "
27. работник на крупонирање кожи и голица	12/15 "
28. работник на чистење на лицето на кожата (рачно глетување)	12/15 "
29. работник на чување во бурица и полубурица	12/15 "
30. работник на рачна обработка (паране)	12/15 месеци
31. работник на подготвување помошнички материјали	12/14 "

32.	работник на премачкување на кожигте и симнување на влакното	12/14	"	65.	помошник мајстор (помошник ракувач) на шпалт машина за суво шпалтување	12/14	"
33.	предработник на подготовка на материјали во Базно одделение	12/15	"	66.	одговорен работник за цепање штавски кожи	12/14	"
34.	работник на подготовка на материјали во Базно одделение	12/15	"	67.	работник на машина за стругање кожи	12/14	"
35.	изведувач на технологија при мокрење и лужење	12/15	"	68.	работник на штосување миньонка	12/14	"
36.	работник на мокрење, лужење и потопување во базени, буриња и полубуриња	12/15	"	69.	работник на штосување риди	12/14	"
37.	предработник на подготовка на материјали во Хром штавно одделение	12/15	"	70.	работник на истежување и израмнување набори на кожи	12/14	"
38.	работник на подготовка на материјали и редукција во Хром штавно одделение	12/15	"	71.	работник на штосување пестинг	12/14	"
39.	изведувач на технологија за штава	12/15	"	72.	работник на сушење пестинг	12/14	"
40.	работник на буриња во Хром штавно одделение	12/15	"	73.	работник на постинг уреди	12/14	"
41.	работник за чистење од вар, нагризување, закиселување и штавање	12/15	"	74.	работник на сушење на вакуум	12/14	"
42.	работник на буриња и полубуриња за чистење од вар (перене, одваросување и бајцување)	12/15	"	75.	работник на вакуум уреди	12/14	"
43.	предработник во боење	12/15	"	76.	работник на растежување кожи	12/14	"
44.	изведувач на технологија во боење	12/15	"	77.	работник на шпалување на автомат	12/14	"
45.	работник на буриња за доштавување и боење	12/15	"	78.	работник на шлајфување (брусење)	12/14	"
46.	работник на доштавување, неутрализација, боење и мастење	12/15	"	79.	работник на машинско стругање кожи	12/14	"
47.	помошник работник на доштавување, неутрализација, боење и мастење	12/15	"	80.	нијансер (нијансер I, нијансер II)	12/14	"
48.	бригадир на Фарбарско одделение-неутрализација, боење и мастење	12/15	"	81.	работник на подготовка на бои	12/14	"
49.	работник на закиселување (редукција и бихромат)	12/15	"	82.	работник на подготвување бои и хемикалии за довршување на кожата	12/14	"
50.	помошник работник при вадење од полубуриња во Варно одделение	12/14	"	83.	ракувач на машина за нанесување бои и лакови на валци	12/14	"
51.	помошник работник при вадење од полубуриња во Штавно одделение	12/14	"	84.	одговорен работник за довршување кожи со бои и хемикалии (колтинг системи)	12/14	"
52.	помошник работник во Варно одделение	12/14	"	85.	работник на премачкување кожи со бои	12/14	"
53.	помошник работник при одмастување	12/14	"	86.	работник на пуштање и чекање кожи при апретирање	12/14	"
54.	работник на пренос и редене штавена кожа	12/14	"	87.	работник на апретирање и грундирање	12/14	"
55.	работник на манипулација со кожи во Варно одделение	12/14	"	88.	одговорен работник за довршување кожи со бои и хемикалии-машинско шприцање кожи	12/14	"
56.	работник на манипулација со кожи во Штавно одделение	12/14	"	89.	бригадир на шприц кабина, шприцање и вадење кожи од шприц кабина	12/14	"
57.	помошник работник во боење	12/14	"	90.	работник на рачно шприцање кожи	12/14	"
58.	обрежувач на шпалт во Одделение за бојадисување	12/14	"	91.	изведувач на испирање и контрола на механичко одмастување	12/14	"
59.	сортирач по намени во Штавно одделение	12/14	"	92.	работник на ГИС машина	12/14	"
60.	сортирач по намени во Одделение за бојадисување	12/14	"	93.	транспортен работник во магацин за бои и хемикалии	12/13	"
61.	помошник работник на сортирање кожи	12/14	"	94.	виљушкарисот во магацин за сурова кожа	12/13	"
62.	работник на манипулација со кожи (сортирач на голици)	12/14	"	95.	работник на штуцање шпалт во боење	12/14	"
63.	работник на машинско цепање кожи	12/14	"	96.	работник на редене и премесување кожи (голици и штавски кожи)	12/14	"
64.	мајстор (ракувач) на шпалт машина за суво шпалтување	12/14	"	97.	кранист-дигалнар	12/13	"
				98.	виљушкарисот за мсфуфазен транспорт во мокри одделенија	12/13	"
				99.	бригадир на мачкање со сулфит за отстранување влакно и рачно отстранување менини	12/13	"
				100.	работник на манипулација со волна	12/14	"
				101.	чистач на мокри одделенија	12/13	"
				102.	работник на брусење фулнил во Хром завршно II одделение	12/14	"
				103.	работник за брусење на мали машини во Хром завршно II одделение	12/14	"

104.	работник на четкање-отпранување во Хром завршно одделение	12/14	"	6.	работник на мокро чеплање	12/14	"
105.	работник на триење и мокрење во Хром завршно I одделение	12/14	"	7.	работник на переење кожи во полубуриња	12/15	"
106.	работник на мокро брусење во ППСК I завршно одделение	12/14	"	8.	работник на отстранување месина	12/15	"
107.	работник на суво брусење во ППСК I завршно одделение	12/14	"	9.	работник на симнување месо и маст (машинско лешување)	12/15	"
108.	работник на четкање во ППСК I завршно одделение	12/14	"	10.	одговорен работник на буриња за закиснување, пштава и боење	12/15	"
109.	работник на брусење велур и фулминоза	12/14	"	11.	работник на полубуриња за закиснување и пштавање	12/15	"
110.	работник на обрзување во Хром завршно одделение	12/14	"	12.	работник на пикла и пштава	12/15	"
111.	работник на обрзување во ППСК I завршно одделение	12/14	"	13.	работник на пикување, пштавање и накревање	12/15	"
112.	работник на рачно обрзување	12/14	"	14.	работник на цедење крзно во центрифуга	12/14	"
113.	работник на обрзување и сортирање шпалт	12/14	"	15.	работник на мокро стрижење кожи за крзно	12/14	"
114.	работник на омекнување во ППСК I завршно одделение	12/14	"	16.	работник на машинско стругање и развлекување кожи	12/14	"
115.	работник на омекнување молиса	12/14	"	17.	работник на машинско пгталовање и стругање	12/14	"
116.	работник на омекнување на исдел машини	12/14	"	18.	работник на стругање бакел	12/14	"
117.	работник на валкање во Завршно I одделение	12/13	"	19.	работник на машинско стругање кожи (шпајфување ситна кожа)	12/14	"
118.	работник на омекнување и кантовање на ракивици	12/14	"	20.	работник на истегнување кожи	12/14	"
119.	работник на сушара во Хром завршно одделение	12/14	"	21.	работник на машинско пердашење	12/14	"
120.	работник на сушење во тунел во ППСК I завршно одделение	12/14	"	22.	работник на полубуриња за боење	12/15	"
121.	работник на кондиционирање пилевина	12/13	"	23.	работник на машинско боење	12/15	"
122.	работник на влажнење	12/13	"	24.	работник на боење и мастење	12/15	"
123.	работник на пеглање III во Хром завршно III одделение	12/14	"	25.	работник на переење кожи и боење	12/15	"
124.	работник на пеглање II во Хром завршно III одделение	12/14 месеци	"	26.	контролор - фарбар	12/14	"
125.	работник на пеглање I во Хром завршно III одделение	12/14	"	27.	работник на машинско цедење	12/14	"
126.	работник на пресување во ППСК II завршно одделение	12/14	"	28.	чистач (изнесувач на отпадоци)	12/14	"
127.	работник на пеглање кожи и ротофлкс	12/14	"	29.	работник на апетирање (дековање)	12/14	"
128.	помошник работник во Хром завршно I одделение	12/14	"	30.	виљушкарис во Мокро одделение	12/13	"
129.	помошник работник во Хром завршно II одделение	12/14	"	31.	виљушкарис - тракторист	12/13	"
130.	помошник работник во Хром завршно III одделение	12/14	"	32.	работник на брусење натур и фарбану крзно	12/14	"
131.	помошник работник на омекнување во ППСК I завршно одделение	12/14	"	33.	работник на брусење велур	12/14	"
132.	помошник работник во ППСК II завршно одделение	12/14	"	34.	работник на брусење ципи	12/14	"
133.	работник на манипулација во Завршно одделение	12/14	"	35.	работник на полирање кожи (мокро брусење)	12/14	"
134.	чистач во ППСК II завршно одделение	12/13	"	36.	работник на машинско брусење	12/14	"
135.	работник на изнесување отпадоци	12/13	"	37.	работник на рачно брусење	12/14	"
				38.	работник на отсечување кожи во завршно одделение	12/14	"
				39.	работник на грубо отсечување	12/14	"
				40.	работник на мокро омекнување	12/14	"
				41.	работник на истегнување и израмнување	12/14	"
				42.	работник на хантерица и пгталарица	12/14	"
				43.	работник на буриња за омекнување	12/13	"
				44.	работник на чукање и истресување	12/13	"
				45.	работник на сушење во сушара (тукељ)	12/14	"
				46.	работник на влажнење табли и кожи	12/13	"
				47.	работник на машинско одмастување и сушење	12/14	"
				48.	работник на машина за чеплање	12/13	"
				49.	работник на редеење под машина пегла	12/13	"
				50.	работник на редеење под стрижачка машина	12/13	"
				51.	работник на премачкување со формалин пред пеглање	12/13	"
				52.	работник на премачкување со вода пред пеглање	12/13	"
				53.	работник на премачкување со хемикалии пред пеглање	12/13	"
				54.	работник на пеглање (машинско)	12/13	"
				55.	работник на стрижење (машинско)	12/13	"

КРЗНАРИ

1.	работник на квасење во базени	12/15 месеци					
2.	работник на рачна обработка	12/15	"				
3.	работник на квасење и обрзување кожи	12/15	"				
4.	работник на парење и потопување кожи	12/15	"				
5.	работник на машинско переење и боење	12/15	"				

56. предработник и сортирач на полу-производи	12/13	"
57. транспортен работник	12/13	"
58. општ работник во Завршно одделение	12/13	"
59. чистач на погон	12/13	"
60. чистач на погон и помошни простории	12/13	"
61. работник на чистење кабин и балирање	12/13	"

А. ТУТКАЛНИЦА

62. работник на конзервирање	12/13	месеци
63. работник на перење	12/13	"
64. работник на екстракција	12/13	"
65. работник на кокцентрирање	12/13	"
66. работник на ладење и ситнење галерта	12/13	"
67. работник на сушење	12/13	"
68. работник на финализација	12/13	"
69. предработник	12/13	"
70. тракторист	12/13	"
71. ракувач за преработка на техничка маст	12/13	"
72. ракувач за преработка на сапун	12/13	"
73. предработник во сапунарица	12/13	"

Б. ЛАБОРАТОРИЈА

74. изведувач на технологија	12/13	"
75. изведувач на технологија во експериментална лабораторија (мокра доработка)	12/13	"
76. работник во експериментална лабораторија	12/13	"
77. работник за развој во експериментална хемиска и контролна лабораторија	12/13	"
78. работник за подготовка во служба за развој и експериментална лабораторија	12/13	"

Член 2.

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење за работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага престријатистото, ќе се утврди дека осигурениците вршат работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-1003/1
28 февруари 2000 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р Марија Јорданова, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ

Пред овој суд поведена е граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Зденка Живановска од Скопје, ул. "Сава Ковачевски" бр.70/2-1 застапувана од Симеон Давидовски, адвокат од Скопје,

против тужениот Драган Димитров од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, или да определи полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси. Во спротивно, интересите на тужениот ќе ги застапува адвокатот Тодор Ѓорѓиев од Скопје, ул. "Пајко Маало" бр.1, определен како привремен застапник од страна на судот се додека тужениот или неговниот полномошник не се појават во судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XX.П.бр.2438/99 (8713)

Пред Основниот суд Скопје I-Скопје се води постапка за долг по тужбата на тужителите Верица и Борка Симоновски од Скопје, ул. "Томе Арсовски" бр.38/9. Против тужените Спасовска Милунка, сега со непозната адреса на живеење и Спасовски Ласте од Скопје, ул. "Социјалистичка Зора" бр.80/3-6. Вредност на спорот 35.000,00 денари.

Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје со Решение бр.3020-6 од 27.01.2000 година, на тужената за привремен старател се постави лицето Лилјана Митковска, адвокат од Скопје, ул. "Титовелешка" бр.38. Привремениот старател ќе ги штити интересите на тужената се до правосилното завршување на спорот или додека не се појави тужената или нејзин полномошник пред судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XXII.П.бр.2146/96. (8735)

Пред овој суд се води постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Целал Рамадан од Скопје, против тужените Р.Македонија и Ајша Зекири, со непозната адреса на живеење.

За привремен застапник на второ тужениот е поставен адвокатот Милованка Тренговска од Скопје, ул. "Питу Гули" бр.70, со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје, број 3020-554 од 10.09.1998 година, кој ќе го застапува тужениот до неговото појавување во судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, II П.бр.1514/98. (9201)

Пред Основниот суд Скопје I-Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Симоновска Снежана од Скопје, против тужениот Симоновски Георги од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во Оукленд-Нов Зеланд, за утврдување на право на сопственост на стан на една идеална половина на стан во Скопје на ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр.20/4-12 во вкупна површина од 68.06 м2, ложија 4.40 м2 и подрум 10 м2.

За привремен застапник на тужениот е одредена Марина Блажевска, адвокат од Скопје, ул. "Пајко Маало" бр.66, која ќе го застапува се додека тој, или негов полномошник не се појави пред судот, односно се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XIII П.бр.3081/99. (9273)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека се води извршна постапка на хипотекарниот должник Јаков Родик од Скопје, сега со непознато место на живеење и престојување.

За привремен застапник е поставен адвокатот Павле Марков од Скопје, ул. "Кулман" бр.10, кој ќе го застапува тужениот до неговото појавување во судот.

бр.22, мезанин локал 7 во Скопје, Привремениот застапник ги има сите права и должности се додека хипотекарниот должник или негов полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, I.бр.7295/99.

(9328)

Пред овој суд се води постапка за утврдување право на сопственост и право на користење на недвижен имот по тужбата на тужителот Крунислав Николовски од Скопје, ул."Црнице" бр.25, против тужениот Пеја Антоновиќ од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

За привремен старател судот преку Центарот за социјална работа на град Скопје со решение од 8.02.2000 година го постави адвокатот Марија Дубровска од Скопје.

Се повикува тужениот да се јави во судот да ја преземе постапката. Во спротивно, привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, IV.П.бр.172/2000.

(9566)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Елиза Целадин против тужениот Фаат Целадин кој се наоѓа во странство, со непозната адреса во СР Југославија

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или со писмен поднесок да го извести судот за неговиот живеалиште и адреса. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи ќе му одреди привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси во постапката се до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XIII.П.бр.453/2000.

(8643)

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје се води извршна постапка за долг по тужбата на тужителот Геговски Марко од Скопје, против должникот Бечич Ален со непознато престојувалиште во Сараево - Босна и Херцеговина. Со правосилно решение за привремен застапник на должникот Бечич Ален е назначен адвокатот Огњановска Наташа ул."Пајко маало" бр.6, Скопје, во извршувањето иницирано од доверителот Геговски Марко од Скопје, согласно извршна исправа - пресуда

Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на должникот се додека тој или неговиот полномошник не се појават во судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека на должникот му е поставен старател.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, II.бр.5150/98.

(9167)

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Гани Дема од Скопје, против тужените Дудиќ Рамо и Дудиќ Омер од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јават во судот или во истиот рок да ја достават својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужените не се јават во судот ќе им биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува

нивните интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, V.П.бр.485/00.

(9568)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Кефсер Муслијева од с.Индигово-Скопско, ул."14" бр.20 против тужениот Муслија Муслијов од Скопје, на привремена работа во Германија, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот, да се јави во Основниот суд Скопје II-Скопје, или, во тој рок да достави своја адреса, или да назначи свој полномошник. Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува привремениот старател назначен од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје.

Од Основниот суд Скопје, II-Скопје, XIII.П.бр.-2288/99.

(9784)

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО

Пред овој суд се води спор по основ укинување на издршка по тужбата на тужителот Благој Ајтовски од с.Ратеве, против тужениот Дејан Ајтовски од с.Ратеве, а сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или назначи свој полномошник. Доколку во истиот рок не се јави или не одреди свој полномошник на истиот ќе му биде поставен привремен застапник од редот на стручните соработници при Основниот суд во Берово, кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Берово, П.бр.254/99.

(9554)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Пред Основниот суд во Битола поднесена е тужба за развод на брак од тужителот Јован Димовски од Битола, ул."Раштанска" бр.15, против тужената Димовска Ристана од Битола, со непознато место на живеење.

За привремен застапник на тужената е одреден адвокатот Јошевска Ангелина од Битола. Привремениот застапник ќе ја застапува тужената во постапката се додека таа или нејзин полномошник не се јават пред судот, односно додека ЦСР не го извести судот дека и назначил старател.

Од Основниот суд во Битола, П.бр.2226/99.

(9857)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес заведен е спор за сопственост по тужбата на тужителот Петрушевски Ордан од с.Извор, против тужените Стојанов Митре од Велес и Станковски Апостол со непозната адреса на живеење и престојување. Вредност на спорот 1.000,00 денари.

За привремен застапник на тужениот е одреден стручниот соработник во Основниот суд во Велес Билјана Јачева, која ги има сите права и должности на законски застапник во спорот, се додека тужениот Станковски Апостол или негов полномошник не се јави во судот, односно се додека Органот за старателство не го извести судот да поставил старател. Се повикува тужениот да го извести судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот

Од Основниот суд во Велес, П.бр.97/2000.

(8608)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар поднесен е предлог за делба на заеднички имот од предлагачите Јанески Арсенија од с.Тумчевиште, Јанески Младен од с.Тумчевиште и др против предлагачите Горѓевиќ Богоја од Романија, со непозната адреса и Горѓевиќ Јован од Земун и Петровиќ Ката од Земун СР Југославија, со непозната адреса

За привремен застапник на тужените им се поставува Алиј Елеса, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар

Од Основниот суд во Гостивар, ВПП бр.4/99 (8705)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот во Кавадарци поднесена е тужба од тужителите Нејков Љупчо и Ангеловски Љупчо од Кавадарци против тужените Силевски Ванчо и Мантев Младен и Соколов Слободан од Кавадарци кој се наоѓаат во странство со непозната адреса

На тужените им се поставува привремен застапник Калешков Блашко, дипл правник од Кавадарци, кој ќе ги застапува тужените се додека не се појават во судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател на тужените

Од Основниот суд во Кавадарци П.бр 1687/96 П.бр 1404/96 (9298)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Шенаси Фазлија од с.Алешевце-Куманово, против тужениот Адеми Адем со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот да достави адреса или постави свој полномошник. А доколку во овој рок не се јави тужениот или било кое друго лице, судот за привремен застапник го поставува Арсовски Живко, адвокат од Куманово

Од Основниот суд во Куманово, V П бр 155/2000 (9272)

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка по тужбата на тужителот Звонко Богдан од Куманово, ул "Солунска" бр.16, против тужениот Трајковски Миле од Куманово, сега со непозната адреса

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена да се јави во судот, да достави адреса или постави свој полномошник. Доколку во овој рок не се јави тужениот или било кое друго лице, судот му го постави за привремен застапник адвокатот Живко Арсовски од Куманово

Од Основниот суд во Куманово, V П бр 515/98. (9274)

Пред овој суд е поведен постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Ерол Мемедов од Куманово, ул "Моша Пијаде" бр 65, против тужената Мемедова Даниела моминско Асановиќ со непозната адреса во СРЈ Вредност на спорот неопределена

На тужената и се поставува привремен застапник адвокатот Звонко Богдан од Куманово, кој ќе ја застапува тужената во оваа постапка се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави во судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател

Од Основниот суд во Куманово, VI П бр 156/2000

ништити, а валога на тужителот од (9297)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Флорије Алитовиќ од Куманово, против Нејази Ајдини од с.Никуштак, сега со непозната престојувалиште во СР Германија Вредност на спорот 40 000 денари

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот, или одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката. За привремен застапник се одредува Зоран Соларски, адвокат од Куманово, кој ќе го застапува се додека тој или негов полномошник не ќе се појават во судот

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр 2594/99 (9859)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Мукерем Умеровска од Ресен, против тужениот Ерол Умеровски од САД сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 60 000 денари

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот, да достави точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси се до окончувањето на постапката

Од Основниот суд во Ресен, П бр 99/99. (9858)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Фадил Бајрами од с.Боговиње, против тужената Риганпе Бајрами од с.Боговиње, а сега со непозната адреса

Се повикува тужената во рок од 15 дена да се јави во судот или да одреди свој полномошник, по истекот на овој рок за истата ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончувањето на постапката

Од Основниот суд во Тетово, П бр.186/2000 (9070)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка поради утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Гавровски Јован од с.Спичино, Тетово, против тужените Гавровски Ратко, Гавровски Александар, Гавриловски Трпимир и Линта Будимир сите од Белград СРЈ, со непозната адреса.

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, да се јават во судот, или, да одредат свој полномошник. По истекот на овој рок на истите ќе им биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово, кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.40/2000. (9071)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Шабани Иљаз од с.Доброште, против тужената Ангела Вбиелонд-Илјази Луцерн-Швајцарија, сега со непозната адреса

Се повикува тужената во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд, ја достави адреса, или, одреди кој ќе ја застапува во судот до правосилното завршување на постапката. Во спротивно, по истекот на овој рок судот преку Центарот за социјални работи Тетово ќе постави привремен старател

рател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси до правосилното завршување на постапката

Од Основниот суд во Тетово, П бр 204/2000. (9077)

Пред Основниот суд се води спор за развод на брак по тужбата на Еран Идризи од Тетово, ул "Браќа Миладинови" бр 117, против тужената Добрида Идризи од Тетово, ул "Браќа Миладинови" бр 117, сега со непозната адреса во Берлин

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во тетово ќе и биде одреден привремен застапник кој ќе ја застапува до правосилното завршување на спорот

Од Основниот суд во Тетово, П бр 122/2000 (9079)

Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички спор, по тужбата на Исни Бајрами од с. Камењане, Тетово, и други, против тужените Идајет Адеми од с. Камењане, Тетово и други

Се повикуваат тужените Есат Амит Зендели и Исмет Ракип Зекири, двајцата од с. Камењане, а сега со непозната адреса во Данска, Ислам Ракип Зендели и Цеван Ракип Зекири, двајцата од с. Камењане, Тетово, а сега со непозната адреса во Швајцарија, Сефедин Фемил Демири од с. Камењане а сега во Албанија и Адиле Фемил Цемаили и Ревиде Фемил Исмаили двете од с. Камењане, сега со непозната адреса во Германија, да се јават во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или да одредат полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе и биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува до правосилното завршување на спорот

Од Основниот суд во Тетово, П бр 92/2000 (9082)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор за купопродажба, по тужбата на тужителот Камил Меванин Садик од с. Порој, Тетово, против тужениот Беадин Камил Јакуп од Тетово, а сега со непозната адреса во странство

Се повикува тужениот да во рок од 15 дена, од објавувањето на огласот, јави во судот, или да одреди свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа Тетово, кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката

Од Основниот суд во Тетово, П бр 216/2000 (9553)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3964/99, на регистарска влошка бр. 02016603?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговско друштво за производство и трговија на големо и мало „ЧАКО“ Раде ДООЕЛ увоз-извоз Буд. „Крсте Мисирков“ бр. 57-а/2-4 – Скопје.

Содружник на друштвото е лицето Раде Иванов од Скопје.

Седиштето на друштвото се наоѓа во Скопје.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32,

52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 52.74, 36.13, 36.14, 36.15, 36.12, 35.12, 20.10/1, 19.10, 18.30, 19.30, 18.24, 19.20, 18.10, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.20, 26.12, 26.21, 26.40, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.61, 28.52, 28.63, 28.62, 27.54, 27.53, 27.51, 28.75, 28.74, 28.73, 36.22, 28.72, 28.71, 36.63, 25.12, 25.13, 52.71, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 33.40, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 22.23, 36.21, 22.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го застапува и претставува лицето Велика Иванова управител со неограничени овластувања од Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3964/99. (1328)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1403/99, на регистарска влошка бр. 007559, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво со ограничена одговорност за трговија и услуги Горан Косаркоски „ЦАР-ТРАНС“ д.о.о.е.л. ул. „130“ бб, Охрид.

Дејности: 51.13, 51.15, 51.53, 51.54, 52.46, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Горан Косаркоски, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1403/99.

(574)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3838/99, на регистарска влошка бр. 0010006, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско, служно и производно друштво, Сашо Глигоровски „КВАРК“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Кочанска“ бр. 6/9, Битола.

Дејности: 15.86, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.46, 51.47, 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.14, 74.20/3, 74.84, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, реекспорт, угостителски и туристички услуги, застапување и посредување во прометот на стоки и патници.

Основната главница на друштвото изнесува 5100 ДЕМ или 158.100,00 денари во предмети према извештај на вешто лице-проценител.

Управител е Сашо Глигоровски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3838/99.

(775)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3824/99, на регистарска влошка бр. 009993, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „ЕЗЕРСКИ РАЈ“ Наумка Нестороска ДООЕЛ увоз-извоз с. Радожда, Струга.

Дејности: 21.23, 21.25, 25.21, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.44/5, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 71.10, 74.14, 74.20/2, 74.82, 93.01, 93.02, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, туристичко посредување во странство, работи на посредување во надворешно трговскиот промет, изведување на градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки,

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Наумка Нестороска, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница изнесува 5.050 ДЕМ или 156.500,00 ден. во предмети према извештај на вешто лице-проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3824/99.

(776)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3876/99, на регистарска влошка бр. 010042, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, промет и услуги Светислав Крстески „САНДРА-2000“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Кире Гаврилоски“ бр. 3, Прилеп.

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.81/1, 15.86, 5.98/2, 7.54/2, 18.22, 19.10, 50.30/1, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 2.44/1, 52.44/2, 2.44/3, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 5.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 67.13, 71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, реекспорт, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целокупниот имот со кој располага, полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Светислав Крстески, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности

Основната главница изнесува 5.000 ДЕМ во противвредност согласно извештај за извршена проценка од судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3876/99.

(777)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3822/99, на регистарска влошка бр. 009991, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „ФОРТЕСА“ Еуген Муртиши ДООЕЛ увоз-извоз Струга.

Основач: Еуген Муртиши од Струга.

Дејности: 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 36.12, 36.14, 36.22, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 71.10, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, туристичко посредување во странство, меѓународен транспорт на стока и патници, работи на посредување во надворешно трговскиот промет, изведување градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнациони складови на странска роба.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања, а одговара со сите свои средства, полна одговорност.

Управителот на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Еуген Муртиши.

Основната главница на друштвото изнесува 156.55,00 ден. или 5.050 ДЕМ во предмети.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3822/99.

(778)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3875/99, на регистарска влошка бр. 010041, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и транспортни услуги, Весна Толеска „СЛОГА“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 12, Македонски Брод.

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.81/1, 15.86, 5.98/2, 7.54/2, 18.22, 19.10, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 2.44/1, 52.44/2, 2.44/3, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 5.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 67.13, 71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, реекспорт, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целокупниот имот со кој располага, полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Весна Толеска, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности

вен влог 4.361 ДЕМ, 135.178 ден., Снежана Секулоска основен влог 3.813 ДЕМ, 118.189 ден., Раде Секулоски основен влог 4.464 ДЕМ, 138.375 ден., Живко Спасески основен влог 4.325 ДЕМ, 134.072 ден., Јагода Секулоска основен влог 4.628 ДЕМ, 143.465 ден., Цена Стојаноска основен влог 4.523 ДЕМ, 140.216 ден., Цоста Смилеска основен влог 4.398 ДЕМ, 136.336 ден., Цвета Стојаноска основен влог 983 ДЕМ, 30.479 ден., Јованка Стеваноска основен влог 4.472 ДЕМ, 138.618 ден., Слободанка Секулоска основен влог 4.392 ДЕМ, 136.163 ден., Миланка Смилеска основен влог 4.269 ДЕМ, 132.324 ден., Вера Спасеска основен влог 4.267 ДЕМ, 132.888 ден., Цветанка Столеска основен влог 4.392 ДЕМ, 136.163 ден., Драга Талеска основен влог 4.474 ДЕМ, 138.679 ден., Ленка Тодороска основен влог 4.510 ДЕМ, 139.800 ден., Петра Тодороска основен влог 4.277 ДЕМ, 132.595 ден., Билјана Трпеска основен влог 4.504 ДЕМ, 139.638 ден., Цвета Темелкоска основен влог 4.435 ДЕМ, 137.473 ден., Весна Темелкоска основен влог 3.042 ДЕМ, 94.314 ден., Лилјана Тодороска основен влог 4.458 ДЕМ, 138.207 ден., Наде Трајаноска основен влог 4.492 ДЕМ, 139.258 ден., Ленка Трајкоска основен влог 4.621 ДЕМ, 143.257 ден., Зора Талеска основен влог 4.416 ДЕМ, 136.911 ден., Верка Трајкоска основен влог 4.416 ДЕМ, 136.895 ден., Менка Трајкоска основен влог 4.387 ДЕМ, 135.989 ден., Павлина Талеска основен влог 4.401 ДЕМ, 136.437 ден., Мирко Талески основен влог 4.286 ДЕМ, 132.862 ден., Грозда Тренкоска основен влог 4.418 ДЕМ, 136.967 ден., Милена Тодороска основен влог 4.718 ДЕМ, 146.271 ден., Ангелина Христоска основен влог 4.556 ДЕМ, 141.233 ден., Вера Цветкоска основен влог 4.270 ДЕМ, 132.375 ден., Иванка Цветкоска основен влог 4.417 ДЕМ, 136.941 ден., Звезда Цивкароска основен влог 4.423 ДЕМ, 137.117 ден., Слободанка Филипоска основен влог 4.166 ДЕМ, 129.131 ден., Трајко Чолакоски основен влог 4.438 ДЕМ, 137.587 ден., Ленка Мишкоска основен влог 4.370 ДЕМ, 135.459 ден., Милева Андоноска основен влог 586 ДЕМ, 18.173 ден., Катерина Грашеска основен влог 1.845 ДЕМ, 57.208 ден., Фејме Османоска основен влог 4.522 ДЕМ, 140.184 ден., Олга Петкоска основен влог 4.358 ДЕМ, 135.089 ден., Снежана Петреска основен влог 4.363 ДЕМ, 135.253 ден., Стева Димоска основен влог 4.369 ДЕМ, 135.454 ден., Крста Савеска основен влог 4.375 ДЕМ, 135.612 ден., Драгица Шукуроска основен влог 516 ДЕМ, 16.002 ден., Вера Јованоска основен влог 4.307 ДЕМ, 133.522 ден., Трајанска Новаческа основен влог 785 ДЕМ, 24.361 ден., Оливера Петкоска основен влог 4.392 ДЕМ, 136.137 ден., Каролина Стеваноска основен влог 4.547 ДЕМ, 140.942 ден., Неда Стојаноска основен влог 626 ДЕМ, 19.406 ден., Менка Арапиноска основен влог 4.590 ДЕМ, 142.289 ден., Весела Мрческа основен влог 4.738 ДЕМ, 146.891 ден., Драгица Димеска основен влог 4.100 ДЕМ, 127.102 ден., Марс Јованоска основен влог 4.422 ДЕМ, 138.074 ден., Мерзуха Јусуфи основен влог 4.462 ДЕМ, 138.320 ден., Дојка Јанеска основен влог 4.553 ДЕМ, 141.144 ден., Живка Колеска основен влог 4.476 ДЕМ, 138.759 ден., Иванка Копиловиќ основен влог 4.497 ДЕМ, 142.506 ден., Стевка Кареска основен влог 2.499 ДЕМ, 77.456 ден., Ристана Костова основен влог 4.389 ДЕМ, 136.048 ден., Горѓи Колески основен влог 5.139 ДЕМ, 159.319 ден., Валентина Крстеска основен влог 4.595 ДЕМ, 142.450 ден., Цветанка Кржеска основен влог 4.064 ДЕМ, 125.989 ден., Цена Кузманоска основен влог 4.392 ДЕМ, 136.164 ден., Велика Конева основен влог 4.630 ДЕМ, 144.135 ден., Снежана Кочоска основен влог 4.389 ДЕМ, 136.048 ден., Марија Коруноска основен влог 4.430 ДЕМ, 137.316 ден., Марија Карбеска основен влог 4.379 ДЕМ, 135.747 ден., Коца Кировска основен влог 4.539 ДЕМ, 140.720 ден., Трајанка Крстеска основен влог 4.116 ДЕМ, 127.604 ден., Магдалена Краљеска основен влог 4.322 ДЕМ, 133.968 ден., Сузана Лазароска основен влог 4.372 ДЕМ,

135.520 ден., Васил Лазароски основен влог 4.365 ДЕМ, 135.316 ден., Рада Лазароска основен влог 4.471 ДЕМ, 138.611 ден., Роза Мицеска основен влог 2.793 ДЕМ, 86.585 ден., Павлина Митреска основен влог 4.487 ДЕМ, 139.110 ден., Трајанка Миткоска основен влог 2.112 ДЕМ, 65.480 ден., Виолета Михајлоска основен влог 4.446 ДЕМ, 137.822 ден., Љубица Мирческа основен влог 4.290 ДЕМ, 132.822 ден., Живка Мрмеска основен влог 3.897 ДЕМ, 120.820 ден., Живко Мишкоски основен влог 5.099 ДЕМ, 158.082 ден., Лилјана Маркоска основен влог 4.471 ДЕМ, 138.602 ден., Лепа Мирческа основен влог 4.265 ДЕМ, 132.227 ден., Петра Митреска основен влог 4.322 ДЕМ, 133.597 ден., Методија Матески основен влог 509 ДЕМ, 15.770 ден., Мирко Мицески основен влог 4.193 ДЕМ, 129.976 ден., Ёлица Мартиноска 4.449 ДЕМ, 137.928 ден., Ленка Мартиноска основен влог 3.844, 119.169 ден., Кала Милеска основен влог 4.408 ДЕМ, 136.660 ден., Валентина Миноска основен влог 4.459 ДЕМ, 138.224 ден., Ленка Мирческа основен влог 4.439 ДЕМ, 137.624 ден., Менка Милошеска основен влог 4.502 ДЕМ, 139.575 ден., Виолета Насеска основен влог 4.558 ДЕМ, 141.290 ден., Милева Нумоска основен влог 4.156 ДЕМ, 128.838 ден., Марија Новеска основен влог 4.377 ДЕМ, 135.684 ден., Петра Новеска основен влог 5.017 ДЕМ, 155.516 ден., Гурѓа Насеска основен влог 4.203 ДЕМ, 130.295 ден., Лилјана Најдоска основен влог 3.974 ДЕМ, 123.183 ден., Катја Николоска основен влог 4.594 ДЕМ, 142.409 ден., Наде Насеска основен влог 4.561 ДЕМ, 141.378 ден., Тони Огненоски основен влог 4.438 ДЕМ, 137.582 ден., Снежана Огненоска основен влог 4.403 ДЕМ, 136.507 ден., Милан Пирганоски основен влог 3.305 ДЕМ, 102.463 ден., Влатко Петкоски основен влог 2.858 ДЕМ, 88.586 ден., Панче Петрески основен влог 4.753 ДЕМ, 147.332 ден., Вера В. Петреска основен влог 4.816 ДЕМ, 149.304 ден., Илка Петреска основен влог 4.250 ДЕМ, 131.740 ден., Зоја Пашоска основен влог 4.304 ДЕМ, 133.411 ден., Неда Пеоска основен влог 4.531 ДЕМ, 140.446 ден., Вера Ј. Петреска основен влог 4.578 ДЕМ, 141.928 ден., Блаже Попоски основен влог 5.661 ДЕМ, 175.488 ден., Мита Петкоска основен влог 4.353 ДЕМ, 134.955 ден., Снежана Пајкароска основен влог 4.547 ДЕМ, 140.969 ден., Неда Петреска основен влог 4.413 ДЕМ, 136.800 ден., Милица Петреска основен влог 547 ДЕМ, 16.596 ден., Мирјана Проданоска основен влог 4.215 ДЕМ, 130.675 ден., Верка Пунеска основен влог 4.478 ДЕМ, 138.809 ден., Виолета Палтоска основен влог 4.369 ДЕМ, 135.447 ден., Цветанка Петреска основен влог 4.413 ДЕМ, 136.796 ден., Роза Ржаникоска основен влог 4.262 ДЕМ, 132.118 ден., Марс Ристеска основен влог 4.405 ДЕМ, 136.565 ден., Софка Радическа основен влог 3.911 ДЕМ, 121.246 ден., Дунава Ристеска основен влог 4.612 ДЕМ, 142.968 ден., Петра Ристеска основен влог 4.381 ДЕМ, 135.800 ден., Трајко Рунески основен влог 4.571 ДЕМ, 141.705 ден.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.24, 17.54/1, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.4, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.50/1, 52.50/2, 93.01, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со неспрехранбени производи, услуги во меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција.

Акционерското друштво во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Живко Мишкоски, претседател на Управен одбор.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3639/99.

(782)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3634/99, на регистарска влошка бр. 009798 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и транспортни услуги „КАРЕ-ТРАНС“ Зоран Конески ДООЕЛ, увоз-извоз, с. Дреновици, Долнени.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.86, 18.22, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.24, 51.27, 51.28, 51.29, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 67.13, 71.10.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага – полни одговорности.

Управител на друштвото ќе биде лицето Зоран Конески – со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основна главница на друштвото изнесува 5000 ДЕМ – во денарска противвредност согласно извршена проценка од овластен судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, ПТрег. бр. 3634/99.

(783)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3816/99, на регистарска влошка бр. 009980 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги Реџоски Ајруш и др Реџоски увоз-извоз Лабуншта ЈТД, Лабуншта.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, 74.12, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.86, 45.21, 54.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија на прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Содружници на друштвото се Реџоски Ајруш и Реџоска Нарѓуле.

Содружниците вложуваат труд и услуги.

Одговараат лично и солидарно со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Реџоски Ајруш – без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3816/99.

(784)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3814/99, на регистарска влошка бр. 009978 го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД за тргови-

ја, земјоделие, производство и услуги „ЕДЛИРА“ Бафтиари Триумф и др. увоз-извоз, с. Заграчани, Струга.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, 74.12, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.98, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 20.51, 20.52, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/2, 01.12/2, 01.13, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.41, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Содружници на друштвото се Бафтиари Триумф и Бафтиари Фатиме.

Содружниците вложуваат труд и услуги.

Одговараат лично и солидарно со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Бафтиари Триумф – без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3814/99

(785)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2821/99, на регистарска влошка бр. 01008979 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „БАОБАБ“ Татјана ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „25-та“ бр. 10, Битола.

Дејности: 15.13, 15.32, 15.82, 24.20, 25.24, 36.50, 50.30/2, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/2, 60.22, 63.30, 64.12, 74.70, 74.84, 93.05, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Василевска Татјана – управител без ограничување.

Основната главнина изнесува 164.300,00 ден. во предмети по извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, ПТрег. бр. 2821/99.

(788)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 533/99, на регистарска влошка бр. 000424, ја запиша во трговскиот регистар промената во предметот на работење на „ТУТУНСКИ КОМБИНАТ“ А.Д. Прилеп, „Маркова“ 101.

Дејности: 20.30, 20.40, 20.51, 26.61, 26.63, 26.64, 28.12, 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.33, 51.54.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 533/99.

(833)

Основниот суд во Битола, со решението Срег бр 980/99, на регистарска влошка бр. 1-19570, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатие за производство, трговија и услуги „АБВ ЈУ-НИОР“ увоз-извоз ДОО П.О. ул. „Железничка“ бб. 188, Битола.

Промена на основачот, истапува Атанас Поповски, а се запишува основачот Валентин Поповски.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр 980/99 (834)

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 3870/99, на регистарска влошка бр. 010036, ја запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и производство „НИМАКИ“ Никола увоз-извоз ул. „2-ра“ бр. 23, Битола.

Основна главница 158 100,00, во ствари.

Единствен содружник е Никола Тасевски од Битола

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/2, 55.30/1, 63.30, 15.98/1, 15.98/2, 02.01, 15.81/1, 15.81/2, 15.33, 15.93, 20.10/1, 20.30, 21.22, 21.23, 21.25, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Полни овластувања и полна одговорност на субјектот на уписот!

Управител е Никола Тасевски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3870/99. (786)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3886/99, на регистарска влошка бр. 010052, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за угостителство, трговија и услуги Азизи Африм „БАСС“ ДООЕЛ, ул. Ази Мустафа, бр. 23, Охрид.

Основач на друштвото е Азизи Африм од Охрид

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во промет на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, малограничен промет, реекспорт.

Основачки влог во висина од 5100. ДЕМ по извештај од овластен проценител.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со полна одговорност

Управител на друштвото во рамките на запишаните дејности и во надворешно трговски промет со неограничени овластувања е основачот Азизи Африм

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3886/99. (787)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3623/99, на регистарска влошка бр. 009787 го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец-поединец за трговија на мало „МЕГИ“ ТП, Полоска Христо Марија, ул. „Борис Кидрич“ 51-2/3, Кичево.

Трговец-поединец го запишува лицето Попоска Марија ул. „Борис Кидрич“ 51-2/3, Кичево со Идјава од 5.11.1999 год.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, со полни овластувања.

За обврските направени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот, лично.

Овластен потписник е Попоска Марија, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, кој трговецот-поединец ќе го застапува во внатрешниот промет.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3623/99 (790)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3811/99, на регистарска влошка бр. 009975 го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз, „ТОВИК“, Илфана Најдеска, ДООЕЛ, ул. „П. Одреди“ бр. 69, Кичево.

Основач: Илфана Најдеска, ул. „П. Одреди“ бр. 69, Кичево.

Скратен назив: ТДПУТ „ТОВИК“ ДООЕЛ, Кичево

Дејности: 15.81, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.63, 55.40, 55.51, 55.30/2, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.30, 65.12/3, 74.11, 74.20, 80.41, 45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, посредување, застапување, претставништва, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт – шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

За управител се именува Дунава Трајкоска од Кичево.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3811/99. (791)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3606/99, на регистарска влошка бр. 009770 го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, угостителство, услуги и трговија Наташа Кочоска „НАТЕ-99“, увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Димитар Влахов“ бр. 25, Македонски Брод.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.01, 05.02, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 20.40, 20.51, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.44/5, 52.44/6, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1,

55.30/2, 55.51, 55.52, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнационни складишта за странски стоки, реекспорт, малограѓански промет.

Наташа Кочоска управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности со лична карта.

Полни овластувања. Полна одговорност.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3606/99.

(791)

Основниот суд во Скопје 1 – Скопје, со решението Трег. бр. 1401/99, на регистарска вложка бр. 02016573?–8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за информатика, услуги, трговија и производство „ИНТЕРТЕК“, Пулиадис и соработници, ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. „8-ма Ударна бригада“ бр. 20/3 Скопје.

Во иднина седиштето ќе гласи: Друштво за информатика, услуги, трговија и производство „ИНТЕРТЕК“, Пулиадис и соработници, ДООЕЛ, увоз извоз Скопје ул. „Никола Тримпаре“ бр. 13/2.

Од Основниот суд Скопје 1 – Скопје, Трег. бр. 1401/99.

(1114)

Основниот суд Скопје 1 – Скопје, со решението П. Трег. бр. 1259/99, на регистарска вложка бр. 02012168?–8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштво за угостителство и трговија „ШИ-ТОМ“ Томислав ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Јордан Константинов Цилиот“ бр. 12 – Скопје.

Дејност: 55.11.

Од Основниот суд Скопје 1 – Скопје, П. Трег. бр. 1259/99.

(1108)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Делчево со решение Рег.Згф. бр. 26/99 во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша здружението – Спортско рекреативен клуб „Поп“ Делчево. Основни цели и задачи на здружението се: остварување на целите и задачите во областа на спортот од интерес на Општината развој на спортските активности во училиштето и грижа за развој на училишниот спорт стручно издигање и усовршување на членството и соработка со училиштата и спортските организации. Седиштето на Здружението е во Делчево, ул. „Македонска“ бр. 26.

Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е Слободан Поповски.

Од Основниот суд во Делчево.

(9538)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.Згф. бр. 7/99 во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша здружението – Културно уметничко друштво „Вера Јоциќ“ од М. Каменица. Основни цели и задачи на здружението се: Презентирање на македонскиот фолклор и обичаи преку народни игри, песни, инструменти и носии, кои го изразуваат историското

минато на македонскиот народ и националностите кои живеат во Р. Македонија, јавно прикажување на фолклорни традиции низ песни, игри, изработка, набавка и одржување на народни инструменти. Седиштето на Здружението е во Македонска Каменица во Домот на културата.

Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е Драган Лазаревски.

Од Основниот суд во Делчево.

(9541)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.Згф. бр. 6/99 во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша здружението – Пчеларско здружение „Пижанец“ – Делчево. Основни цели и задачи на здружението се: унапредување на пчеларството, доработка на пчеларските производи, производство на пчеларски материјал, опрема, омасовување на пчеларството, соработка со стручни институции од областа на пчеларството. Седиштето на Здружението е во Делчево ул. „М.М. Брицо“ бб.

Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е Петре Маневски.

Од Основниот суд во Делчево.

(9543)

Основниот суд во Делчево со решение Рег.Згф. бр. 4/99 во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша здружението – Еколошко друштво „Голлак“ – Делчево. Основни цели и задачи на здружението се: зачувување и унапредување на животната средина и развивање на сколошката култура, преку активности на своите членови. Седиштето на Здружението е во Делчево.

Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е Тони Спасевски.

Од Основниот суд во Делчево.

(9544)

Основниот суд во Тетово, со решението Рег.Згф.бр. 4/2000 год. од 14.02.2000 год., го запиша Здружението на граѓани, организација на жените на Општина Јегуновце, со скратено име „ОЖОЈ“, со седиште во с. Јегуновце.

Работата и активностите на здружението ќе се однесува на почитување на личноста и достоинственоста на жената, нејзиниот интегритет и целосна равноправност на половите, посебна заштита на жената, решавање на актуелни проблеми сврзани со положбата на жената, отстранување на сите облици на насилства на жената, создавање услови за стручно оспособување и работно ангажирање на жената во стопанството и другите дејности, социјална и здравствена заштита и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на организацијата е подрачјето на Општина на с. Јегуновце.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 14.02.2000 година.

Од Основниот суд во Тетово.

(9546)

Основниот суд во Тетово, со решението Рег.Згф.бр. 9/2000 год., од 29.02.2000 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението Центар за Балканска соработка „БЛОЈА“ со скратен назив ЦБС – „БЛОЈА“ од Тетово.

Работата и активностите на здружението се развивање и унапредување на меѓуетничките односи во Р. Македонија, развивање и унапредување на цивилното општество, културно развивање и образование на граѓаните на Р. Македонија и сл.

Седиштето на здружението е во Тетово, а истото ќе делува на подрачјето на Р. Македонија.

Од Основниот суд во Тетово.

(9547)

Основниот суд во Охрид, со решението Рег.ЗГФ. 92/99 од 24.02.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението Младински совет на Охрид од Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: афирмација и активирање на младата популација кон промовирање на нивниот интерес, креативност, преземање за спречување на девијантни појави во општеството и зависнички болести, активна работа на полето на екологијата и заштита на животната средина, како и други активности од интерес на членството.

Седиштето на здружението на граѓани е на ул. „Сатеска“ бб, во просториите на хотел „Магнус“ во Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување и претставување на здружението е Димче Каневче

Од Основниот суд во Охрид. (9548)

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег.ЗГФ бр 9/2000 година од 1 03 2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на такси возачи „МИЛЕНИУМ“ од Прилеп

Основни цели и задачи на здружението се да ја организира работата за такси превоз, превоз на патници, да ги определува цените на превозот, да организира диспечерска служба, да се грижи за примена на законските прописи и за успешно стопанисување на здружението и на секој член од здружението.

Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. „Маршовска“ бр. 2-а.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Горанчо Ангелевски, претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (9550)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. ЗГФ бр. 2/2000 во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша здружението – Млади за разбирање. Основни цели и задачи на здружението се: развивање на сите облици на младинско ангажирање и интеракција за развој на цивилното општество, а посебно на политичката и демократската култура. Седиштето на Здружението е во Делчево, ул. „Маршал Тито“ бр. 106/16.

Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е Иван Манев.

Од Основниот суд во Делчево. (9530)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. ЗГФ бр. 1/2000 во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша здружението – Спортско риболовно друштво „Шаран“ од М. Каменица. Основни цели и задачи на здружението се: развивање, унапредување и омасовување на спортскиот риболов, заштита на риболовните води и рибниот фонд како и заштита и унапредување на животната околина. Седиштето на Здружението е во М. Каменица, ул. „Осоговска“ бб.

Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е Трајче Тодоров.

Од Основниот суд во Делчево. (9533)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. ЗГФ бр 30/99 во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша здружението – Организација за заштита на првата на жените од Делчево. Основни цели и задачи на здружението се: остварување и заштита на економските, социјалните, културните, научни, стручни технички, хуманитарни, образовни и спортски и други права и уверувања на жените во согласност со Уставот и законите. Седиштето на Здружението е во Делчево, ул. „Осоговска“ бб.

Делчево, ул. „М. М. Брицо“ бб, Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е Биљана Дуовска

Од Основниот суд во Делчево. (9534)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. ЗГФ бр 28/99 во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша здружението – Карате клуб „ГРАНИТ“ од Делчево. Основни цели и задачи на здружението се: поттикнување, развој, омасовување и унапредување на карате спортот, учество на сите карате натпревари и манифестации, учествување и организирање на државни и меѓународни натпревари од пријателски и официјален карактер, преку организирани форми на спортување и рекреација, организирање на карате семинари и натпревари. Седиштето на Здружението е во Делчево.

Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е Мирко Иванов

Од Основниот суд во Делчево. (9535)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. ЗГФ бр 27/99 во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша здружението – ЛОВЕЧКО ДРУШТВО „САСА“ од М. Каменица. Основни цели и задачи на здружението се: одгледување, размножување, заштита и ловење на дивец, преку активности на своите членови и изградување на ловечкиот морал и етика, солидарноста и хуманоста, љубов према дивецот, зачувување на човековата околина. Седиштето на Здружението е во М. Каменица, ул. „Маршал Тито“ бб.

Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е Атанас Аралампиев.

Од Основниот суд во Делчево. (9537)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 16/2000 од 29.02.2000 година отвори стечајна постапка над должникот Земјоделско-прометна задруга „Тавталице 97“ увоз-извоз с. Бела Црква општина Кривопалантани со ПО со седиште во с. Бела Црква општина Кривопалантани, запишан во регистарска влошка бр. 2-509 на Основниот суд во Битола, со предмет на работење трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни употреби со ж/с-ка 41100-601-39960 во ЗПП филијала Прилеп.

Отворената стечајна постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (9563)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 23/2000 од 21.02.2000 година отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуга, транспорт, трговија на големо и мало Горѓија Чутаноски „Сименс АЕГ“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп со седиште на ул. „К. Јосифоски“ 100 Прилеп запишан во регистарска влошка 01003335?-8-03-000 на Основен суд Прилеп, со жиро сметка 41100-601-31301 во ЗПП – Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради престојна неизбегна неликвидност.

По правосилноста на решението имотот на должникот и тоа оснивачкиот влог во вредност од 10 илјади германски марки, едно и под собен стан со локација 9362/90 на ул. „Шар Планина“ А ст. 23 вл.а кат 4 со површина 42,16 м², балкан-логија 4,04 м² или во вкупна површина 45,19 м² се пренесува на основачот Чутаноски Горѓија од Прилеп ул. „К. Јосифоски“ 100.

Од Основниот суд во Прилеп. (9565)

П. П. Јосифоски и др. (9565)

Основниот суд во Кичево со решението Ст.бр. 74/99 од 29.12.1999 година отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за превоз на патници со такси автомобили „Адисен“ Нафија Абулхамид Муслимоски од с.Лисичани општина Пласница, но истата не ја спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Т.П. „Адисен“ трговец поединец за превоз на патници со такси автомобили поради немање на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (9860)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 23/2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТУ „Мак електроник“ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (9861)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 760/96 од 14.02.2000 година заклучена стечајната постапка над должникот Трговско Претпријатие „СРЕМ“ ДОО Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 23 и жиро сметка 40100-601-31460.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9378)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението на поранешниот Окружен Стопански суд Скопје Ст. бр. 1177/91 од 25.06.1992 година отворен е стечајна постапка над Претпријатие за трговија на големо и мало „увоз-извоз“ „ПЕФА3“ – Скопје ул. „Македонска Косовска Бригада“ бр. 87.

За стечаен судија се именува Маја Малахова судија на овој суд.

За стечаен управник се определува лицето Илија Ристевски од Скопје ул. „Волгоградска“ бр. 4-III/4 телефон: 377-254.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците на стечајниот должник да ги намират своите долгови према него без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 11.04.2000 година во 9,00 часот во барака бр. 4 соба бр. 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II Скопје. (9580)

Основниот суд Кавадарци со решение Ст. бр. 5/2000 од 29.02.2000 година, објавува дека СЕ ОТВОРА стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство и промет „Вардар Промет“ ДООЕЛ Лазар Неготино ул. „Маршал Тито“ бр. 156, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Основниот суд Кавадарци со решение Ст. бр. 321/96 од 21.02.2000 година ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ЗЗ „Дреновска Клисуре“ Кавадарци ул. „Едвард Кардељ“ бр. 11.

Од Основниот суд во Кавадарци. (9558)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 32/2000 од 16.02.2000 год. над ПП „Доминик“ ул. „Партизанска“ бр. 96-98, со дејност услужна-фризерски салон, жиро сметка 40300-601-18598 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Општинскиот суд во Битола. (9560)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 20/2000 од 29.02.2000 година отвори стечајна постапка над должникот Приватно-трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз „Лисака“, Прилеп со ПО, со седиште на ул. „Кузман Јосифоски“ бр. 83, запишан во регистарска вложка бр. 1-2241 на Окружниот стопански суд во Битола со предмет на работење трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби со ж/с-ка бр. 41100-601-7657 во ЗПП филијала Прилеп.

Отворената стечајна постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Битола. (9561)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 123/98 од 15.02.2000 година ППУТГМ „Еуро Мак“ с. Вучидол. Скопје е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо, извоз увоз „Еуро Мак“ село Вучидол од Скопје со седиште ул. „100“ бр.28 и жиро сметка 40120-601-176822 се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (10482)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1331/99 од 25.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, градежништво и проектирање „ШАРПРОЕКТ-20“ д.о.о. од Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 191 од Тетово, со жиро сметка 41500-601-45148.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев од Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 29/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9291)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1350/99 од 03.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија „АЛБЕКО“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 31/7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-369983.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев од Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 29/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9292)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1365/2000 од 31.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "АЛ-ТЕКС-КО" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Коста Новакоски" бр. 1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-272705.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9293)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1437/2000 од 22.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало и увоз-извоз "СТРУМЕКС" ц.о. од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 17/3-18 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-146604.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9294)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1530/2000 од 28.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, угостителство, туризам и промет "АНИМАК" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 14/1-18 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-166658.

За ликвидатор се определува лицето Милан Димитриевски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 14/1-18.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9327)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1440/2000 од 10.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз "ДЕ-ЕЛ" д.о.о. од Скопје, ул. "Огњан Прица" бр. 39 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-87075.

За ликвидатор се определува лицето Снежана Крстеска од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 21-4-6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9331)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 367/99 од 16.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање, развој и информатика "ЛАДИНСКИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 15/2-3 од Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9344)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1408/2000 од 17.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало "ЕЛЕНЕ-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Малешевска" бр. 18-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-233650.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9346)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1225/99 од 18.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "САНИФЛЕКС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. Р.Ковачевски бр. 33 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-262637.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

кувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9348) А

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II бр. 1240/99 од 15.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги на големо и мало "ИНТЕРКОНИКА" п.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Д. Пандилов" бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-147199.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9350)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II бр. 1224/99 од 17.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "КО КОМЕРЦ" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Мирче Ацев" бр. 3/19 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-97939.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9351)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II бр. 1131/99 од 28.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "БИО МЕДИЦИ" д.о.о. од Гостивар, ул. "Мара Угринова" бр. 64-2/15, со жиро сметка 40100-601-396624.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9352)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II бр. 1396/2000 од 17.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "АЛБИ" експорт-импорт д.о.о. од Куманово, ул. "Ристовац" бр. 24 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-42648.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 26-2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9365)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II бр. 1393/2000 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, угостителство и туризам "ТИМ-ПРОМ" п.о.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 27 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-26224.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 26-2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9366)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II бр. 1382/2000 од 26.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и туристичко посредување "АДРИАТИК-КОМЕРЦ" од Куманово, ул. "Тоде Мендол" бр. 93 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-2720.

За ликвидатор се определува лицето Јагода Вельковска, ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9381)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II бр. 951/99 од 27.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија, градежништво и

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9382)

импорт од Скопје, ул. "163" бр. 117 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-414254.

За ликвидатор се определува лицето Јагода Вељковска, ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9382)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1367/2000 од 31.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за надворешен и внатрешен промет на големо и мало "ДУБОВА-КОМЕРЦ" д.о. од Куманово, ул. "Ристо Романовски" бр. 20 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-11191.

За ликвидатор се определува лицето Јагода Вељковска, ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9383)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1354/2000 од 28.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и меѓународна шпедиција "ВИМАНС-ТРЕЈД" д.о.о. ул. "АСНОМ" бр. 66/2/2 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-267927.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9384)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1307/99 од 31.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и транспорт "СТРИКО Б М" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, с.Зелениково, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-352958.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9385)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1347/99 од 16.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за меѓународен транспорт и шпедиција, внатрешен и надворешен промет "МАЛФА ТРЕЈД" д.о.о. од Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 26 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-224527.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9387)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1379/2000 од 22.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие "ГАМА, ТРЕЈД" д.о.о. од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 1/9 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-94979.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9388)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1421/2000 од 16.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЖАК" експорт-импорт д.о. од Скопје, ул. "Будимпештанска" бр. 11-а од Скопје, со жиро сметка 40120-601-55307.

За ликвидатор се определува лицето Никола Чевчирстов од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 88/2-2.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9389)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1464/2000 од 15.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "ХАРОЛД" ц.о. од Скопје, ул. "Велингтонска" бр. 3-6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-192786.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Пундиќ" бр. 147-6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9599)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1407/2000 од 14.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "ДИОР-ТРЕЈД" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Бела Крапна" бр. 13-6 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-341947.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9747)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1431/2000 од 16.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и промет на големо и мало "КАСТОР" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 142 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-98226.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9389)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1388/2000 од 01.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за меѓународна трговија и услуги и консалтинг "АСКЛЕПИОС" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Јабланица" бр. 141-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-156163.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9753)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1243/99 од 14.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и угостителство "НИМА-КОМЕРЦ" д.о.о. од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 62/II-10 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-256141.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9755)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1319/99 од 19.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие на големо и мало "НАСА КОМПАНИ" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 30 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-302358.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9757)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1338/99 од 18.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало, занаетчиски услуги и меѓународен транспорт "ЈАСМИН-ШПЕД" од Скопје, ул. "Солунска" бр. 3 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-287351.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9760)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1105/99 од 08.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско и услужно претпријатие "РЕКОРД ИНТЕРНАЦИОНАЛ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Петре Филиповски Граката" бр 11 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-103449

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68.4

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9763)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1265/99 од 19.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ЦЕНТРО ИМПЕКС" д.о.о. од Скопје, ул. "Народни Херои" бр. 11 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-191037

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр 63-2-7

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9899)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1275/99 од 19.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско производно друштво "МЕТАЛ-СИЛ" Александар и др. увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 17/3-3 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-409205.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

- Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9900)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1290/99 од 20.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Производно, трговско претпријатие "НЕПТУН КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Антон Попов" бр 130-6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-93186.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9901)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1426/2000 од 07.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ТАХИ-ПРЕЈЛ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр 14 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-199131

За ликвидатор се определува лицето Андреева Марија од Скопје, ул. "29 Ноември" бр. 8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9983)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1264/99 од 20.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "КАМЕКС" Кенан и др. увоз-извоз од Скопје, ул. "Прохор Пчински" бр. 87-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-73223.

За ликвидатор се определува лицето Камуран Вели од Скопје, ул. "Прохор Пчински" бр. 87-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9984)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1329/99 од 23.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало д.о.о. увоз-извоз "АЛБИС" од Скопје, ул. "Волгоградска" бр 1/8 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-84736

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр 3/38

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" (со

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10001)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1317/99 од 02.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ИМОБИЛИЈА-Ц" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "69" бр. 13 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-339536.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (10002)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1315/99 од 02.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "КОНТАКТ ДЕНИ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Јужен Булевар" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-379801.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10004)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1313/99 од 02.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ЧЕРНЕЦ" Славница ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Антон Попов" бр. 9/2 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-368869.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10006)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1295/99 од 18.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "МА-РАН-ЗЈОКЕ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Никола Паралунов" бр. 7/16 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-293280.

За ликвидатор се определува лицето Томашевски Павел од Скопје, ул. "Стив Наумов" бр. 7/16.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10185)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1273/99 од 28.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ОЛЕ ПРОМ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Ташко Караџа" бр. 20-2/9 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-297227.

За ликвидатор се определува лицето Олга Стошиќ од Скопје, ул. "Ташко Караџа" бр. 20-2/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10401)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште на К.П. 267 дел 2 на место викано „Суви дол“ кл. 6 во површина од 2716 мкв, заведен во поседовен лист бр. 94 за К.О.О. Евла, сопственост на продавачот Камбуровски Стојан Сандре од с.Подмочани-Ресен, за цена од 43.184,00 ден.

Се повикуваат сопствениците, засадничките сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивното го губат првото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67 Ресен. (9868)

Се продава земјоделско земјиште и тоа К.П. бр. 739/1 Катастарска култура „Шума“ класа Шеста, во вкупна површина од 7812 мкв на м.в. „Еленско“ КО Калишта, опишан во поседовен лист бр. 159 дел. 12,13. сопственост на Камбери Керима Камбер од с.Калишта, за цена од 984 312,00 денари.

Се повикуваат засадничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање да се доставуваат до нотарот Афрдита Билали ул. „Струшки Кепенци“ бр. 1, Струга. (9869)

Се продава земјоделско земјиште во КО Оризари, сопственост на Саздов Борис од Велес со стан на улица „Кузман Јосифовски“ број 63 и тоа: култура нива, класа 7, КП 2040, план 12, скица 38, м.в. „Бабуна“, со површина 7421м², култура нива, класа 3, КП 2046/1, План 12, скица 39, место викано „Бабуна“, со површина 4875 м² култура пасиште, класа 4, КП 2046/2, План 12, скица 39, место викано „Бабуна“, со површина од 1700 м² и култура нива, класа 6, КП 2047, План 12, скица 39, место викано „Бабуна“, со површина 6653 м², заведени во Поседовен лист број 338 за КО Оризари.

Наведениот имот се продава за цена од 60.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот на нотарот Елена Мартинова од Велес со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (9870)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. бр. 903/ * на м.в. „Јаруга Појата“ ливада 6 класа во површина од 300 м², КП. бр. 904/ * на м.в. „Јаруга Појата“ нива 4 класа во површина од 2200 м², описани по ПЛ. бр. 110 на КО Желино и 3/6 (три идеални шестини) од КП. бр. 904/ * на м.в. „Јаруга“ нива 4 класа во површина од 4430 м² опишано по ПЛ. бр. 683 на КО Желино, за цена од 105.000,00 денари, сопственост на Цафери Исен Бајрам од с. Желино-Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зскири, ул. „ЈНА“ бр. 41, во Тетово. (9871)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП. 4180, план 11, скица 38, во Мв „Глос“, класа 3 со површина од 1355 м², лозје на КП. 4185, план 11, скица 38, мв „Глос“ класа 3 површина 1960 м²; нива на КП. 4192, план 11, скица 38, мв „Глос“, класа 5 со површина од 2340 м², нива на КП. 4193, план 11, скица 38, мв „Глос“, класа 4 површина 3021 м², нива на КП. 4209, план 11, скица 38, мв „Глос“, класа 3 со површина 3101 м², нива на КП. 4212/1, план 11, скица 38 мв „Глос“ класа 3 површина 2608 м² и нива на КП. 4217/1, план 11, скица 38 мв „Глос“, класа 3 површина од 2672 м² сите во КО Грчиште сопственост на Филов Горге од Валандово ул. „Илинденска“ бр. 14 за вкупна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Караџинов“ бр. 4, во Гевгелија. (9872)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: - нива во м.в. „Село“ КП 774 во површина од 110 м. кв. нива во м.в. „Село“ КП 775 во површина од 700 м.кв, нива во м.в. „Село“ КП 775 во површина од 846 м.кв. сите КО Жабени, сопственост на Петар Бубаловски од село Буково, за продажна цена од 25.000 денари.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на парцелите што граничат со погоренаведените парцели, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на РМ“. Доколку се заинтересирани, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до нотарската канцеларија на нотарот м-р Божидар Кочов, ул. „Бул 1 Мај“ бр. 152, Битола. (9873)

Се продава земјоделско земјиште, нива 5-та класа построена на кп.бр. 2002, план 5, скица 13, на м.в. „Папради“, со површина од 1606 м² што се води по Пл. бр. 193 за КО Волковија, сопственост на Лазаревска Јелица од с. Стенче – СО Брвеница, за вкупна купопродажна цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чии земјишта граничат со земјиштето кое се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски ул. „ЈНА“ бр. 10, Тетово. (9874)

Се врши продажба на недвижен имот – нива од 3-та клас, со површина од 119 м², што се наоѓа на КП 731, на м.в. „Бавчи“ КО Долно Соње, сопственост на Василевски Борис од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сардовска во Скопје, на ул. „Иван Козаров“ бр. 24, лок. 23 (ДТЦ „Стара рампа“). (9379)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 1/50 нива од 6 класа на м.в. „Стражник“ во површина од 1500 м² заведена во П.Л. бр. 123 за К.О. Дебрење сопственост на Зејнели Гани. Зејнула од с. Дебрење за купопродажна цена од 200.000.00 (двестотини илјади) денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар кеј „Братство“ бр. 5-А. (9515)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 3/5 идеален дел од к.п. бр. 25/172-1 нива од 7 класа на м.в. „Градиште“ во површина од 3750 м² заведен во П.Л. бр. 153 за К.О. Дебрење сопственост на Џабири Мустафа Али-нафи од с. Дебрење за купопродажна цена од 270.000,00 (двестотини седумдесет илјади) денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар кеј „Братство“ бр. 5-А. (9519)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП.бр. 7357/2 на м.в. „Деребој“ нива 2 класа во површина од 6733 м² по ПЛ. бр. 4182 на КО Тетово, за цена од 280.000,00 денари сопственост на Пајазити Вд. Халим Хурмуз и Пајазити Незир Гулфер од Тетово, ул. „Б. Миладинови“ бр. 25.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите, чие земјиште се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири ул. „ЈНА“ бр. 41, во Тетово. (9521)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. бр. 245/2 на м.в. „Г. Осој“, шума 1 класа во површина од 560 м²; КП. бр. 247/2 на м.в. „Г. Осој“, шума 1 класа во површина од 179 м², опишани по ПЛ.бр. 532 на КО Теарце; КП.бр. 2504/3 на м.в. „Поровините“, пасиште 6 класа во површина од 830 м² опишано по ПЛ. бр. 456 на КО Доброште; КП. бр. 845 на м.в. „Врбица“, нива 3 класа во површина од 3020 м² опишано по ПЛ. бр. 296 на КО Пришовец; КП.бр. 595 на м.в. „Више села“, лозје 3 класа во површина од 199 м²; КП.бр. 617/3 на м.в. „Поровините“, ливада 3 класа во површина од 588 м²; КП.бр. 774/1 на м.в. „Село“ ов. градина 3 класа во површина од 420 м²; КП. бр. 785/3 на м.в. „Липа“ ов. градина 2 класа во површина од 924 м²; КП.бр. 797 на м.в. „Липа“, нива 4 класа во површина од 4380 м²; КП.бр. 838/3 на м.в. „Врбица“, ливада 5 класа во површина од 2960 м²; КП. бр. 887/1 на м.в. „Орман“, шума 4 класа во површина од 339 м²; КП.бр. 941/2, на м.в. „Лозини“ нива 3 класа во површина од 4446 м²; КП. бр. 954 на м.в. „Лозини“ нива 3 класа во површина од 2048 м²; КП. бр. 1124 на м.в. „Тулјак“ нива 3 класа во површина од 3454 м², сите опишани по ПЛ.бр. 356 на КО Глофе, за цена од 300.000,00 денари, сопственост на Елези Абаз Фаик од с. Глофи – Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири ул. „ЈНА“ бр. 41, во Тетово. (9525)

Се продава земјоделско земјиште во КО „Росоман“, КП. бр. 2456, план 045, скица 547, место викано „Бела Земја“, катастарска култура-нива, класа 3, со вкупна површина од 2.562 м², и КО „Росоман“, КП. бр. 2457, план 045, скица 547, викано место „Бела Земја“, култура – нива, класа 3, со вкупна површина 2.081 м², сопственост на Јане Секуловски од Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 1526 издаден од РГУ Одделение за

премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот – Ристо Самарчиев, ул. „Блажо Алексов“ 66 Кавадарци. (9862)

Се продава земјоделско земјиште во КО Сопот, КП. бр. 681/2, план 7, скица 616, место викано „Пасмадолја“, катастарска култура – шума, класа 4, со вкупна површина од 1.782 м², и КО Сопот, КП. бр. 682/2, план 7, скица 616, викано место „Пасмадолја“, култура – нива, класа 4, со вкупна површина 7.389 м² сопственост на Ристов Иге Боро од Кавадарци, видно од Поседовен лист бр. 855 издаден од РГУ Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот – Ристо Самарчиев, ул. „Блажо Алексов“ 66 Кавадарци. (9863)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 1/57-1 шума од 6 класа на м.в. „Стражник“ во површина од 800 м² заведена во П.Л. бр. 748 за К.О. Дебреше. сопственост на Зулбеари Есат Шазибар од с. Дебреше за купопродажна цена од 140.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) кои имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј „Братство“ бр. 5-А. (9864)

Се продава земјоделско земјиште, нива со КП 480, во м.в. „Герен“, во пов. од 2534 м² заведена во ПЛ 480 за КО Речановце, сопственост на Јетини Мустафа, ул. „11 Ноември“, бр. 27 од Куманово, за цена од 150 денари по метар квадратен.

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Донс Божинов“ бр. 11/3. (9865)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тимјаник, четири идеални шестини од Парцела број 289/1 во место викано „Локата“ нива со површина од 5994 м² во Катастарска општина Тимјаник.

Сопственост на Паланков Александар, Паланков Марјан и Паланков Вано од Неготино улица „Маршал Тито“ број 117.

Цена на продажба 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-

тето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотар Бинов Гело од Неготино улица „Маршал Тито“ број 138. (9866)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Курија.

– Парцела број 917 во место викано „Село“ Нива со површина од 576 м² во Катастарска општина Курија.

– Парцела број 955 во место викано „Чаирот“ нива со површина од 945 м² во Катастарска општина Курија.

– Парцела број 956/1 во место викано „Чаирот“ нива со површина од 370 м² во Катастарска општина Курија.

– Парцела број 957/1 во место викано „Село“ нива со површина од 150 м² во Катастарска општина Курија.

– Парцела број 958/1 во место викано „До село“ нива со површина од 924 м² во Катастарска општина Курија.

– Парцела број 958/2 во место викано „До село“ нива со површина од 618 м² во Катастарска општина Курија.

Сопственост на Николовски Драгољуб од Кавдарци улица „Шипка“ број 106.

Цена на продажба 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотар Бинов Гело од Неготино улица „Маршал Тито“ број 138. (9867)

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сосопствениците Дурански Стојан со 10/37 идеален дел и Дурански Војислав со 10/37 идеален дел им нудат на продажба секјој по 1/10 идеален дел од својот дел од недвижноста и тоа КП 5681, план 27, скица 45, култура нива, 4 и 5 класа и КП 5682, план 27, скица 45, ниви 4 и 5 класа, се во вкупна површина од 652 м², викано место „Бел Камен“, запишана во ПЛ 1882 за КО Кучевиште под следните услови:

Недвижноста се продава за цена од 38.500,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш по потпишување на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во писмена форма да достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. „Џон Кенеди“, 66, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда.

Се продава земјоделско земјиште, нива од 3-та класа што се наоѓа на цела КП бр. 26-2-3-3, на м.в. Добридол во површина од 2972 м², кој имот се води во ПЛ бр. 259 за КО Тумчевиште сопственост на Алипи Шуаип од Добридол за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 235/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Петровска Стефановска од Гостивар, ул. „Гоце Делчев“ локал бр. 22. (1658)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП.бр. 1236 и КП.бр. 1258 ниви, класа втора, во вкупна површина од 4440 на м.в. „Угари“ КО Мороништа опишан во поседовен лист бр. 277 дл. 6 сопственост на Иваноски Јончев Боро од Скопје за цена од 839.160,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање да се доставуваат до нотарот Афрдита Билали ул. „Струшки Кепенци“ бр. 1, Струга. (9527)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП.бр. 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 и 1257 ниви, ливади и неплодно класа втора, во вкупна површина од 7230 мкв на м.в. „Угари“ – Беларица“ КО Мороништа опишан во поседовен лист бр. 383 сопственост на Волина Амди Зенделабедин од Струга за цена од 1.213.380,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање да се доставуваат до нотарот Афрдита Билали ул. „Струшки Кепенци“ бр. 1, Струга. (9529)

Се продава земјоделско земјиште, нива од 3 класа што се наоѓа на цела КП.бр. 133-3-3, на м.в. „Сандорица“ во површина од 4059 м², кој имот се води во ПЛ бр. 529 за КО Неготино сопственост на Медити Н. Неџати од с. Неготино за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од објавување на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање да се доставуваат до нотарот Виолета Петровска Стефановска од Гостивар, ул. „Гоце Делчев“ локал бр. 22. (9654)

Се продава земјоделско земјиште, нива од 3 класа што се наоѓа на цела КП.бр. 26-3-3-3, на м.в. „Добри дол“ во површина од 2770 м², кој имот се води во ПЛ бр. 441 за КО Тумчевиште сопственост на Беќири Авди од с. Добри дол за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од објавување на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање да се доставуваат до нотарот Виолета Петровска Стефановска од Гостивар, ул. „Гоце Делчев“ локал бр. 22. (9655)

Се продава земјоделско земјиште, нива од 3 класа што се наоѓа на цела КП бр. 26-4-3-3, на м.в. „Добри дол“ во површина од 3173 м², кој имот се води во ПЛ бр. 525 за КО Тумчевиште сопственост на Халити Халит од с. Добридол за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од објавување на огласот во „Службен

весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање да се доставуваат до нотарот Виолета Петровска Стефановска од Гостивар, ул. „Гоце Делчев“ локал бр. 22. (9656)

Се продава земјоделско земјиште, нива од 3 класа што се наоѓа на цела КП бр. 26-6-3-3, на м.в. „Добри дол“ во површина од 3425 м², кој имот се води во ПЛ бр. 258 на КО Тумчевиште сопственост на Халиди Камбер од с. Добри дол за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од објавување на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање да се доставуваат до нотарот Виолета Петровска Стефановска од Гостивар, ул. „Гоце Делчев“ локал бр. 22. (9657)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.0350972/94, издаден од ОВР - Пробиштип на име Михајлов Вангел, ул. „Јаким Спиров“ бр.34, Пробиштип. (9883)

Пасош бр.519754 на име Љума Ифериан ул. „Преполанска“ бр.33, Тетово. (9884)

Пасош бр.903761, издаден од ОВР - Валандово на име Тони Камчев, ул. „Е. Кардеф“ бр.20-с. Пирава, Валандово. (9885)

Пасош бр.1019511, издаден од УВР - Струмица на име Манчев Љупчо, ул. „Бетовенова“ бр.46, Струмица. (9886)

Пасош бр.825885/96, издаден од УВР - Тетово на име Салап Азем, с. Стримница, Тетово. (9888)

Пасош бр.1002416/97, издаден од УВР - Тетово на име Меази Куштрим, ул. „Штипска“ бр.113, Тетово. (9889)

Пасош бр.329398/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Белинов Христо, ул. „Георги Димитров“ бр.52/1-12, Скопје. (9896)

Пасош бр.1205804/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Петар Анета, ул. „513“ бр.21, с. Јурумлери, Скопје. (9907)

Пасош бр.1166297 на име Лирим Нухиу, с. Цепчиште, Тетово. (9927)

Пасош бр.146614/93 на име Мустафи Нафи, ул. „Страшо Пинџур“ бр.81, Тетово. (9929)

Пасош на име Таир Мулаи, с. Вранчиште, Гостивар.

Пасош на име Имеровски Медихаи, с. Бузалково, Велес. Пасош бр.0551385, издаден од на име Горги Месев, ул. „Бигла“ бр.26, Кавадарци. (9957)

Пасош бр.0631245, издаден од УВР - Куманово на име Аљли Ајет, с. Липково, Куманово. (9958)

Пасош на име Шаип Мисими, с. Слатина, Тетово. (9959)

Пасош на име Идризи Челеби, с. Озормиште, Тетово.

Пасош бр.669291, издаден од УВР - Тетово на име Стефановска Тамара, ул. „132“ бр.2, Тетово. (9961)

Пасош бр.962674, издаден од на име Деан Стојчевски, ул. „М. Угринова“ бр. 33, Гостивар. (9968)

Пасош бр.169004, издаден од на име Ариф Бекири, с. Трново, Гостивар. (9969)

Пасош бр.406645, издаден од на име Хајрула Зибири, с. Корито, Гостивар. (9970)

Пасош бр.0689376, издаден од УВР - Кочани на име Јонче Паунов, ул. „Ване Грдовјански“ 22, Кочани. (9972)

Пасош бр.972774 на име Стојна Вангелова, ул. „Јане Сандански“ бр.89, Кочани. (9973)

Пасош бр.1057535 на име Бранко Вангелов, ул. „Ј. Сандански“ бр.89, Кочани. (9974)

Пасош бр.0936977 на име Аломеровиќ Еркедина, с. Десово, Прилеп. (9979)

Пасош бр. 354281/94, издаден од УВР - Скопје на име Џељал Ајдини, ул. „С. Михајлов“ бр. 27, Скопје. (9985)

Пасош бр.1028240, издаден од на име Славе Стојанов, с. Тераши, Ресен. (9991)

Пасош бр.999634, издаден од ОВР - Струга на име Џика Инајет, с. Ливада, Струга. (9993)

Пасош бр. 125502/93 издаден од УВР - Скопје на име Илковски Тони, ул. „Џумајска“ бр. 5 а, Скопје. (10001)

Пасош на име Билјана Цепикова, с. Ново Коњарево, Скопје. (10007)

Пасош бр.0966155, издаден од на име Ђорче Петрески, с. Вранче, Прилеп. (10010)

Пасош бр.1165546, издаден од на име Аки Јонкузи, с. Чајле, Гостивар. (10015)

Пасош бр. 621871/95, издаден од УВР - Скопје на име Какруки Беким, ул. „Ресенска“ бр. 14/2-7, Скопје. (10016)

Пасош бр. 23997/93, издаден од УВР - Тетово на име Зекирија Рамадани, с. Дреновец - ул. „И.Р. Лола“ бр.15, Тетово. (10017)

Пасош бр. 794362/95, издаден од УВР - Скопје на име Исајловски Атанас, ул. „И. Козаров“ бр.59, Скопје.

Пасош бр. 797969/96, издаден од УВР - Куманово на име Спасовска Олга, ул. „И. Тручковиќ 1“ бр.165, Куманово. (10031)

Пасош бр.1313540/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Земруга Илис-Идрис, ул. „Славј Планина“ бр.145, Скопје. (10084)

Пасош бр.745266/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Муамет Сали, ул. „Аврам Писевски“ бр.13, Скопје. (10085)

Пасош бр. 1046035, издаден од УВР - Куманово на име Рушит Дураки, с. Липково, Куманово. (10179)

Пасош бр. 908134/96, издаден од УВР - Скопје на име Стојановска Весна, ул. „Црногорска“ бр.10а, Скопје.

Пасош бр. 1172470/98, издаден од УВР - Скопје на име Јовановиќ Слободан, ул. „Д. Мишовиќ“ бр.7/2-1, Скопје.

Пасош на име Исмаили Кевла, Гостивар. (10301)

Пасош бр.0315038 на име Никола Кајтазов, ул. „Илинденска“ бр.6, Гевгелија. (10304)

Пасош бр.1038000, издаден од УВР - Скопје на име Живко Пижевски, с. Глуво, Скопје. (10392)

Пасош бр.854061 на име Филиповска Катерина, ул. „Народна Револуција“ бр.190, Куманово. (10396)

Пасош бр.114870 на име Зија Далипи, с. Ново Село, Кичево. (10397)

Пасош бр.994849 на име Садик Адеми, с. Стримница, Тетово. (10399)

Пасош бр.1090652, издаден од ОВР - Кичево на име Шерифи Гула, ул. „М. Тито“ бр.1, Кичево. (10401)

Пасош бр.314228/94, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Тасов Цоне, с. Конопница, Крива Паланка. (10403)

Пасош бр.0993270, издаден од ОВР - Винаца на име Спасов Ванчо, ул. „Вабчо Прке“ 66, Винаца. (10405)

Пасош бр. 1217648/99, издаден од УВР - Скопје на име Стојанка Стојмаковиќ, ул. „Коцевска“ бр.19, Скопје.

Пасош бр.948341, издаден од УВР - Струмица на име Ката Јакова, с. Мокрино бр. 177, Струмица. (10408)

Пасош бр.0713841, издаден од ОВР - Валандово, на име Танчева Милица, ул. „Првомајска“ бр.26, Валандово.

Пасош бр.117537/99 на име Коцацкику Мирајет, с. Делогожд, Струга. (10411)

Пасош бр.177749/94, издаден од УВР - Куманово на име Шкуртевска Мелина, ул."11 Октомври" бр.39/2-7, Куманово. (10434)

Пасош бр.912033, издаден од ОВР - Гостивар на име Ислами Мутахип, ул."ЈНА" бр.247, Гостивар. (10436)

Пасош бр.1278544/99, издаден од УВР - Скопје на име Насуфи Бесим, ул."Ф.Бајрам" бр.18 а, Скопје. (10463)

Пасош бр.1071680/98, издаден од УВР - Тетово на име Руфат Велија, с.Гајре, Тетово. (10474)

Пасош бр.909361/96, издаден од УВР - Скопје на име Деан Гошев, ул."Гемциска" бр.48 а, Скопје. (10489)

Пасош бр.197261 на име Руфати Изаир, с.Добридол, Гостивар. (10492)

Пасош бр.558193 на име Урхан Фетан, с.Оризаре, Куманово. (10494)

Пасош бр.1111413/98, издаден од ОВР - Ресен на име Андоновски Алан, ул."Кочо Рацин" бр.15, Ресен. (10495)

Пасош бр.0462535/94, издаден од УВР - Гостивар на име Червези Сулејман, с.Велебрдо, Гостивар. (10548)

Пасош бр.621001/95, издаден од УВР - Скопје на име Катовиќ Сулја, с.Љубош, Скопје. (10558)

Пасош бр.207823/94, издаден од УВР - Скопје на име Реџиќ Сабахудин, ул."Ц.Кенеди" бр.12, Скопје. (10565)

Пасош бр.0549400, издаден од на име Фадил Незвроски с.Дебреште, Прилеп. (10572)

Пасош бр.0151788, издаден од УВР - Велес на име Сафет Шабановиќ, с.Пешталево, Прилеп. (10573)

Пасош бр.1301973, издаден од Куманово на име Исмаили Џељадин, Куманово. (10586)

Пасош бр.300117, издаден од ОВР - Струга на име Ибушоски Асибе, ул."Кузман Јосифоски" бр.6, Струга. (10586)

Пасош бр.933903/96 на име Шабан Лимани, с.Сопот, Куманово. (10695)

Пасош бр.1356187/2000, издаден од УВР-Скопје на име Бенита Весел, ул."Гвадалахара" бр.71 а, Скопје. (9330)

Пасош бр.0189730 на име Наловски Валдо, с.Слепче, Демир Хисар. (30786)

Пасош на име Паскаловска Марија, Охрид. (31751)

Пасош на име Паскаловски Томе, Охрид. (3174)

Пасош на име Минчева Павлина, ул."Солидарност" бр.70, Штип. (33117)

Пасош бр.588335, издаден од УВР - Тетово на име Салими Решад, ул."29 Ноември" бр.63, Тетово. (10729)

Избирачка легитимација на име Мишев Васко, Скопје. (31978)

Избирачка легитимација на име Љубинка Нановиќ, Скопје. (37951)

Избирачка легитимација на име Зорица Нановиќ, Скопје. (37952)

Избирачка легитимација на име Радослав Нановиќ, Скопје. (37953)

Избирачка легитимација на име Анѓелина Јовановска, Скопје. (37975)

Избирачка легитимација на име Вања Петрушевска - Дузар, Скопје. (37976)

Избирачка легитимација на име Петрушевска Маријана, Скопје. (37977)

Избирачка легитимација на име Тски Салиу, Скопје. (37984)

Избирачка легитимација на име Петрушевски Јордан, Скопје. (37978)

Чекови од бр.3736813 до 3736816 од тековна сметка бр.126829/2, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Куцуловска Софија - Скопје. (33152)

Чекови од бр.4042648 до 4042652 од бр.302239 до 302257, 4499752, 4499753, 4042642 и 4042646, од тековна

сметка бр.2246896, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Крстевска Драга, Скопје. (9451)

Чекови бр.3875226, 3875227 и 3875228, од тековна сметка бр.740379, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Крамарска Светлана, Скопје. (9499)

Чекови бр.3962416 и 3962417, од тековна сметка бр.9933/35, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Љупчо Ристовски, Скопје. (9551)

Чекови бр.5005309, 5005310, 5005311 и 5005315, од тековна сметка бр.11179223, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сулејмани Имане, Скопје. (9551)

Чекови од бр.4981819 до 4981829, од тековна сметка бр.131600/31, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Чадиќовски Кирило, Скопје. (9591)

Решение уп.бр.12-10292, издадено од Министерство за стопанство Центар - Скопје на име Петровиќ Исидор, Скопје. (9593)

Чекови од тековна сметка бр.12-634/1, издадени од СО Центар - Скопје на име Петровиќ Франциска, Скопје. (9593)

Чекови од бр.0140000271200 до 0140000271208, од тековна сметка бр.11008802, издадени од Комерцијална банка а.а. - Скопје на име Каленска Зона, Скопје. (9600)

Чекови од бр.0010004461629 до 0010004461632 и од бр.0010004461637 до 0010004461646, од тековна сметка бр.09659269, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Трајковска Светлана, Скопје. (9602)

Чекови од бр.3674563 до 3674566 и 3674570, од тековна сметка бр.11564414, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трпески Тодор, Скопје. (9789)

Чекови бр.40000717, 4474152, 4820787, 4820788 и 4820789, од тековна сметка бр.8894040, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Велева Николлина, Скопје. (9808)

Работна книшка на име Мирјана Јованова ул."Н.Карев" бр.6, Кочани. (9460)

Работна книшка на име Димитров Игорчо, ул."25 Мај", Кратово. (9475)

Работна книшка на име Јоце Станојков, с.Тазомир, Кратово. (9478)

Работна книшка на име Јордеска Лепа, с.Мешеишта, Охрид. (9479)

Работна книшка на име Шемшедин Букурне, с.Корошишта, Струга. (9481)

Работна книшка на име Тошеска Љубица, ул."Осогowska" бр.29, Прилеп. (9486)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Игор Блажевски, Скопје. (9488)

Работна книшка на име Џусеини Орџан, ул."М.Тито" бр.58/8, Штип. (9494)

Работна книшка на име Узенир Игаџи, ул."146" бр.58, Тетово. (9495)

Работна книшка на име Мемеди Емрули, Гостивар. (9495)

Работна книшка на име Петровска Соња, ул."Димче Лахчански" бр.72, Битола. (9531)

Работна книшка на име Јованова Љиљана ул."Страшо Ерабаче" бр.217, Кочани. (9539)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Куртановиќ Нурадин, Скопје. (9540)

Работна книшка на име Авни Ајрули, ул."Др М.Стојановиќ" бр.23, Куманово. (9549)

Работна книшка на име Амет Идиџи ул."Б.Шабани" бр.10, Куманово. (9552)

Работна книшка на име Хада Газмен, ул."П.Планина", Охрид. (9554)

Работна книшка на име Балова Донка, ул."Марко Несторовски" бр.244, Охрид. (9557)

Работна книшка на име Николоски Гоце, ул. "Р. Ристе-ски" бр. 22, Прилеп. (9564)

Работна книшка на име Трајкоска Сузана, ул. "К. Вол-нароски" бр. 111, Прилеп. (9567)

Работна книшка на име Трајкова-Славица, ул. "М. Тито" бр. 26, Струмица. (9570)

Работна книшка на име Атанасова Вера, С. Дол 47, Штип. (9571)

Работна книшка на име Насир Асани, с. Чегране, Гостивар. (9583)

Работна книшка на име Осман Сејфула, Гостивар.

Работна книшка, издадена од Скопје на име Поповска Лилјана, Скопје. (9595)

Работна книшка, издадена од во Скопје на име Звонко Арангеловиќ, ул. "Рудн Чевеви" бр. 12/1-6, Скопје. (9598)

Работна книшка и здравствена легитимација, издадена од во Скопје на име Лукиќ Стојанка, ул. "Првوماјска" бр. 7-а, Скопје. (9642)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Наташа Савова, Скопје. (9723)

Свидетелство на име Сабедин Алија, с. Студеничани, Скопје. (9454)

Свидетелство од втор степен стручна подготовка на име Лазаров Владо, ул. "Мишо Арсов" бр. 1, Кочани. (9462)

Свидетелство на име Стоименов Драган, Крушево.

Свидетелство на име Јовновска Снежана Македонска Каменица. (9470)

Свидетелство на име Игнатов Ивица, ул. "М. Ацев" бр. 25, Кратово. (9472)

Свидетелство за 8 одделение на име Хајдари Букурне, с. Франгово, Струга. (9482)

Свидетелство на име Фазлиќ Шефкет, с. Десово, Прилеп. (9484)

Свидетелство за 8 одделение на име Имероски Ајет, с. Дебреште, Прилеп. (9489)

Свидетелство на име Мемердоски Зулгани, с. Црни-лиште, Прилеп. (9490)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Кочо Рацин" - Подареш на име Снежана Стојковска, с. Сушево, Струмица. (9491)

Свидетелство на име Станков Блажо, с. Подареш, Радовиш. (9492)

Свидетелство за 8 одделение на име Јованова Емилија, Радовиш. (9493)

Свидетелство за 4 одделение на име Селмани Садет, с. Нераште, Тетово. (9496)

Свидетелство за 8 одделение на име Сулејмани Валбина, с. Боговиње, Тетово. (9497)

Свидетелство за 8 одделение на име Сулејмани Валидин, с. Боговиње, Тетово. (9498)

Свидетелство за 8 одделение на име Рушит Салији, с. Пирок, Тетово. (9500)

Свидетелство на име Реџепи Дашури, Гостивар. (9504)

Свидетелство за 8 одделение на име Хасаметеј Усније, с. Каласлари, Велес. (9511)

Свидетелство за 8 одделение на име Стаменковска Виолета, с. Иванковци, Велес. (9518)

Свидетелство за 8 одделение на име Николина Николова, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 4, Кочани. (9542)

Свидетелство за 8 одделение на име Јованов Борче, с. Соколарци, Кочани. (9545)

Свидетелство на име Фератоски Бесир, с. Лабуншта, Струга. (9559)

Свидетелство на име Стојкоски Звонко, с. Ново Ла-гово, Прилеп. (9569)

Свидетелство на име Илмије Хадити, с. Жедино, Тетово. (9576)

Свидетелство за 8 одделение на име Несими Адил, с. Одри, Тетово. (9578)

Свидетелство на име Енвер Рамадани, с. Палатица, Тетово. (9579)

Свидетелство за 1 и 2 година на име Али Салпи, Гостивар. (9587)

Свидетелство за 8 одделение на име Мустафа Гзим, Гостивар. (9589)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38-29

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 38-29 е ЈП „Елек-тростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 34, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за изведба на:
– 110 кВ далновод – „Скопје 3 – Матка 1“, во должина од 8 319 м
– Опременување на 110 кВ далноводно поле
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на уче-ство на сите домашни и странски правни и физички лица.

Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација со која располага набавувачот е:
– Главен проект за изведба на 110 кВ далновод – „Скопје 3 – Матка 1“
– Главен проект за опремување на 110 кВ ДВ поле во ТС Скопје 3.
Документацијата се става на увид на заинтересираните понудувачи во просториите на ЈП ЕСМ – Подружница ХЕЦ Козјак на ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 34 соба бр. 5 во Скопје, секој работен ден од 12⁰⁰ до 15⁰⁰ часот во времето на траењето на јавниот повик.
За подигнувањето на предметот да се уплати 500,00 денари на жиро сметка: 40100-762-42702, даночен број: 4030989128346, депонент: Стопанска банка, со назнака: за отворен повик бр. 38-29.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и евентуалните подизведувачи.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка (со сите да-вачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни на-бавки – ако набавката е од странство), на паритет ХЕЦ Козјак изразена во германски марки.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работите од набавката.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4 ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Поканените понудувачи треба да приложат документ за бонитет (нов образец) кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или копија на копија на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

- список на изведени 35kV или 110 kV далноводи, најмалку 20 км во последните три години со износите, датумите и примачите;
- посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитетот;
- сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот;
- искуство на раководителот, на објектот за изградба на слични објекти;
- список на опрема која ќе ја употреби за изградба на далноводот.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

(согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

5.1. Цена на изнесување	50
5.2. Квалитет	20
5.3. Рок на изведвање	20
5.4. Начин на плаќање	10

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што најверните поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНИСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ Комисија за јавни набавки за ХЕЦ Котрак, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 34.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 10.04.2000 во 12⁰⁰ часот, во просторите на ЈП Електро-стопанство на Македонија - Подружница ХЕЦ Котрак, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 34 Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-ниот рок, не се изработени според барањата на Отворе-ниот повик, како и оние кои немаат целокупна доку-ментација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Врз основа на член 10, 14 и 15 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП „Електр“ - Штип објавува:

ОТВОРЕНА ПОВИК БР. 82

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавачот по овој отворен повик бр. 82, е ЈП „Електр“ со седиште на ул. „Г.М. Агостолски“ бр. 37, Штип.

1.2. Предметот на набавката е: набавка на специјално возило камион со капацитет за подигање и транспорт на контейнери од 5 м³ (половно) бр. 2, и специјално возило смеќар (половно) бр. 1.

Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 15 и 16 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Предмет на понудата.

2.2. Цена.

2.3. Начин на плаќање.

2.4. Рок и начин на испорака.

2.5. Услови и гаранција на понуденото основно сред-ство.

2.6. Гаранција за квалитет.

2.7. Упатство со технички и карактеристики исклучиво на македонски јазик.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

3.1. Извод од судска регистрација на дејноста.

3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платениот промет и како понудувач да не се јави странско правно лице.

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција).

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста.

4. ДОКАЗ ЗА ТЕХНИЧКАТА СПОСОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧОТ

(Согласно член 23 став 1 од Законот за јавните набавки треба да ги приложи кон понудата)

4.1. Список на главни депораки на стоки во последните 3 години.

4.2. Доказ за техничка способност.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	30 поени,
- цена	30 поени,
- начин на плаќање	20 поени,
- услови на гаранција	10 поени,
- рок на испорака	5 поени,
- техничка способност	5 поени.

6. МАКСИМАЛНА ЦЕНА

6.1. Набавувачот ја утврдува максималната цена на предметот на набавката над која не може да биде прифатена понудата и истата се чува во затворен коверт во строга тајност се до дејното соопштување согласно член 31 од Законот за јавните набавки.

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Рокот на доставување на понудата изнесува 30 дена од денот на објавувањето на Отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот нема да бидат разгледувани.

Понудата треба да биде доставена на начин пропишан со член 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите согласно член 51 став 1 од Законот за јавните набавки, можат да побаруваат улогичување на своите понуди до денот на отворањето на повикот.

Комисија за јавни набавки
на ЈП „Електр“ - Штип

оригинален примерок кој треба да се завери и потпиши од страна на одговорно лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите согласно член 52 од Законот за јавните набавки можат да се достават преку пошта на адреса: ул. „Г. М. Апостолски“ бр. 37, да се предадат во архивата на ЈП „Исар“ – Штип, секој ден до 15 часот.

Јавното отворање ќе се изврши на ден 2000 година во 9,00 часот во просторите на ЈП „Исар“ – Штип.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување на понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД Македонски Телекомуникации го објавува следниот

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 21/00 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ЕНТЕРИЕРНО УРЕДУ- ВАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ СО КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОСТОР НА ПРТЦ ОХРИД

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации Македонски Телекомуникации Скопје, ул. „Орце Николов“ 66, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Ентериерно уредување и опремување со канцелариски мебел на административен простор на ПРТЦ Охрид.

1.3. Вид и количина: Ентериерно уредување и опремување со канцелариски мебел по спецификација и технички опис кој може да се подигне во канцеларијата бр. 36 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3 (во зградата на Агроме-ханика), секој работен ден за времетраењето на пови-кот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповратен износ од 1 600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена	60%
- квалитет	10%
- бонитет	10%
- рок на изведба	3%
- начин на плаќање	5%
- референтна листа	4%
- кадровска опременост	4%
- техничка опременост	4%

1.6. Рок на поднесување на понудите 27.03.2000 година до 12,00 часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единични цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на објект, со вкalkулирани сите даночни и царински обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши сукцесивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок на изведување е по динамика на нарачателот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-дувачот.

Понудите треба да се достават во архивата на дирекци-јата на АД Македонски Телекомуникации – Скопје, ул. „Орце Николов“ 66.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација.

– документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува ми-нистерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат – извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на ин-дустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;

– доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;

– извод односно потврда од судот дека на понудува-чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б; и

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи доку-ментацијата и ја носи ознаката „документација“.

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“, како и бро-јот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 27.03.2000 г.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 27.03.2000 година во 12,00 часот во Дирекцијата на АД за Телекомуникации Македонски Телекомуникации во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се раз-гледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Самостојна градежна служба на тел. 141 415; 141 177.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, став 1 и член 15 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Собранието на Репу-блика Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 ЗА НАБАВКА, ИСПОРАКА И ИНСТАЛИРАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА

1. НАБАВУВАЧ

Собрание на Република Македонија, со седиште на улица „11 Октомври“ 66, Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ

– Право да поднесе понуда има секое заинтереси-рано домашно и странско правно и физичко лице како и од група понудувачи.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Набавка, испорака и монтажа на следната информатичка опрема:

Група I	1. Риск UNIX Сервер	Количина 1 парче,
	2. RAID disk подсистем	1 парче,
	3. Комуникациски уреди	19 парчиња,
Група II	1. Персонални компјутери	154 парчиња,
	2. Преносни компјутери (notebook)	20 парчиња,
	3. Киоск системи	4 парчиња,
	4. LCD монитори	6 парчиња,
Група III	1. Печатачи	61 парче,
	2. Скенер	1 парче.

Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите групи од набавката) или само за одделни групи од набавката.

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

– детален опис на понудената опрема (назив на производителот, земја на производство, модел, технички карактеристики, проспекти, сертификат на производителот на опремата и друго);

– поединечна цена (од парче) и вкупна цена со посебно искажан данок на промет на производи (ДДВ), царински и други давачки, фиксна непроменлива се до конечно исполнување на договорот и искажана во денари;

– рок и начин на испорака (искажан во календарски денови сметан од денот на склучување на договорот, односно од денот на уплатата на авансот);

– начин на плаќање (авансно при што согласно со член 59 став 3 од Законот за јавните набавки авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот и или одложено);

– времетраење на гарантираниот период (за понудената опрема);

– податоци за пост гарантираниот период (сервис и резервни делови).

Понудата и придружната документација треба да биде доставена на македонски јазик.

Понудите кои не ги содржат горенаведени податоци односно понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот конкретен начин од точка 4 на повикот, ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

– извод од судска регистрација на дејноста;

– документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98);

– документ за бонитет на странското правно и физичко лице кое треба да се достави согласно со член 22 став 3 од Законот за јавните набавки;

– доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка и стечај (Потврда од надлежниот основен суд),

– доказ дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција-Уверение од надлежен Основен суд-оддел за прекршоци);

– банкарска гаранција за извршување на понудата-оригинален документ во висина од 5% од вкупниот износ на понудата.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален

примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија

5.2. Документи кои понудувачот, согласно со член 23 став 1 од Законот за јавните набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака „документација“:

– список со главни испораки на информатичка опрема во последните три години со количините на испорачаната опрема, датумите и примачите;

– список на вклучени технички лица (име и презиме и степен стручна подготовка) и доказ за нивна стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и одржување на понудената опрема (дипломи, сертификати и сл.);

– мостри, каталози, опис или фотографии на понудените производи.

Горенаведените списоци треба да бидат заверени и потпишани од одговорното лице.

5.3. Друга документација која треба да биде приложена во ковертот кој носи ознака „документација“ доказ (сопствена изјава заверена и потпишана од одговорното лице или сертификат од производителот на понудената опрема), дека опремата што ја нуди понудувачот е во согласност со стандардите за решавање на проблемот на 2000-та година

6. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

– квалитет	35 поени
– цена	35 поени,
– рок на испорака	15 поени,
– начин и рок на плаќање	5 поени,
– времетраење на гарантниот период	5 поени,
– финансиска и економска способност	5 поени.

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите треба да се достават најдоцна до 27 март (понеделник), до 12 часот во архивата на Собранието на РМ, а по истекот на наведениот рок, доставените понуди нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставувани на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта на адреса ул. „11 Октомври“ бб, или да се предадат во архивата на Собранието на Република Македонија до 15 часот секој работен ден.

Тендерската документација понудувачите ќе можат да ја подигнат од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 2/2000, секој работен ден од 08:00-14:00 часот во архивата на Собранието на Република Македонија.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 27 март (понеделник), 2000 година во 12 часот во просториите на Собранието на РМ сала бр. 2

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ја предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисијата за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 и 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник“ на РМ“, бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за труд и социјална политика, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик бр. 1/2000 е Министерството за труд и социјална политика, ул. „Даме Груев“ бр. 4 – Скопје.

2. Предмет на набавката се 12 (дванаесет) патнички возила тип „Фолсфеген“ модел 6N10C3, со зафатнина 1,6 л; сила во KW 55; 5 (пет) брзини, 5 врати со серво управувач; за установи од областа на социјалната заштита.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавните набавки.

5. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2. Понудата треба да ја содржи единечната цена како и вкупната цена за целото количество на набавката.

3. Понудата треба да содржи гаранција за квалитетот.

4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање, и условите на плаќање.

5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.

6. Понудата треба да содржи овластен сервис за патничкото возило.

7. Карактеристиките на техничките спецификации што ги нуди понудувачот треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

8. Понудата треба да има рок на важност 30 дена.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки и истата се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт, на предната страна од ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено „НЕ ОТВОРАЈ“ како и бројот на јавниот повик. Во средината на ковертот да биде назначена адресата на набавувачот. Во ковертот има уште два затворени коверти, во кои едниот ја содржи понудата со финансиските документи, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точна адреса на понудувачот.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

IV. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачот треба да приложи:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од носителот на платен промет, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;
- доказ – извод од судската евиденција дека не е поведена постапка за стечај, ликвидација;

– доказ дека не е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејноста;

– сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот;

– гаранција во висина од 30% од вредноста на набавката во вид на акцептен налог или банкарска гаранција, и

– горенаведените документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или доколку се фотокопирани да бидат заверени од страна на нотар.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Цена	30
2. Начин и услови на плаќање	20
3. Рок на испорака	20
4. Гаранција	20
5. Потрошувачка	10

VI. РОКОВИ

1. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 дена од објавувањето на повикот во средствата за јавно информирање.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 25.03.2000 година во 12.00 часот во просториите на Министерството за труд и социјална политика – Сектор за население, популациона политика и општествена заштита на децата во присуство на овластени претставници на понудувачите.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Министерството за труд и социјална политика, ул. „Даме Груев“ бр. 4 – Скопје.

2. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок, како и оние понуди кои не ја содржат потребната документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 42 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за стопанство објавува

Б А Р А Њ Е ЗА НАБАВКА СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 2/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 2/2000 е Министерството за стопанство, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е: патничко возило.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со прибирање на понуди согласно Законот за јавните набавки.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА

2.1. Набавката се однесува за едно ново патничко возило со бензински мотор до 1.400 см³ или дизел мотор до 1.900 см³ со стандардна опрема.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да ја содржи цената на набавката во денари, со посебно искажана царина.

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите на плаќање.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот за извршување на поедина испорака од денот на цврстата порачка како и рокот за извршување на вкупната набавка.

3.5. Понудата треба да има рок на важност.

3.6. Понудата треба да го содржи името на производителот и годината на производството на возилата.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Изјава дека понудувачот не е под стечај, односно ликвидација, потпишана од одговорното лице на понудувачот и дека не е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење дејност.

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домаќините понудувачи треба да приложат документ за бонитет, не постар од 6 (шест) месеци, кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки (оригинални документи или заверени копии верни на оригиналот)

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки:

4.3.1. Понудувачот треба да достави референтна листа за досегашни испораки.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

(согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

5.1. Цена на набавката	50 бода
5.2. Начин и услови на плаќање	30 бода
5.3. Рок на испорака	10 бода
5.4. Постпродажни услуги и поддршка	10 бода

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рокот за доставување на понудата е 8 дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса Министерство за стопанство за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Согласно член 10, член 14 и член 15 од Законот за Јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијат“ – Скопје објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА, ХИДРАУЛИЧНИ МАСЛА, МАСЛА ЗА ДИФЕРЕНЦИЈАЛИ, МАСЛА ЗА АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧИ – АТФ, МАСТ ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ, ТЕЧНОСТ ЗА СОПИРАЧКИ КАЈ ВОЗИЛА (ГЛИЦЕРИН), МАСЛА ЗА АСФАЛТНИ БАЗИ (ТЕРМАНОЛ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 2/2000 е ЈП „Македонијат“ со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје.

1.2. Предмет на набавката е:

- а) моторни масла:
 - САЕ 15 W – 40 (за дизел мотори) 14 000 л
 - САЕ ТД 15 W – 40 (за турбо дизел мотори) . . . 3 000 л
- б) хидраулични масти:
 - ИСО 32 5 000 л
 - ИСО 46 3 500 л
 - ИСО 68 4 000 л
- в) масла за диференцијали:
 - Хиперол – САЕ 90 3 200 л
- г) масла за автоматски менувачи:
 - АТФ 2 000 л
- д) маст за повеќенаменско подмачкување
 - Лист 2 3 000 кгр.
- ѓ) течност за сопирачки кај возила
 - глицерин 600 л
- е) грејно масло за асфалтни бази:
 - Терманол 30 3 500 л

1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен повик треба да ги задоволуваат светските стандарди пропишани за овој вид на производи.

1.4. Материјалите да бидат испорачани во текот на 2000 година во четири квартала. Динамиката ќе биде составен дел на договорот.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единичните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.

2.3. Понудата треба да биде изразена во единична мерка „Л“ (литри) испорачан материјал, до подружниците во ЈП „Македонијат“ во: „Скопје“, „Автопат“, „Битола“, „Велес“ и „Штип“, а спрема диспозицијата која ќе биде составен дел од договорот.

2.4. Вкупната единична цена да биде изразена во денарска вредност.

2.5. Во вкупната единична понудена цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето за набавка, транспорт до подружници, царина, даноци, давачки за патништа, осигурување и сите останати давачки кои би ја теретеле цената.

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- 3.1 Извод од судска регистрација на дејноста.
- 3.2 Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Сл. весник на РМ“ бр. 32/98, бр. 55/98).
- 3.3 Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција).
- 3.4 Доказ дека не е правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со меѓушок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКАТА СПОСОБНОСТ КОЈА ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- 4.1 Список на главни испорачани стоки во последовен 3 год. со количините на испорачаното гориво и примачите.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВЕЛЕН ПОНУДУВАЧ

- 5.1. Критериумите за избор на најповелен понудувач се во согласност со член 25 од Законот за јавните набавки:

- квалитет	50 поени
- начин на плаќање	20 поени
- цена	20 поени
- техничка способност, и досегашно искуство на понудувачот	10 поени

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1 Рок на доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).
- 6.2 Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат како неблаговремени и нема да бидат разгледувани.
- 6.3 Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан во членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.
- 6.4 Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
- 6.5 Понудите кои не ги содржат сите податоци на назначени во огласот, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.
- 6.6 Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта на адреса ул. „Даме Груев“ бр. 14, да се предадат во архивата на ЈП „Македонијат“ – Скопје (напомена до 15.00 часот секој ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.
- 6.7 Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 06.04.2000 год. (четврток) во 12.00 часот во просториите на ЈП „Македонијат“ – Скопје, VI кат. Представниците на понудувачите кои не придружат до доставени на ул. „Даме Груев“ бр. 14. Претставниците на понудувачите кои не придружат до доставени на ул. „Даме Груев“ бр. 14.

ситуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ги предадат писмено одржување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Согласно со член 15 и член 16 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијат“ – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2000 ЗА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗВЕДБА НА ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

1. СФЕРНИ ОДРЕШКИ

- 1.1 Набавувач во овој отворен повик бр. 7/2000 е ЈП „Македонијат“ – Скопје со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје.
- 1.2 Предмет на набавката е набавка на материјали за изведба на хоризонтална сигнализација:

а) бела боја	75Т
б) жолта боја	25Т
в) рапредувач	10Т
г) рефлекан боја	30Т

- 1.3 Материјалите што се предмет на овој отворен повик треба да го задоволуваат стандардот MKS Z 52.240.
- 1.4 Материјалите да бидат испорачани со динамичка дадена во тендерската документација.

- 1.5 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите доказливи и правни правни и физички лица.

- 1.6 Исполната на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 16 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 2.2 Понудата треба да ги содржи единичните цени на позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.
- 2.3 Понудата треба да биде изразена во единична мерка „Т“ (тони) испорачан материјал до секција „Прилеп“ – „Македонијат“.
- 2.4 Вкупната единична цена да биде изразена во денарска противвредност.
- 2.5 Во вкупната единична понудена цена треба да бидат вклучени сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето „на набавка, транспорт до секцијата, царина, дажби, дажби за патиринга, осигурување и сите останати дажби кои би ја теретеле цената.
- 2.6 Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.
- 2.7 Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1. Тендерската документација да се подигне во просториите на Дирекција на ЈП „Македонијат“ секој работен ден до 15 часот.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- 4.1 Извод од судска регистрација на дејноста.
- 4.2 Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет („Сл. весник на РМ“ бр. 32/98, и 55/98) и во согласност со член 22 од Законот за јавните набавки, ако како понудувач се јави странско правно лице, бонитетот треба да има задолжителен превод на македонски јазик.

Документот за бонитет треба да биде оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

4.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (извод од судска евиденција).

4.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

4.5. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество во отворениот повик во согласност со член 29, став 2, од Законот за јавни набавки (непосредно пред отпочнување со отворениот повик).

4.6. Атест во кој треба да се наведат бараните карактеристики по стандардот MKSZ. S2.240 од 1983 год. Атестот да биде потврден од институција во Република Македонија. Атест на производителот не се прифаќа.

5. ДОКАЗ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 23, СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

5.1. Список на главни испораки на стоки во последните 3 години со количествата на испорачаната опрема и примачите.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

6.1 Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 25 од Законот за јавните набавки и тоа:

- Квалитет на производот поени 50
- Цена поени 30
- Начин на плаќање поени 10
- Техничка способност и досегашно искуство на понудувачот поени 10

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

7.1. Рок за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

7.2. Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставување ќе се сметаат како ненавременни и нема да бидат разгледувани.

7.3. Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со член 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

7.4. Понудувачите, во согласност со член 54, став 1, од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават на начин пропишан со член 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

7.4. Понудувачите, во согласност со член 54, став 1, од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заведен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

7.5. Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

7.6. Понудите согласно член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта на адреса ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје или да се предадат во архивата на ЈП „Македонијат“ Скопје (најдоцна до 15:00 часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на самото место, на најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 3.04.2000 год. (понеделник) во 12 часот, во просториите на ЈП „Македонијат“ – Скопје, (ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје), VI кат, сала за состаноци.

7.7. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

8. ТЕСТИРАЊЕ НА БОЈА

8.1. На ден 10.04.2000 година во 11 часот ќе се изврши тестирање на боја на понудувачите во подружница „Битола“ со количина од 150 кг. боја и соодветна потребна количина на разредувач и перла спрема упатството за работа на понудувачот.

ЈП „Македонијат“ – Скопје

Согласно член 10, 14 и 15 од Законот за Јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП „Македонијат“ – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8/2000 ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1.1 Набавувач по овој отворен повик бр. 10/99 с ЈП „Македонијат“ со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје.

1.2. Предмет на набавката се патнички моторни возила:
– Лада Караван тип 21043 1,5 см³ бр.5
– Лада Самара 1,5 см³ бр.3
– Лада Нива 1,6 см³ бр.2
– Југо 55 1,1 см³ бр.5
– Шкода Фелиција караван бр.1

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за Јавни набавки („Сл.весник на РМ“ бр.26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката или одделен дел од набавката).

2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и вкупна цена на понудата.

2.3. Начин на плаќање.

2.4. Рок и начин на испорака.

2.5. Услови на гаранција на понудената опрема и возила.

2.6. Рок и важност на понудата.

2.7. Упатство со технички карактеристики преведено на македонски јазик.

2.8. Гаранција за квалитет на моторните возила и опремата.

2.9. Други комерцијални услови.

● Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите делови од набавката) или само за одделните делови од набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА:

3.1 Извод од судска регистрација на дејност.

3.2 Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет согласно со Правилникот за содржина на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98; бр.55/98) и во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки, ако како понудувач се јави странско правно лице, бонитетот треба да има задолжително превод на македонски јазик. Документот за бонитет треба да биде оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

3.3 Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција).

3.4 Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

3.5 Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество во отворениот повик.

согласно член 29 став 2 од Законот за Јавни набавки (непосредно пред отпочнување со отворениот повик).

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА:

4.1. Список на главни испораки на стоки во последните 3 години со количините на испорачаната опрема и при-мачите.

4.2. Доказ за техничка способност.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ:

- Цена 50 поени
- Начин на плаќање 40 поени
- Рок на испорака 10 поени

ЈП „Македонијапат“ Скопје како набавувач има право во рамки на набавката да избере еден најповолен понудувач за предметот на набавка во целост или да избере за секој дел од набавката различен, односно посебен најповолен понудувач.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА:

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставување ќе се сметаат како неблаговремени и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишани со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта на адреса улица „Даме Груев“ број 14, да се предадат во архивата на ЈП „Македонијапат“ Скопје (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден (04.04.2000 год. (вторник), во 12 часот во просторите на ЈП „Македонијапат“ Скопје (ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје), 6 кат сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од Понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 15 и член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат“ – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9/2000 ЗА НАБАВКА НА БИТУМЕН

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 9/2000 е ЈП „Македонијапат“ – Скопје со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје.

1.2. Предмет на набавката е:

а) битуменски БИТ-60 и БИТ-90 5000 Т

1.3. Материјалот што е предмет на овој отворен повик треба да ги задоволува стандардот МКС:U.М3.010.

1.4. Материјалот да биде испорачан sukcesивно во текот на 2000 год. Со динамика која ќе биде дефинирана со договор.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 16 од Законот за јавните набавки („Сл.весник на РМ“ бр.26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2 Понудата треба да ги содржи единичните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.

2.3 Понудата треба да биде изразена во единична мерка „Т“ (тони) испорачан материјал до подружниците во ЈП „Македонијапат“ во: „Скопје“, „Битола“, „Велес“, „Штип“, а спрема диспозицијата која ќе биде составен дел од договорот.

2.4. Вкупната единична цена за битумен да биде изразена во УСА долари.

2.5 Во вкупната единична понудена цена треба да бидат вклучени сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чинието за набавка, транспорт до секцијата, царина, даноци, давачки за патината, осигурување и сите останати давачки кои би ја теретеле цената.

2.6 Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени количини од истата.

2.7 Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА:

3.1. Понудувачот треба да достави докази за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи документ спрема став 3, член 22 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Со понудата треба да се достави банкова гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки како и други докази – потврди и тоа:

3.3.1. Доказ за техничка способност за извршување на предлогот на понудата, односно список на главни испораки во последните три години, со износите, датумите и набавувачите.

3.3.2. Гаранција за квалитет на производот.

3.4. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

4.1 Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки и тоа:

- Квалитет на производот 40 поени
- Цена 30 поени
- Начин на плаќање 20 поени
- Досегашно искуство на понудувачот 10 поени

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА:

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки („Сл.весник на РМ“ бр. 26/98).

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 05.04.2000 год. (среда) во 12.000 часот во просториите на ЈП „Македонијапат“, ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје во салата на VI кат.

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), нема да се разгледуваат

ЈП „Македонијапат“ – Скопје

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 1/2000

ЗА АДАПТАЦИЈА НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДЕЛ И ЕКСТЕРИЕРНО (НАДВОРЕШНО) УРЕДУВАЊЕ НА ДВОРНО МЕСТО

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на повикот е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

1.2. Предмет на отворениот повик е адаптација на административен дел и екстериерно (надворешно) уредување на дворно место во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

1.3. На тендерот може да се јави секое правно и физичко лице регистрирано за дејноста во согласност со повикот, а чие седиште е во Р. Македонија.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 и 18 од законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- име на понудувачот;
- единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, со засметан данок на промет и услуги и други давачки изразени во денари;
- начин и рок на плаќање;
- рок на изведување на предметните работи, изразен во календарски денови;
- рок на важност на понудата;
- референц листа за досега изведени работи од ваков вид.

2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следнава придружна документација:

- Извод од регистрацијата на дејноста;
- Документ за бонитетот на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Сл. весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98); учество во јавна набавка и
- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар на претпријатија за поведена постапка за стечај) – Потврда од надлежен Основен суд;

- Доказ дека со правосилна понуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење дејност (извод од судска евиденција – Уверение од надлежен Основен суд – Оддел за прекршоци).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок

на изводот од регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

3.1. При изборот на најповолен понудувач ќе се имаат предвид следните критериуми:

- цена (60 поени);
- начин и рок на плаќање (20 поени);
- рок на извршување на работите (20 поени);

РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Рок за доставување на понудите е 29.03.2000 година.

4.2. Понудите и другата документација се доставуваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи два запечатени коверти.

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и барање број 13. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на ковертот треба да биде назначена адреса на набавувачот.

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката „документација“.

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја носи ознаката „понуѓа“.

Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (ул. „Ленинова“ бр. 2 – Скопје) со задача да се обезбедат докази за датумот на понудата.

4.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.4. Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

5.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда, а во понудата не се дозволени варијанти, т.е. опции.

5.3. Тендерската документација може да се подигне во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

5.4. Отворањето на понудите ќе се врши во присуство на понудувачите.

5.5. Јавното отворање ќе се изврши на ден 30.03.2000 година со почеток во 13.00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. „Ленинова“ 2 – Скопје.

Комисија за јавни набавки

ИСПРАВКА

на ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000

за набавка на возила

објавен од МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА во „Службен весник на РМ“ бр. 16/2000 од 01.03.2000 година. Точка 4.1 се менува и гласи:

* „Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници од понудувачите ќе биде извршено во 10 часот на 16.03.2000 година во просториите на МРТ на XII кат соба бр. 1303.

Комисија за јавни набавки

отворањето на понудите ќе се врши во присуство на понудувачите

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 135 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Управниот одбор на ДОО „Живино комерц“ – Штип, објавува

О Г Л А С

СО КОЈ СЕ УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. ДОО „Живино комерц“ – Штип започна постапка за довршување на остатокот на општествениот капитал во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се повикуваат поранешните сопственици односно нивните правни наследници кои се државјани на Р. Македонија да извршат најавување на своето право на сопственост на имот што е во трајно користење на ДОО „Живино комерц“ – Штип во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

3. Седиштето на ДОО „Живино комерц“ – Штип е ул. „Рибник“ бб, Штип.

4. Своето побарување барателите да го достават истовремено до ДОО „Живино комерц“ – Штип и Агенцијата за приватизација на Р. Македонија на образец што го пропишува агенцијата („Службен весник на РМ“ бр. 3/94).

ДОО „Живино комерц“ – Штип
Претседател на Управен одбор,
Стефан Даскалов, с.р.

О Б Ј А В И

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Македонија инвест“ доо – Скопје.

О Б Ј А В У В А

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 28.02.2000 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на „Македонија инвест“ доо – Скопје, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 44 – Скопје секој работен ден од 08 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатието со општествен капитал ПОС „Агро-мни“ с. Волково – Скопје

О Б Ј А В У В А

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 28.02.2000 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на ПОС „Агро-мни“ с. Волково – Скопје секој работен ден од 08 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ПОС Модна конфекција „Бродчанка“ – Македонски Брод

О Б Ј А В У В А

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 28.02.2000 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на ПОС Модна конфекција „Бродчанка“ – Македонски Брод, ул. „Маршал Тито“ бб секој работен ден од 08 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ЗРО „Дебарски бањи“ – Дебар

О Б Ј А В У В А

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 28.02.2000 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на ЗРО „Дебарски Бањи“ – Дебар, ул. „Осми Септември“ бр. 9, секој работен ден од 08 до 14 часот.

СОДРЖИНА

	Страница
529. Закон за изменување на Законот за водите .	1007
530. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија	1007
531. Одлука за именување заменик на јавниот обвинител на Република Македонија	1007
532. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Гевгелија	1007
533. Одлука за разрешување и именување заменик на член во Државната комисија за избирачкиот список	1008
534. Одлука за давање согласност на одредбите на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита – Прилеп	1008
535. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на неметалната минералната сировина-мермеризирани варовник на Друштвото за експлоатација	

дија и преработка на неметални руди „Димче Мирчев“ А.Д. Велес на локалитетот Венуле - 2, Велес	1008	552. Решение за разрешување од должноста советник на советник на министерот за труд и социјална политика	1012
536. Одлука за давање концесија за користење на експлоатација на минералната сировина градежно-технички камен - мермери на „Урбан Инвест“ од Кавадарци на лежиштето „Јаребички камен“, кај с Дебриште, Кавадарци	1008	553. Решение за назначување помошник на министерот за образование	1012
537. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на неметалната минералната сировина-бентонити на ГЕЕЕМ Булоњ Франција (GEEM Boulogne France), на локалитетот Страцин - Руѓинци, Кратово	1009	554. Решение за назначување помошник на министерот за образование	1013
538. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-украсен камен - мермер на П.П. „Уни Гран Мер“ - Прилеп, на локалитетот „Рамнобор“ - Мариово, општина Витолиште	1009	555. Решение за назначување советник на министерот за образование	1013
539. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на неметалната минералната сировина - Дистени на ГЕЕЕМ Булоњ Франција (GEEM Boulogne France), на локалитетот Болковска и Чумовска река во атарот на селата Чумово и Прилепец - Прилеп	1010	556. Решение за именување директор на Педагошкиот завод на Македонија	1013
540. Одлука за Одлука за одземање на земјоделско земјиште	1010	557. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Педагошкиот завод на Македонија	1013
541. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Никола Карев“ - Крушево	1010	558. Решение за назначување помошник на директорот на Педагошкиот завод на Македонија	1013
542. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Петре Глигурски“ - с. Костинци - Прилеп	1010	559. Решение за назначување помошник на министерот за одбрана	1013
543. Одлука за Одлука за основање на државно машинско училиште во Скопје	1010	560. Решение за назначување помошник на министерот за одбрана	1013
544. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за просторни и урбанистички планови - Скопје	1011	561. Решение за назначување помошник на министерот за одбрана	1014
545. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на АД за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ во државна сопственост - Скопје од редот на вработените	1011	562. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Министерството за одбрана	1014
546. Решение за назначување помошник на директорот на Царинската управа	111	563. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1014
547. Решение за разрешување од должноста помошник на директорот на Фондот за здравствено осигурување	1012	564. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	1014
548. Решение за назначување помошник на директорот на Фондот за здравствено осигурување	1012	565. Правилник за содржината на барањето за издавање долгорочни хартии од вредност, по видови издавачи	1014
549. Решение за назначување советник на министерот за финансии	1012	566. Правилник за содржината на барањето за издавање краткорочни хартии од вредност	1020
550. Решение за назначување советник на министерот за финансии	1012	567. Правилник за содржината на јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност, по видови на издавачи	1022
551. Решение за назначување советник на министерот за финансии	1012	568. Правилник за содржината на јавниот повик за запишување и купување краткорочни хартии од вредност	1026
		569. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр. 149/99 од 9 февруари 2000 година	1027
		Акти на фондовите и заводите	
		14. Одлука за основните на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот јануари-март 2000 година	1028
		15. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во рудниците за олово и цинк „Саса“, „Злетово“ и „Тораница“	1028
		16. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Фабриката „Иднина“ - Кратово	1032
		17. Одлука за изменување на одлуките за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во кожарско-преработувачката индустрија	1033

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност

- Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29

Директор и одговорен уредник Марија Леџохи.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ - АД - Скопје.